

# СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Број 45

Год. LXIV

Петок, 4 април 2008

Цена на овој број е 280 денари

[www.slvesnik.com.mk](http://www.slvesnik.com.mk)

[contact@slvesnik.com.mk](mailto:contact@slvesnik.com.mk)



## СОДРЖИНА

	Стр.		Стр.
732.		<b>Листа</b> за дополнување на Листата на стандарди со чија употреба се смета дека производот е безбеден.....	
733.	2	<b>Правилник</b> за изменување и дополнување на Правилникот за начинот на водењето, формата и содржината на педагошката евиденција и документација во средните училишта.....	
734.	23	<b>Правилник</b> за начинот на полагањето и оценувањето на резултатите на учениците на испитите од завршниот испит во средното стручно образование со четиригодишно траење.....	
735.	45	<b>Правилник</b> за начинот на полагањето и оценувањето на резултатите на учениците на испитите од училишна матура во гимназиското образование..	
736.	49	<b>Правилник</b> за начинот на полагањето и оценувањето на резултатите на учениците на училишна матура во средното уметничко образование.....	
737.	54	<b>Календар</b> за организација на учебната 2007/2008 година во јавните средни училишта	
738.	58	<b>Одлука</b> за избор на судии на Апелационен суд Скопје.....	
739.	60	<b>Одлука</b> за избор на судии на Основниот суд Гостивар.....	
740.	60	<b>Одлука</b> за избор на судија на Основниот суд Кратово.....	
741.	60	<b>Одлука</b> за избор на судија на Основниот суд Кичево.....	
742.	60	<b>Решение</b> од Судскиот совет на Република Македонија.....	
743.	60	<b>Решение</b> од Судскиот совет на Република Македонија.....	
744.	60	<b>Оглас</b> од Судскиот совет на Република Македонија.....	
745.		<b>Решение</b> за ставање во примена на установен катастар на недвижности....	61
746.		<b>Решение</b> за ставање во примена на установен катастар на недвижности....	61
747.		<b>Решение</b> за ставање во примена на установен катастар на недвижности....	61
748.		<b>Решение</b> за ставање во примена на установен катастар на недвижности....	61
749.		<b>Решение</b> за ставање во примена на установен катастар на недвижности....	61
750.		<b>Решение</b> за ставање во примена на установен катастар на недвижности....	62
751.		<b>Решение</b> за ставање во примена на установен катастар на недвижности....	62
752.		<b>Решение</b> за конверзија на податоците од катастар на земјиште во катастар на недвижности.....	62
753.		<b>Решение</b> за конверзија на податоците од катастар на земјиште во катастар на недвижности.....	62
754.		<b>Решение</b> за конверзија на податоците од катастар на земјиште во катастар на недвижности.....	62
755.		<b>Решение</b> за конверзија на податоците од катастар на земјиште во катастар на недвижности.....	62
756.		<b>Решение</b> за конверзија на податоците од катастар на земјиште во катастар на недвижности.....	63
757.		<b>Решение</b> за конверзија на податоците од катастар на земјиште во катастар на недвижности.....	63
758.		<b>Решение</b> за конверзија на податоците од катастар на земјиште во катастар на недвижности.....	63

	Стр.		Стр.
759. <b>Решение</b> за конверзија на податоците од катастар на земјиште во катастар на недвижности.....	63	771. <b>Решение</b> за конверзија на податоците од катастар на земјиште во катастар на недвижности.....	65
760. <b>Решение</b> за конверзија на податоците од катастар на земјиште во катастар на недвижности.....	63	772. <b>Решение</b> за ставање во примена на установен катастар на недвижности....	66
761. <b>Решение</b> за конверзија на податоците од катастар на земјиште во катастар на недвижности.....	64	773. <b>Решение</b> за конверзија на податоците од катастар на земјиште во катастар на недвижности.....	66
762. <b>Решение</b> за конверзија на податоците од катастар на земјиште во катастар на недвижности.....	64	774. <b>Решение</b> за ставање во примена на установен катастар на недвижности....	66
763. <b>Решение</b> за конверзија на податоците од катастар на земјиште во катастар на недвижности.....	64	775. <b>Решение</b> за ставање во примена на установен катастар на недвижности....	66
764. <b>Решение</b> за конверзија на податоците од катастар на земјиште во катастар на недвижности.....	64	776. <b>Решение</b> за конверзија на податоците од катастар на земјиште во катастар на недвижности.....	66
765. <b>Решение</b> за конверзија на податоците од катастар на земјиште во катастар на недвижности.....	64	777. <b>Решение</b> за ставање во примена на установен катастар на недвижности....	66
766. <b>Решение</b> за конверзија на податоците од катастар на земјиште во катастар на недвижности.....	64	778. <b>Одлука</b> за давање согласност на Правилникот за изменување и дополнување на Правилникот за организација и управување со врвниот македонски домен МК во областа на интернет и за користење на поддомените во него.....	67
767. <b>Решение</b> за конверзија на податоците од катастар на земјиште во катастар на недвижности.....	65	779. <b>Правилник</b> за именување и дополнување на Правилникот за организацијата и управувањето со врвниот македонски домен МК во областа на интернет и за користење на поддомените во него.....	67
768. <b>Решение</b> за конверзија на податоците од катастар на земјиште во катастар на недвижности.....	65	780. <b>Објава</b> за просечната месечна нето плата по работник за месец март 2008 година....	67
769. <b>Решение</b> за конверзија на податоците од катастар на земјиште во катастар на недвижности.....	65	781. <b>Објава</b> за движењето на цените на мало во Република Македонија за месец март 2008 година.....	68
770. <b>Решение</b> за ставање во примена на установен катастар на недвижности....	65	<b>Огласен дел</b> .....	1-124

### МИНИСТЕРСТВО ЗА ЕКОНОМИЈА

732.

Согласно со член 9 став 3 од Законот за безбедност на производите (“Службен весник на Република Македонија“ бр. 33/2006 и 63/2007), министерот за економија објавува

#### Л И С Т А ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЛИСТАТА НА СТАНДАРДИ СО ЧИЈА УПОТРЕБА СЕ СМЕТА ДЕКА ПРОИЗВОДОТ Е БЕЗБЕДЕН

I. Во листата на стандарди со чија употреба се смета дека производот е безбеден (“Службен весник на Република Македонија“ бр. 75/2007 и 136/2007), во делот I. Стандарди за опрема и заштитни системи кои се наменети за употреба во потенцијално експлозивни атмосфери, по редниот број 76 се додаваат два нови редни броја 77 и 78 кои гласат:

Ред-Број	Ознака на македонскиот стандард	Назив на стандардот	Европски стандарди
77	МКС EN 14756:2007	Определување на гранична концентрација на кислород (LOC) за запаливи гасови и пари (идентичен со EN 14756:2006) Determination of the limiting oxygen concentration (LOC) for flammable gases and vapours ICS 13.230	EN 14756:2006
78	МКС EN 14797:2007	Експлозивни вентилски уреди (идентичен со EN 14797:2006) Explosion venting devices ICS 13.230	EN 14797:2006

II. Во делот два II. Стандарди за безбедност на машини, по редниот број 581 се додаваат десет нови редни броја од 582 до 592 кои гласат:

Ред-Број	Ознака на македонскиот стандард	Назив на стандардот	Европски стандарди
582	<b>МКС EN 13411-3:2006/Кор:2007</b>	Завршоци на челични јажиња – Безбедност – Дел 3: Прстени и стегање на прстени (идентичен со EN 13411-3:2004/АС:2005) - <b>Коригендум</b> Terminations for steel wire ropes - Safety - Part 3: Ferrules and ferrule-securing- <b>Corrigendum</b>	EN 13411-3:2004/АС:2005
583	<b>МКС EN 1492-1:2006/Кор:2007</b>	Распонски краци од текстил – Безбедност – Дел 1: Спецификација за рамно и цврсто ткаени распонски краци за општа намена изработени од вештачки влакна (идентичен со EN 1492-1:2000/АС:2006) - <b>Коригендум</b> Textile slings - Safety - Part 1: Flat woven webbing slings, made of man-made fibres, for general purpose use – <b>Corrigendum</b>	EN 1492-1:2000/АС:2006
584	<b>МКС EN 1492-2:2006/Кор:2007</b>	Распонски краци од текстил – Безбедност – Дел 2: Спецификација за распонски краци со кружен пресек за општа употреба изработени од вештачки влакна (идентичен со EN 1492-2:2000/АС:2006) - <b>Коригендум</b> Textile slings - Safety - Part 2: Roundslings, made of man-made fibres, for general purpose use – <b>Corrigendum</b>	EN 1492-2:2000/АС:2006
585	<b>МКС EN 13355:2006</b>	Постројки за пресликување – Комбинирани комори – Безбедносни барања (идентичен со EN 13355:2004) Coating plants - Combined booths - Safety requirements ICS: 87.100.00	EN 13355:2004

586	<b>МКС EN 1010-2:2007</b>	Безбедност на машини – Безбедносни барања за проектирање и изработка на машини за печатење и на машини за преработка на хартија – Дел 2: Машини за печатење и лакирање вклучувајќи ја и помошната опрема (идентичен со EN 1010-2:2006) Safety of machinery — Safety requirements for the design and construction of printing and paper converting machines — Part 2: Printing and varnishing machines including pre-press machinery ICS 85.100.00	EN 1010-2:2006
587	<b>МКС EN 12621:2007</b>	Машини за достава и циркулација на материјали за обложување под притисок – Безбедносни барања (идентичен со EN 12621:2006) Machinery for the supply and circulation of coating materials under pressure — Safety Requirements ICS 87.100.00	EN 12621:2006
589	<b>МКС EN 13616:2006/Кор:2007</b>	Уреди за спречување од преполнување на статични резервоари за течни горива (идентичен со EN 13616:2004/АС:2006) – <b>Коригендум</b> Overfill prevention devices for static tanks for liquid petroleum fuels – <b>Corrigendum</b> ICS 75.200.00	EN 13616:2004/АС:2006
590	<b>МКС EN 14492-1:2007</b>	Дигалки – Моторни макари и лифтови – Дел 1: Моторни макари (идентичен со EN 14492-1:2006) Cranes — Power driven winches and hoists — Part 1: Power driven winches ICS 53.020.20	EN 14492-1:2006
591	<b>МКС EN 14681:2007</b>	Безбедност на машини – Безбедносни барања за машини и опрема за производство на челик во електролачни печки (идентичен со EN 14681:2006) Safety of machinery — Safety requirements for machinery and equipment for production of steel by electric arc furnaces ICS 25.180.10, 77.180	EN 14681:2006
592	<b>МКС EN 14973:2007</b>	Транспортни ленти за употреба во подземни инсталации – Барања за електрична и пожарна безбедност (идентичен со EN 14973:2006) Conveyor belts for use in underground installations — Electrical and flammability safety requirements ICS 53.040.20	EN 14973:2006

III. Во делот три III. Стандарди за електрична опрема наменета за користење во определен напонски опсег, по редниот број 648 се додаваат дваесет и шест нови редни броја од 649 до 674 кои гласат :

Ред-Број	Ознака на македонскиот стандард	Назив на стандардот	Европски стандарди
649	<b>МКС EN 50266-2-5:2007</b>	Општи методи за испитување на кабли во услови на пожар – Испитување со вертикално ширење на пламен на вертикално поставен сноп од проводници или кабли – Дел 2-5: Постапки – Мали кабли – Категорија D (идентичен со EN 50266-2-5:2001) Common test methods for cables under fire conditions — Test for vertical flame spread of vertically-mounted bunched wires or cables — Part 2-5: Procedures — Small cables — Category D ICS 13.220.40; 29.020; 29.060.20	EN 50266-2-5:2001
650	<b>МКС EN 50085-1:2007</b>	Отворени и затворени кабелски системи за електрични инсталации – Дел 1: Општи барања (идентичен со EN 50085-1:2005) Cable trunking systems and cable ducting systems for electrical installations — Part 1: General requirements ICS 29.120.10	EN 50085-1:2005

651	<b>МКС EN 50363-0:2007</b>	Материјали за изолација, плашт и покривка за нисконапонски енергетски кабли - Дел 0: Вовед (идентичен со EN 50363-0:2005) Insulating, sheathing and covering materials for low-voltage energy cables — Part 0: General introduction ICS 29.035.01	EN 50363-0:2005
652	<b>МКС EN 50363-1:2007</b>	Материјали за изолација, плашт и покривка за нисконапонски енергетски кабли - Дел 1: Смеси за изолација од умрежен еластомер (идентичен со EN 50363-1:2005) Insulating, sheathing and covering materials for low voltage energy cables — Part 1: Cross-linked elastomeric insulating compounds ICS 29.035.20	EN 50363-1:2005
653	<b>МКС EN 50363-2-1:2007</b>	Материјали за изолација, плашт и покривка за нисконапонски енергетски кабли - Дел 2-1: Смеси за плашт од умрежен еластомер (идентичен со EN 50363-2-1:2005) Insulating, sheathing and covering materials for low voltage energy cables — Part 2-1: Cross-linked elastomeric sheathing compounds ICS 29.035.20	EN 50363-2-1:2005
654	<b>МКС EN 50363-2-2:2007</b>	Материјали за изолација, плашт и покривка за нисконапонски енергетски кабли - Дел 2-2: Смеси за покривка од умрежен еластомер (идентичен со EN 50363-2-2:2005) Insulating, sheathing and covering materials for low voltage energy cables - Part 2-2: Cross-linked elastomeric covering compounds ICS 29.035.20	EN 50363-2-2:2005
655	<b>МКС EN 50363-3:2007</b>	Материјали за изолација, плашт и покривка за нисконапонски енергетски кабли - Дел 3: PVC смеси за изолација (идентичен со EN 50363-3:2005) Insulating, sheathing and covering materials for low voltage energy cables — Part 3: PVC insulating compounds ICS 29.035.20	EN 50363-3:2005
656	<b>МКС EN 50363-4-1:2007</b>	Материјали за изолација, плашт и покривка за нисконапонски енергетски кабли - Дел 4-1: PVC смеси за плашт (идентичен со EN 50363-4-1:2005) Insulating, sheathing and covering materials for low voltage energy cables — Part 4-1: PVC sheathing compounds ICS 29.035.20	EN 50363-4-1:2005
657	<b>МКС EN 50363-4-2:2007</b>	Материјали за изолација, плашт и покривка за нисконапонски енергетски кабли - Дел 4-2: PVC смеси за покривка (идентичен со EN 50363-4-2:2005) Insulating, sheathing and covering materials for low voltage energy cables — Part 4-2: PVC covering compounds ICS 29.035.20	EN 50363-4-2:2005
658	<b>МКС EN 50363-5:2007</b>	Материјали за изолација, плашт и покривка за нисконапонски енергетски кабли - Дел 5: Нехалогени смеси за умрежено изолирање (идентичен со EN 50363-5:2005) Insulating, sheathing and covering materials for low voltage energy cables — Part 5: Halogen-free, cross-linked insulating compounds ICS 29.035.20	EN 50363-5:2005
659	<b>МКС EN 50363-6:2007</b>	Материјали за изолација, плашт и покривка за нисконапонски енергетски кабли - Дел 6: Нехалогени смеси за умрежено плаштирање (идентичен со EN 50363-6:2005) Insulating, sheathing and covering materials for low voltage energy cables — Part 6: Halogen-free, cross-linked sheathing compounds ICS 29.035.20	EN 50363-6:2005

660	<b>МКС EN 50363-7:2007</b>	Материјали за изолација, плашт и покривка за нисконапонски енергетски кабли - Дел 7: Нехалогени термопластични смеси за изолирање (идентичен со EN 50363-7:2005) Insulating, sheathing and covering materials for low voltage energy cables — Part 7: Halogen-free, thermoplastic insulating compounds ICS 29.035.20	EN 50363-7:2005
661	<b>МКС EN 50363-8:2007</b>	Материјали за изолација, плашт и покривка за нисконапонски енергетски кабли - Дел 8: Нехалогени термопластични смеси за плаштирање (идентичен со EN 50363-8:2005) Insulating, sheathing and covering materials for low voltage energy cables — Part 8: Halogen-free, thermoplastic sheathing compounds ICS 29.035.20	EN 50363-8:2005
662	<b>МКС EN 50363-9-1:2007</b>	Материјали за изолација, плашт и покривка за нисконапонски енергетски кабли - Дел 9-1: Разни смеси за изолирање - Умрежен поливинил хлорид (XLPVC) (идентичен со EN 50363-9-1:2005) Insulating, sheathing and covering materials for low voltage energy cables — Part 9-1: Miscellaneous insulating compounds — Cross-linked polyvinyl chloride (XLPVC) ICS 29.035.20	EN 50363-9-1:2005
663	<b>МКС EN 50363-10-1:2007</b>	Материјали за изолација, плашт и покривка за нисконапонски енергетски кабли - Дел 10-1: Разни смеси за плаштирање - Умрежен поливинил хлорид (XLPVC) (идентичен со EN 50363-10-1:2005) Insulating, sheathing and covering materials for low voltage energy cables — Part 10-1: Miscellaneous sheathing compounds — Cross-linked polyvinyl chloride (XLPVC) ICS 29.035.20	EN 50363-10-1:2005
664	<b>МКС EN 50363-10-2:2007</b>	Материјали за изолација, навлекување и обложување за нисконапонски енергетски кабли - Дел 10-2: Разни смеси за плаштирање - Термопластичен полиуретан (идентичен со EN 50363-10-2:2005) Insulating, sheathing and covering materials for low voltage energy cables — Part 10-2: Miscellaneous sheathing compounds — Thermoplastic polyurethane ICS 29.035.20	EN 50363-10-2:2005
665	<b>МКС EN 50395:2007</b>	Електрични методи за испитување на нисконапонски енергетски кабли (идентичен со EN 50395:2005) Electrical test methods for low voltage energy cables ICS 29.060.20	EN 50395:2005
666	<b>МКС EN 50396:2007</b>	Неелектрични методи за испитување на нисконапонски енергетски кабли (идентичен со EN 50396:2005) Non electrical test methods for low voltage energy cables ICS 29.060.20	EN 50396:2005
667	<b>МКС EN 61034-1:2007</b>	Мерење на густина на чад при горење на кабли под дефинирани услови – Дел 1: Апарати за испитување (IEC 61034-1:2005) (идентичен со EN 61034-1:2005) Measurement of smoke density of cables burning under defined conditions — Part 1: Test apparatus (IEC 61034-1:2005) ICS 13.220.40; 29.20; 29.060.20	EN 61034-1:2005
668	<b>МКС EN 61034-2:2007</b>	Мерење на густина на чад при горење на кабли под дефинирани услови – Дел 1: Процедура за испитување и барања (IEC 61034-2:2005) (идентичен со EN 61034-2:2005) Measurement of smoke density of cables burning under defined conditions — Part 2: Test procedure and requirements (IEC 61034-2:2005) ICS 13.220.40; 29.020; 29.060.20	EN 61034-2:2005

669	<b>МКС EN 60228:2007</b>	Проводници на изолирани кабли (IEC 60228:2004, модификуван) (идентичен со EN 60228:2005) Conductors of insulated cables (IEC 60228:2004, modified) ICS 29.060.20	EN 60228:2005
670	<b>МКС EN 60332-1-1:2007</b>	Испитување на електрични и оптички кабли во услови на пожар – Дел 1-1: Испитување на вертикално ширење на пламен за единечно изолирана жица или кабел – Апарати (IEC 60332-1-1:2004) (идентичен со EN 60332-1-1:2004) Tests on electric and optical fibre cables under fire conditions -- Part 1-1: Test for vertical flame propagation for a single insulated wire or cable – Apparatus (IEC 60332-1-1:2004) ICS 13.220.40; 29.020; 29.060.20	EN 60332-1-1:2004
671	<b>МКС EN 60332-1-2:2007</b>	Испитување на електрични и оптички кабли во услови на пожар – Дел 1-2: Испитување на вертикално ширење на пламен за единечно изолирана жица или кабел – Процедура за претходно измешан пламен со моќност од 1 kW (IEC 60332-1-2:2004) (идентичен со EN 60332-1-2:2004) Tests on electric and optical fibre cables under fire conditions -- Part 1-2: Test for vertical flame propagation for a single insulated wire or cable - Procedure for 1 kW pre-mixed flame (IEC 60332-1-2:2004) ICS 13.220.40; 29.020; 29.060.20	EN 60332-1-2:2004
672	<b>МКС EN 60332-1-3:2007</b>	Испитување на електрични и оптички кабли во услови на пожар – Дел 1-3: Испитување на вертикално ширење на пламен за единечно изолирана жица или кабел – Процедури за одредување делчиња / честички од пламен (IEC 60332-1-3:2004) (идентичен со EN 60332-1-3:2004) Tests on electric and optical fibre cables under fire conditions -- Part 1-3: Test for vertical flame propagation for a single insulated wire or cable - Procedure for determination of flaming droplets/particles (IEC 60332-1-3:2004) ICS 13.220.40; 29.020; 29.060.20	EN 60332-1-3:2004
673	<b>МКС EN 60332-2-1:2007</b>	Испитување на електрични и оптички кабли во услови на пожар – Дел 2-1: Испитување на вертикално ширење на пламен на единечно парче на изолирана жица или кабел – Апарати (IEC 60332-2-1:2004) (идентичен со EN 60332-2-1:2004) Tests on electric and optical fibre cables under fire conditions -- Part 2-1: Test for vertical flame propagation for a single small insulated wire or cable – Apparatus (IEC 60332-2-1:2004) ICS 13.220.40; 29.020; 29.060.20	EN 60332-2-1:2004
674	<b>МКС EN 60332-2-2:2007</b>	Испитување на електрични и оптички кабли во услови на пожар – Дел 2-2: Испитување на вертикално ширење на пламен на единечно парче на изолирана жица или кабел – Процедури за дифузен пламен (IEC 60332-2-2:2004) (идентичен со EN 60332-2-2:2004) Tests on electric and optical fibre cables under fire conditions -- Part 2-2: Test for vertical flame propagation for a single small insulated wire or cable - Procedure for diffusion flame (IEC 60332-2-2:2004) ICS 13.220.40; 29.020; 29.060.20	EN 60332-2-2:2004

IV. Во делот IV. Стандарди за електромагнетна компатибилност, по редниот број 131 се додават пет нови редни броја од 132 до 136 кои гласат:

Ред-Број	Ознака на македонскиот стандард	Назив на стандардот	Европски стандарди
132	<b>МКС EN 300 386-2 V1.1.3:2007</b>	Електромагнетна компатибилност и радиоспектар (ERM); Опрема за телекомуникациската мрежа; Барања за електромагнетна компатибилност (EMC); Дел 2: Стандард за група производи (идентичен со EN 300 386-2 V1.1.3:1997) Electromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters (ERM); Telecommunication network equipment; Electromagnetic compatibility (EMC) requirements; Part 2: Product family standard	EN 300 386-2 V1.1.3:1997
133	<b>МКС EN 300 386 V1.2.1:2007</b>	Електромагнетна компатибилност и радиоспектар (ERM); Опрема за телекомуникациската мрежа; Барања за електромагнетна компатибилност (EMC) (идентичен со EN 300 386 V1.2.1:2000) Electromagnetic compatibility and radio spectrum matters (ERM); Telecommunication network equipment; Electromagnetic compatibility (EMC) requirements	EN 300 386 V1.2.1:2000
134	<b>МКС EN 300 386 V1.3.1:2007</b>	Електромагнетна компатибилност и радиоспектар (ERM); Опрема за телекомуникациската мрежа; Барања за електромагнетна компатибилност (EMC) (идентичен со EN 300 386 V1.3.1:2001) Electromagnetic compatibility and radio spectrum matters (ERM); Telecommunication network equipment; Electromagnetic compatibility (EMC) requirements	EN 300 386 V1.3.1:2001
135	<b>МКС EN 300 386 V1.3.2:2007</b>	Електромагнетна компатибилност и радиоспектар (ERM); Опрема за телекомуникациската мрежа; Барања за електромагнетна компатибилност (EMC) (идентичен со EN 300 386 V1.3.2:2003) Electromagnetic compatibility and radio spectrum matters (ERM); Telecommunication network equipment; Electromagnetic compatibility (EMC) requirements	EN 300 386 V1.3.2:2003
136	<b>МКС EN 300 386 V1.3.3:2008</b>	Електромагнетна компатибилност и радиоспектар (ERM); Опрема за телекомуникациската мрежа; Барања за електромагнетна компатибилност (EMC) (идентичен со EN 300 386 V1.3.3:2005) Electromagnetic compatibility and radio spectrum matters (ERM); Telecommunication network equipment; Electromagnetic compatibility (EMC) requirements	EN 300 386 V1.3.3:2005

V. Во делот V. Стандарди за лифтови, по редниот број 4 се додават шест нови редни броја од 5 до 10 кои гласат:

Ред-Број	Ознака на македонскиот стандард	Назив на стандардот	Европски стандарди
5	<b>МКС EN 81-28:2007</b>	Безбедносни правила за конструкција и монтажа на лифтови – Лифтови за превоз на лица и стоки – Дел 28: Уред за тревога на лифтови за лица и лифтови за лица и стоки (идентичен со EN 81-28:2003) Safety rules for the construction and installation of lifts - Lifts for the transport of persons and goods - Part 28: Remote alarm on passenger and goods passenger lifts ICS: 91.140.90	EN 81-28:2003
6	<b>МКС EN 81-58:2007</b>	Безбедносни правила за конструкција и монтажа на лифтови – Испитување и тестови – Дел 58: Тестови за огноотпорност на врати на лифтовските окна (идентичен со EN 81-58:2003) Safety rules for the construction and installation of lifts - Examination and tests - Part 58: Landing doors fire resistance test ICS: 91.140.90	EN 81-58:2003
7	<b>МКС EN 81-70:2003/A1:2007</b>	Безбедносни правила за конструкција и монтажа на лифтови – Одредени примени на патничките и лифтовите за лица и стоки – Дел 70: Пристапност за лицата кон лифтовите, вклучувајќи и лица со инвалидитет (идентичен со EN 81-70:2003/A1:2004) Safety rules for the construction and installations of lifts - Particular applications for passenger and good passengers lifts - Part 70: Accessibility to lifts for persons including persons with disability ICS: 91.140.90	EN 81-70:2003/A1:2004
8	<b>МКС EN 81-72:2007</b>	Безбедносни правила за конструкција и монтажа на лифтови – Одредени примени на патничките и лифтовите за лица и стоки – Дел 72: Противпожарни лифтови (идентичен со EN 81-72:2003) Safety rules for the construction and installation of lifts - Particular applications for passenger and goods passenger lifts - Part 72: Firefighters lifts ICS: 91.140.90	EN 81-72:2003
9	<b>МКС EN 81-73:2007</b>	Безбедносни правила за конструкција и монтажа на лифтови – Одредени примени на патничките и лифтовите за лица и стоки – Дел 73: Однесување на лифтови во случај на пожар (идентичен со EN 81-73:2005) Safety rules for the construction and installation of lifts - Particular applications for passenger and goods passenger lifts - Part 73: Behaviour of lifts in the event of fire ICS: 91.140.90	EN 81-73:2005
10	<b>МКС EN 12385-5:2002/AC:2007</b>	Челични јажиња – Безбедност – Дел 5: Јажиња за лифтови (идентичен со EN 12385-5:2002/AC:2005) Steel wire ropes - Safety - Part 5: Stranded ropes for lifts ICS: 77.140.55	EN 12385-5:2002/AC:2005



VI. Во делот VI. Стандарди за опрема под притисок, по редниот број 162 се додават единаесет нови редни броја од 163 до 173 кои гласат:

Ред-Број	Ознака на македонскиот стандард	Назив на стандардот	Европски стандарди
163	МКС EN 13445-1:2007/ A2:2007	Садови под притисок неизложени на оган – Дел 1: Општо (идентичен со EN 13445-1:2002/A2:2006) - <b>Амандман 2</b> Unfired pressure vessels - Part 1: General – <b>Amendment 2</b> ICS: 23.020.30	EN 13445-1:2002/A2:2006
164	МКС EN 13445-2:2007/ A2:2007	Садови под притисок неизложени на оган – Дел 2: Материјали (идентичен со EN 13445-2:2002/A2:2006) - <b>Амандман 2</b> Unfired pressure vessels - Part 2: Materials – <b>Amendment 2</b> ICS: 23.020.30	EN 13445-2:2002/A2:2006
165	МКС EN 13445-3:2007/ A11:2007	Садови под притисок неизложени на оган – Дел 3: Проектирање (идентичен со EN 13445-3:2002/A11:2006) – <b>Амандман 11</b> Unfired pressure vessels - Part 3: Design – <b>Amendment 11</b> ICS: 23.020.30	EN 13445-3:2002/A11:2006
166	МКС EN 13445-4:2007/ A2:2007	Садови под притисок неизложени на оган – Дел 4: Изработка (идентичен со EN 13445-4:2002/A2:2006) – <b>Амандман 2</b> Unfired pressure vessels - Part 4: Fabrication – <b>Amendment 2</b> ICS: 23.020.30	EN 13445-4:2002/A2:2006
167	МКС EN 13445-5:2007/ A4:2007	Садови под притисок неизложени на оган – Дел 5: Инспекција и тестирање (идентичен со EN 13445-5:2002/A4:2006) - <b>Амандман 4</b> Unfired pressure vessels - Part 5: Inspection and testing – <b>Amendment 4</b> ICS: 23.020.30	EN 13445-5:2002/A4:2006
168	МКС EN 13445-6:2007/ A2:2007	Садови под притисок неизложени на оган – Дел 6: Барања за проектирање и изработка на садови под притисок и делови изработени од нодуларен лив (идентичен со EN 13445-6:2002/A2:2006) – <b>Амандман 2</b> Unfired pressure vessels - Part 6: Requirements for the design and fabrication of pressure vessels and pressure parts constructed from spheroidal graphite cast iron – <b>Amendment 2</b> ICS: 23.020.30	EN 13445-6:2002/A2:2006
169	МКС EN 13445-8:2007	Садови под притисок неизложени на оган – Дел 8: Дополнителни барања за садови под притисок од алуминиум и алуминиумски легури (идентичен со EN 13445-8:2006) Unfired pressure vessels - Part 8: Additional requirements for pressure vessels of aluminium and aluminium alloys ICS: 23.020.30	EN 13445-8:2006
170	МКС EN 13480-3:2007/ A2:2007	Метални индустриски цевководи – Дел 3: Проектирање и пресметки (идентичен со EN 13480-3:2002/A2:2006) - <b>Амандман 2</b> Metallic industrial piping – Part 3: Design and calculation – <b>Amendment 2</b> ICS: 23.040.01	EN 13480-3:2002/A2:2006
171	МКС EN 14197-2:2007/ AC:2007	Садови за ниски температури – Статични садови изолирани без вакуум – Дел 2: Проектирање, изработка, инспекција и тестирање (идентичен со EN 14197-2:2003/AC:2006) - <b>Коригендум</b> Cryogenic vessels - Static non-vacuum insulated vessels - Part 2: Design, fabrication, inspection and testing – <b>Corrigendum</b> ICS: 23.040.30	EN 14197-2:2003/AC:2006
172	МКС EN 14359:2007	Акумулатори со гас за примени на флуидна моќност (идентичен со EN 14359:2006) Gas-loaded accumulators for fluid power applications ICS: 17.040.30	EN 14359:2006
173	МКС EN 473/A1:2007	Испитување без разрушување – Квалификација и сертификација на ИБР персоналот – Општи принципи (идентичен со EN 473:2000/A1:2005) Non-destructive testing — Qualification and certification of NDT personnel — General principles ICS: 19.100.00	EN 473:2000/A1:2005

VII. По делот VII. се додават нови дела VIII, IX, X и XI кои гласат:

VIII. Стандарди за едноставни садови под притисок

Ред-Број	Ознака на македонскиот стандард	Назив на стандардот	Европски стандарди
1	МКС EN 286-1:2006/A2:2007	Едноставни садови под притисок неизложени на оган за чување на воздух или азот. Дел 1: Садови под притисок за општа употреба (идентичен со EN 286-1:1998/A2:2005) – <b>Амандман 2</b> Simple unfired pressure vessels designed to contain air or nitrogen: part 1: pressure vessels for general purposes – <b>Amendmen 2</b> ICS: 23.020.30	EN 286-1:1998/A2:2005
2	МКС EN 970:2007	Испитување без разрушување на заварени споеви – Визуелно испитување (идентичен со EN 970:1997) Non-destructive examination of fusion welds - Visual examination ICS: 25.160.40	EN 970:1997
3	МКС EN 1330-3:2007	Испитување без разрушување – Терминологија - Дел 3: Термини кои се користат при индустриско радиографско испитување (идентичен со EN 1330-3:1997) Non-destructive testing - Terminology - Part 3: Terms used in industrial radiographic testing ICS: 01.040.19 / 19.100	EN 1330-3:1997
4	МКС EN 286-1/ A1/ Кор:2006	Едноставни садови под притисок неизложени на оган за чување на воздух или азот. Дел 1 : Садови под притисок за општа употреба (идентичен со EN 286-1:1998/A1:2002/AC:2002) Simple unfired pressure vessels designed to contain air or nitrogen: part 1: pressure vessels for general purposes ICS: 23.020.30	EN 286-1:1998/A1:2002/AC:2002
5	МКС EN 286-2:2006	Едноставни садови под притисок неизложени на оган за чување на воздух или азот. Дел 2: Садови под притисок за системи за воздушно кочење и за нивни помошни системи за моторни возила и приколки (идентичен со EN 286-2:1992) Simple unfired pressure vessels designed to contain air or nitrogen: part 2: pressure vessels for air braking and auxiliary systems for motor vehicles and their trailers ICS: 23.020.30	EN 286-2:1992
6	МКС EN 286-3:2006	Едноставни садови под притисок неизложени на оган за чување на воздух или азот. Дел 3: Челични садови под притисок за помошна опрема за воздушно кочење и пневматска опрема за железнички возен парк (идентичен со EN 286-3:1994) Simple unfired pressure vessels designed to contain air or nitrogen: part 3: steel pressure vessels for air braking equipment auxiliary and pneumatic equipment for railway rolling stock ICS: 23.020.30	EN 286-3:1994
7	МКС EN 286-4:2006	Едноставни садови под притисок неизложени на оган за чување на воздух или азот. Дел 4: Садови под притисок од алуминиумски легури за опрема за воздушно кочење и помошна пневматска опрема за железнички возен парк (идентичен со EN 286-4:1994) Simple unfired pressure vessels designed to contain air or nitrogen: part 4: aluminium alloy pressure vessels for air braking equipment and auxiliary pneumatic equipment for railway rolling stock ICS: 23.020.30	EN 286-4:1994
8	МКС EN 1011-1/A1/A2:2006	Заварување – Препораки за заварување на материјали од метал – Дел 1: Општи упатства за лачно заварување (идентичен со EN 1011-1:1998/A1:2002/A2:2003) Welding — Recommendations for welding of metallic materials — Part 1: General guidance for arc welding ICS: 25.160.10	EN 1011-1:1998/A1:2002/A2:2003

9	<b>МКС EN 1290/A1/ A2:2006</b>	Испитување без разрушување на заварени шавови – Испитување со магнетски честички на заварени шавови (идентичен со EN 1290:1998/A1:2002/A2:2003) Non-destructive examination of welds — Magnetic particle examination of welds ICS: 25.160.40	EN 1290:1998/A1:2002/A2:2003
10	<b>МКС EN 1714/A1/ A2:2006</b>	Испитување без разрушување на заварени шавови – Ултразвучно испитување на заварени споеви (идентичен со EN 1714:1997/A1:2002/A2:2003) Non-destructive examination of welds — Ultrasonic examination of welded joints ICS: 25.160.40	EN 1714:1997/A1:2002/A2:2003
11	<b>МКС EN 6520-1:2006</b>	Заварување и сродни процеси – Класификација на геометриски недостатоци кај материјалите од метал – Дел 1: Заварување со топење (ISO 6520-1:1998) (идентичен со EN 6520-1:1998) Welding and allied processes — Classification of geometric imperfections in metallic materials — Part 1: Fusion welding (ISO 6520-1:1998) ICS: 25.160.40	EN 6520-1:1998
12	<b>МКС EN 12062/A1 A2:2006</b>	Испитување без разрушување на заварени шавови – Општи упатства за материјали од метал (идентичен со EN 12062:1997/A1:2002/A2:2003) Non-destructive examination of welds — General rules for metallic materials	EN 12062:1997/A1:2002/A2:2003
13	<b>МКС EN 571-1:2006</b>	Испитување без разрушување - Испитување со пенетранти – Дел 1: Општи принципи (идентичен со EN 571-1:1997) Non destructive testing - Penetrant testing - Part 1: General principles ICS: 19.100	EN 571-1:1997
14	<b>МКС EN 583-1/A1:2006</b>	Испитување без разрушување - Ултразвучно испитување – Дел 1: Општи принципи (идентичен со EN 583-1:1998 /A1:2003) Non-destructive testing - Ultrasonic examination - Part 1: General principles ICS: 19.100	EN 583-1:1998 /A1:2003
15	<b>МКС EN 287-1/Кор/A2:2007</b>	Квалификациски тест за заварувачи – Заварување со топење – Дел 1: Челици (идентичен со EN 287-1:2004/ AC:2004/A2:2006) Qualification test of welders – Fusion welding - Part 1: Steels ICS: 25.160.10	EN 287-1:2004/ AC:2004/A2:2006
16	<b>МКС EN ISO 15614-2:2007</b>	Спецификација и квалификација на процедури за заварување метални материјали – Тест за процедура на заварување – Дел 2: Лачно заварување алуминиум и алуминиумски легури (ISO 15614-2:2005) (идентичен со EN ISO 15614-2:2005) Specification and qualification of welding procedures for metallic materials - Welding procedure test - Part 2: Arc welding of aluminium and its alloys (ISO 15614-2:2005) ICS: 25.160.10	EN ISO 15614-2:2005
17	<b>МКС EN 10207:2007</b>	Челици за едноставни садови под притисок – Технички барања за испорака на плочи, ленти и шипки (идентичен со EN 10207:2005) Steels for simple pressure vessels - Technical delivery requirements for plates, strips and bars ICS: 77.140.30	EN 10207:2005
18	<b>МКС EN ISO 15614-1:2007</b>	Спецификација и квалификација на процедури за заварување на метални материјали– Тестирање на процедурата на заварување – Дел 1: Лачно и гасно заварување на челици и лачно заварување на никел и никелни легури (ISO 15614-1:2004) (идентичен со EN ISO 15614-1:2004) Specification and qualification of welding procedures for metallic materials - Welding procedure test - Part 1: Arc and gas welding of steels and arc welding of nickel and nickel alloys (ISO 15614-1:2004) ICS: 25.160.10	EN ISO 15614-1:2004

### IX. Стандарди за Безбедност на играчки

Ред-Број	Ознака на македонскиот стандард	Назив на стандардот	Европски стандарди
1	<b>МКС EN 71-1/A3/Кор:2007</b>	Безбедност на играчки – Дел 1: Механички и физички карактеристики (идентичен со EN 71-1:2005/A3:2006/AC:2006) S ICS: 97.200.50 safety of toys- Part 1: Mechanical and physical properties	EN 71-1:2005/A3:2006/AC:2006
2	<b>МКС EN 71-2/Кор:2007</b>	Безбедност на играчки – Дел 2: Запаливост (идентичен со EN 71-2:2006/AC:2006) Safety of toys- Part 2: Flammability ICS: 13.220.40 / 97.200.50	EN 71-2:2006/AC:2006
3	<b>МКС EN 71-3/A1/Кор:2007</b>	Безбедност на играчки – Дел 3: Движење на определени елементи (идентичен со EN 71-3:1994/A1:2000/AC:2002) Safety of toys- Part 3: Migration of certain elements ICS: 97.200.50	EN 71-3:1994/A1:2000/AC:2002
4	<b>МКС EN 71-4/A1/A2/A3:2007</b>	Безбедност на играчки – Дел 4: Комплекти за хемиски експерименти и за сродни активности (идентичен со EN 71-4:1990/A1:1998/A2:2003/A3:2007) Safety of toys- Part 4: Experimental sets for chemistry and related activities ICS: 97.200.50	EN 71-4:1990/A1:1998/A2:2003/A3:2007
5	<b>МКС EN 71-5/A1:2007</b>	Безбедност на играчки – Дел 5: Хемиски играчки (комплекти) поинакви од комплекти за експерименти (идентичен со EN 71-5:1993/A1:2006) Safety of toys- Part 5: Chemical toys (sets) other than experimental sets ICS: 97.200.50	EN 71-5:1993/A1:2006
6	<b>МКС EN 71-6:2007</b>	Безбедност на играчки – Дел 6: Графички симбол што означува предупредување за возраст (идентичен со EN 71-6:1994) Safety of toys- Part 6: Graphical symbol for age warning labeling ICS: 97.200.50	EN 71-6:1994
7	<b>МКС EN 71-7:2007</b>	Безбедност на играчки – Дел 7: Слики од отпечатоци на прсти – Барања и методи за тестирање (идентичен со EN 71-7:2002) Safety of toys- Part 7: Finger paints- Requirements and test methods ICS: 97.200.50	EN 71-7:2002
8	<b>МКС EN 71-8/A1/A2:2007</b>	Безбедност на играчки – Дел 8: Лулашки, лизгалки и играчки за слични активности за надворешна и за внатрешна семејна домашна употреба (идентичен со EN 71-8:2003/A1:2006/A2:2005) Safety of toys- Part 8 : Swings, slides and similar activity toys for indoor and outdoor family domestic use ICS: 97.200.50	EN 71-8:2003/A1:2006/A2:2005
9	<b>МКС EN 62115:2007</b>	Електрични играчки – Безбедност (IEC 62115:2003 + A1:2004 (Модификуван) (идентичен со EN 62115:2005) Electric toys – safety (IEC 62115:2003 + A1:2004 (Modified) ICS: 13.120 / 97.200.50	EN 62115:2005

**Х. Жичани постројки наменети за превоз на лица**

Ред-Број	Ознака на македонскиот стандард	Назив на стандардот	Европски стандарди
1	<b>МКС EN 1709:2007</b>	Безбедносни барања за жичани постројки наменети за пренос на лица – Инспекција пред пуштање во работа, одржување, инспекција за време на работа и проверки (идентичен со EN 1709:2004) Safety requirements for cableway installations designed to carry persons - Precommissioning inspection, maintenance, operational inspection and checks ICS: 45.100	EN 1709:2004
2	<b>МКС EN 1908:2007</b>	Безбедносни барања за жичани постројки наменети за пренос на лица – Уреди за затегнување (идентичен со EN 1908:2004) Safety requirements for cableway installations designed to carry persons - Tensioning devices ICS: 45.100	EN 1908:2004
3	<b>МКС EN 1909:2007</b>	Безбедносни барања за жичани постројки наменети за пренос на лица – Поправка и евакуација (идентичен со EN 1909:2004) Safety requirements for cableway installations designed to carry persons - Recovery and evacuation ICS: 45.100	EN 1909:2004
4	<b>МКС EN 12397:2007</b>	Безбедносни барања за жичани постројки наменети за пренос на лица – Работа (идентичен со EN 12397:2004) Safety requirements for cableway installations designed to carry persons – Operation ICS: 45.100	EN 12397:2004
5	<b>МКС EN 12927-1:2007</b>	Безбедносни барања за жичани постројки наменети за пренос на лица – Јажиња – Дел 1: Селекција на критериум за јажиња и прицврстување на нивните краеве (идентичен со EN 12927-1:2004) Safety requirements for cableway installations designed to carry persons - Ropes - Part 1: Selection criteria for ropes and their end fixings ICS: 45.100	со EN 12927-1:2004
6	<b>МКС EN 12927-2:2004</b>	Безбедносни барања за жичани постројки наменети за пренос на лица – Јажиња – Дел 2: Безбедносни фактори (идентичен со EN 12927-2:2004) Safety requirements for cableway installations designed to carry persons - Ropes - Part 2: Safety factors ICS: 45.100	EN 12927-2:2004
7	<b>МКС EN 12927-3:2007</b>	Безбедносни барања за жичани постројки наменети за пренос на лица – Јажиња – Дел 3: Надолжно спојување на влечни јажиња со 6 страка, носечко-влечни и влечни јажиња (идентичен со EN 12927-3:2004) Safety requirements for cableway installations designed to carry persons - Ropes - Part 3: Long splicing of 6 strand hauling, carrying hauling and towing ropes ICS: 45.100	EN 12927-3:2004
8	<b>МКС EN 12927-4:2007</b>	Безбедносни барања за жичани постројки наменети за пренос на лица – Јажиња – Дел 4: Прицврстување на краевите (идентичен со EN 12927-4:2004) Safety requirements for cableway installations designed to carry persons - Ropes - Part 4: End fixings ICS: 45.100	EN 12927-4:2004

9	<b>МКС EN 12927-5:2007</b>	Безбедносни барања за жичани постројки наменети за пренос на лица – Јажиња – Дел 5: Складирање, пренесување, монтажа и затегнување (идентичен со EN 12927-5:2004) Safety requirements for cableway installations designed to carry persons - Ropes - Part 5: Storage, transportation, installation and tensioning ICS: 45.100	EN 12927-5:2004
10	<b>МКС EN 12927-6:2007</b>	Безбедносни барања за жичани постројки наменети за пренос на лица – Јажиња – Дел 6: Критериум за ставање надвор од употреба (идентичен со EN 12927-6:2004) Safety requirements for cableway installations designed to carry persons - Ropes - Part 6: Discard criteria ICS: 45.100	EN 12927-6:2004
11	<b>МКС EN 12927-7:2007</b>	Безбедносни барања за жичани постројки наменети за пренос на лица – Јажиња – Дел 7: Инспекција, поправка и одржување (идентичен со EN 12927-7:2004) Safety requirements for cableway installations designed to carry persons - Ropes - Part 7: Inspection, repair and maintenance ICS: 45.100	EN 12927-7:2004
12	<b>МКС EN 12929-1:2007</b>	Безбедносни барања за жичани постројки наменети за пренос на лица – Општи барања – Дел 1: Барања за сите постројки (идентичен со EN 12929-1:2004) Safety requirements for cableway installations designed to carry persons - General requirements - Part 1: Requirements for all installations ICS: 45.100	EN 12929-1:2004
13	<b>МКС EN 12930:2007</b>	Безбедносни барања за жичани постројки наменети за пренос на лица – Пресметки (идентичен со EN 12930:2004) Safety requirements for cableway installations designed to carry persons – Calculations ICS: 45.100	EN 12930:2004
14	<b>МКС EN 13223:2007</b>	Безбедносни барања за жичани постројки наменети за пренос на лица – Погонски системи и останата механичка опрема (идентичен со EN 13223:2004) Safety requirements for cableway installations designed to carry persons - Drive systems and other mechanical equipment ICS: 45.100	EN 13223:2004
15	<b>МКС EN 13243:2004/Кор:2007</b>	Безбедносни барања за жичани постројки наменети за пренос на лица – Електрична опрема различна од онаа на погонските системи (идентичен со EN 13243:2004/АС:2005) Safety requirements for cableway installations designed to carry persons - Electrical equipment other than for drive systems ICS: 45.100	EN 13243:2004/АС:2005
16	<b>МКС EN 13796-2:2007</b>	Безбедносни барања за жичани постројки наменети за пренос на лица – Носачи – Дел 2: Испитување на пролизгување на стезните уреди (идентичен со EN 13796-2:2005) Safety requirements for cableway installations designed to carry persons - Carriers - Part 2: Slipping resistance test for grips ICS: 45.100	EN 13796-2:2005

## XI. Апарати на гас

Ред-Број	Ознака на македонскиот стандард	Назив на стандардот	Европски стандарди
1	МКС EN 26/A1/A3/Кор:2007	Уреди на гас за брзо загревање вода за употреба во санитарни уреди опремени со атмосферски пламеници (идентичен со EN 26:1997/A1:2000/A3:2006/AC:1998) Gas-fired instantaneous water heaters for sanitary uses production, fitted with atmospheric burners ICS: 91.140.65	EN 26:1997/A1:2000/A3:2006/AC:1998)
2	МКС EN 30-1-1/A1/A2/A3/Кор:2007	Апарати за домаќинство за готвење на гас – Дел 1: Безбедност – Општо (идентичен со EN 30-1-1:1998/A1:1999/A2:2003/A3:2005/AC:2004) Domestic cooking appliances burning gas fuel - Part 1-1: Safety – General ICS: 97.040.20	EN 30-1-1:1998/A1:1999/A2:2003/A3:2005/AC:2004
3	МКС EN 30-1-2:2007	Апарати за домаќинство за готвење на гас – Дел 1-2: Безбедност – Апарати со присилно струење на воздух во рерните и/или скари (идентичен со EN 30-1-2:1999) Domestic cooking appliances burning gas - Part 1-2: Safety - Appliances having forced-convection ovens and/or grills ICS: 97.040.20	EN 30-1-2:1999
4	МКС EN 30-1-3:2007+A1:2007	Апарати за домаќинство за готвење на гас – Дел 1 -3: Безбедност – Апарати со стаклена керамичка плоча (идентичен со EN 30-1-3:2003+A1:2006) Domestic cooking appliances burning gas - Part 1-3: Safety - Appliances having a glass ceramic hotplate ICS: 97.040.20	EN 30-1-3:2003+A1:2006
5	МКС EN 30-1-4/A1:2007	Апарати за домаќинство за готвење на гас – Дел 1-4: Безбедност – Апарати со еден или повеќе пламеници со автоматски систем за управување (идентичен со EN 30-1-4:2002/A1:2006) Domestic cooking appliances burning gas - Part 1-4: Safety - Appliances having one or more burners with an automatic burner control system ICS: 97.040.20	EN 30-1-4:2002/A1:2006
6	МКС EN 30-2-1/A1/A2/Кор:2007	Апарати за домаќинство за готвење на гас – Дел 2-1: Рационално користење енергија – Општо (идентичен со EN 30-2-1:1998/A1:2003/A2:2005/AC:2004) Domestic cooking appliances burning gas - Part 2-1: Rational use of energy – General ICS: 97.040.20	EN 30-2-1:1998/A1:2003/A2:2005/AC:2004)
7	МКС EN 30-2-2:2007	Апарати за домаќинство за готвење на гас – Дел 2-2: Рационално користење енергија – Апарати со присилно струење на воздух во рерните и/или скари (идентичен со EN 30-2-2:1999) Domestic cooking appliances burning gas - Part 2-2: Rational use of energy - Appliances having forced-convection ovens and/or grills ICS: 97.040.20	EN 30-2-2:1999
8	МКС EN 88/A1:2007	Регулатори на притисок за апарати на гас со влезен притисок до 200 mbar (идентичен со EN 88:1991/A1:1996) Pressure governors for gas appliances for inlet pressures up to 200 mbar ICS: 23.060.40	EN 88:1991/A1:1996
9	МКС EN 89/A1/A2/A3/A4:2007	Грејачи за вода (бојлери) на гас за производство на топла вода во домаќинството (идентичен со EN 89:1999/A1:1999/A2:2000/A3:2006/A4:2006) Gas-fired storage water heaters for the production of domestic hot water ICS: 91.140.65	EN89:1999/A1:1999/A2:2000/A3:2006/A4:2006

10	<b>МКС EN 125/A1:2007</b>	Уреди за контрола на пламен во апаратите на гас – Термоелектрични уреди за контрола на пламен (идентичен со EN 125:1991/A1:1996) Flame supervision devices for gas burning appliances - Thermo-electric flame supervision devices ICS: 27.060.20	EN125:1991/A1:1996
11	<b>МКС EN 126:2007</b>	Multifunctional controls for gas burning appliances Повеќефункционално управување кај апарати на гас (идентичен со EN 126:2004) ICS: 23.060.40	EN 126:2004
12	<b>МКС EN 161:2007</b>	Вентили со автоматско затворање за пламеници и апарати на гас (идентичен со EN 161:2007) Automatic shut-off valves for gas burners and gas appliances ICS: 23.060.40	EN 161:2007
13	<b>МКС EN 203-1:2007</b>	Gas heated catering equipment - Part 1: General safety rules Опрема на гас за догревање на готови јадења – Дел 1: Општи безбедносни правила (идентичен со EN 203-1:2005) ICS: 97.040.20	EN 203-1:2005
14	<b>МКС EN 203-2-1:2007</b>	Опрема на гас за догревање на готови јадења – Дел 2-1: Посебни барања – Отворени горилници и вок-горилници. (идентичен со EN 203-2-1:2005) Gas heated catering equipment - Part 2-1: Specific requirements - Open burners and wok burners ICS: 97.040.20	EN 203-2-1:2005
15	<b>МКС EN 203-2-2:2007</b>	Опрема на гас за догревање на готови јадења – Дел 2-2: Посебни барања – Рерни (идентичен со EN 203-2-2:2006) Gas heated catering equipment - Part 2-2: Specific requirements – Ovens ICS: 97.040.20	EN 203-2-2:2006
16	<b>МКС EN 203-2-3:2007</b>	Gas heated catering equipment - Part 2-3: Specific requirements - Boiling pans Опрема на гас за догревање на готови јадења – Дел 2-3: Посебни барања – Садови за варење (идентичен со EN 203-2-3:2005) ICS: 97.040.20	EN 203-2-3:2005
17	<b>МКС EN 203-2-4:2007</b>	Опрема на гас за догревање на готови јадења – Дел 2-4: Посебни барања – Апарати за пржење (идентичен со EN 203-2-4:2005) Gas heated catering equipment - Part 2-4: Specific requirements – Fryers ICS: 97.040.20	EN 203-2-4:2005
18	<b>МКС EN 203-2-6:2007</b>	Опрема на гас за догревање на готови јадења – Дел 2-6: Посебни барања – Грејачи за топла вода за пијалаци (идентичен со EN 203-2-6:2005) Gas heated catering equipment - Part 2-6: Specific requirements - Hot water heaters for beverage ICS: 97.040.20	EN 203-2-6:2005
19	<b>МКС EN 203-2-8:2007</b>	Опрема на гас за догревање на готови јадења – Дел 2-1: Посебни барања – Садови со вдлабнато рамно дно и раџла садови за готвење (идентичен со EN 203-2-8:2005) Gas heated catering equipment - Part 2-8: Specific requirements - Brat pans and paella cookers ICS: 97.040.20	EN 203-2-8:2005
20	<b>МКС EN 203-2-9:2007</b>	Опрема на гас за догревање на готови јадења – Дел 2-9: Посебни барања – Уреди со рамни плочи и решетки (идентичен со EN 203-2-9:2005) Gas heated catering equipment - Part 2-9: Specific requirements - Solid tops, warming plates and griddles ICS: 97.040.20	EN 203-2-9:2005
21	<b>МКС EN 203-2-11:2007</b>	Опрема на гас за догревање на готови јадења – Дел 2-11: Посебни барања – Апарати за приготвување тестенини (идентичен со EN 203-2-11:2006) Gas heated catering equipment - Part 2-11: Specific requirements - Pasta cookers ICS: 97.040.20	EN 203-2-11:2006



22	<b>МКС EN 257/A1:2007</b>	Механички термостати за апарати на гас (идентичен со EN 257:1992/A1:1996) Mechanical thermostats for gas-burning appliances ICS: 17.200.20	EN257:1992/A1:1996
23	<b>МКС EN 297/A2/A3/A4/A5/A6/Кор:2007</b>	Котли на гас за централно греење – Котли од типовите В11 и В11BS опремени со атмосферски пламеници со номинално загревање до 70 kW (идентичен со EN 297:1994/A2:1996/A3:1996/A4:2004/A5:1998/A6:2003/AC:2006) Gas-fired central heating boilers - Type B11 and B11BS boilers fitted with atmospheric burners of nominal heat input not exceeding 70 kW ICS: 91.140.10	EN297:1994/A2:1996/A3:1996/A4:2004/A5:1998/A6:2003/AC:2006
24	<b>МКС EN 298:2007</b>	Системи за автоматско управување на гасни пламеници и апарати за гас со или без вентилатори (идентичен со EN 298:2003) Automatic gas burner control systems for gas burners and gas burning appliances with or without fans ICS: 27.060.20	EN 298:2003
25	<b>МКС EN 303-3/A2/Кор:2007</b>	Котли за греење – Дел 3: Котли на гас за централно греење – Склоп составен од тело на котелот и горилник со присилно струење (идентичен со EN 303-3:1998/A2:2004/AC:2006) Heating boilers - Part 3: Gas-fired central heating boilers - Assembly comprising a boiler body and a forced draught burner ICS: 91.140.10	EN 303-3:1998/A2:2004/AC:2006
26	<b>МКС EN 303-7:2007</b>	Котли за греење – Дел 7: Котли на гас за централно греење опремени со горилник со присилно струење со номинален топлински излез до 1000 kW (идентичен со EN 303-7:2006) Heating boilers - Part 7: Gas-fired central heating boilers equipped with a forced draught burner of nominal heat output not exceeding 1 000 kW ICS: 91.140.10	EN 303-7:2006
27	<b>МКС EN 416-1/A1/A2/A3:2007</b>	Единични гасни пламеници со грејни цевки со топлинско зрачење – Дел 1: Безбедност (идентичен со EN 416-1:1999/A1:2000/A2:2001/A3:2002) Single burner gas-fired overhead radiant-tube heaters - Part 1: Safety ICS: 97.100.20	EN 416-1:1999/A1:2000/A2:2001/A3:2002
28	<b>МКС EN 416-2:2007</b>	Единични гасни пламеници со грејни цевки со топлинско зрачење што не се користат во домаќинство – Дел 2: Рационално користење енергија (идентичен со EN 416-2:2006) Single burner gas-fired overhead radiant tube heaters for non-domestic use - Part 2: Rational use of energy ICS: 97.100.20	EN 416-2:2006
29	<b>МКС EN 419-1/A1/A2/A3:2007</b>	Грејни светлечки тела на гас со топлинско зрачење, што не се користат во домаќинство – Дел 1: Безбедност (идентичен со EN 419-1:1999/A1:2000/A2:2001/A3:2002) Non-domestic gas-fired overhead luminous radiant heaters - Part 1: Safety ICS: 97.100.20	EN 419-1:1999/A1:2000/A2:2001/A3:2002
30	<b>МКС EN 419-2:2007</b>	Грејни светлечки тела на гас со топлинско зрачење, што не се користат во домаќинство – Дел 2: Рационално користење енергија (идентичен со EN 419-2:2006) Non-domestic gas-fired overhead luminous radiant heaters - Part 2: Rational use of energy ICS: 97.100.20	EN 419-2:2006
31	<b>МКС EN 437:2007</b>	Гасови за тестирање – Притисци за тестирање – Категорија на апаратите (идентичен со EN 437:2003) Test gases - Test pressures - Appliance categories ICS: 27.060.20 / 91.140.40	EN 437:2003
32	<b>МКС EN 449:2007</b>	Спецификација за наменски апарати на течен нафтен гас – Апарати за греење без одвод на гасови за домашна употреба (вклучувајќи и дифузни каталитички апарати за греење со согорување) (идентичен со EN 449:2002) Specification for dedicated liquefied petroleum gas appliances - Domestic flueless space heaters (including diffusive catalytic combustion heaters) ICS: 97.100.20	EN 449:2002

33	<b>МКС EN 461/A1:2007</b>	Спецификација за наменски апарати на течен нафтен гас – Апарати за греење без одвод на гасови, што не се користат во домаќинство до 10 kW (идентичен со EN 461:1999/A1:2004) Specification for dedicated liquefied petroleum gas appliances - Flueless non-domestic space heaters not exceeding 10 kW ICS: 97.100.20	EN461:1999/A1:2004
34	<b>МКС EN 483/A2/Кор:2007</b>	Котли на гас за централно греење – Котли од типот C со номинално загревање до 70 kW (идентичен со EN 483:1999/A2:2001/AC:2006) Gas-fired central heating boilers - Type C boilers of nominal heat input not exceeding 70 kW ICS: 91.140.10	EN 483:1999/A2:2001/AC:2006
35	<b>МКС EN 484:2007</b>	Спецификација за наменски апарати на течен нафтен гас – Независни плочи, вклучувајќи и такви што содржат вградена скара за надворешна употреба (идентичен со EN 484:1997) Specification for dedicated liquefied petroleum gas appliances - Independent hotplates, including those incorporating a grill for outdoor use ICS: 97.040.20	EN 484:1997
36	<b>МКС EN 497:2007</b>	Спецификација за наменски апарати на течен нафтен гас – Повеќенаменски горилници за надворешна употреба (идентичен со EN 497:1997) Specification for dedicated liquefied petroleum gas appliances - Multi purpose boiling burners for outdoor use ICS: 97.040.20	EN 497:1997
37	<b>МКС EN 498:2007</b>	Спецификација за наменски апарати на течен нафтен гас – Скара за надворешна употреба (идентичен со EN 498:1997) Specification for dedicated liquefied petroleum gas appliances - Barbecues for outdoor use ICS: 97.040.20	EN 498:1997
38	<b>МКС EN 509/A1/A2:2007</b>	Декоративни апарати на гас што даваат ефект на пламен (идентичен со EN 509:1999/A1:2003/A2:2004) Decorative fuel-effect gas appliances ICS: 97.040.20	EN 509:1999/A1:2003/A2:2004
39	<b>МКС EN 521:2007</b>	Спецификација за наменски апарати на течен нафтен гас – Преносливи апарати на течен нафтен гас на притисок на испарување (идентичен со EN 521:2006) Specifications for dedicated liquefied petroleum gas appliances - Portable vapour pressure liquefied petroleum gas appliances ICS: 27.060.20	EN 521:2006
40	<b>МКС EN 525:2007</b>	Апарати за греење на гас со присилно струење на воздух, што не се за домашна употреба, со влезна топлина до 300 kW (идентичен со EN 525:1997) Non-domestic direct gas-fired forced convection air heaters for space heating not exceeding a net heat input of 300 kW ICS: 91.140.10	EN 525:1997
41	<b>МКС EN 613/A1:2007</b>	Независни гасни апарати за греење со присилно струење (идентичен со EN 613:2000/A1:2003) Independent gas-fired convection heaters ICS: 97.100.20	EN613:2000/A1:2003
42	<b>МКС EN 621/A1:2007</b>	Апарати за греење на гас со присилно струење на воздух, што не се за домашна употреба и чишто влез не е поголем од 300 kW, без вентилатор што помага при транспортот на воздух за согорување и/или на согорените продукти (идентичен со EN 621:1998/A1:2001) Non-domestic gas-fired forced convection air heaters for space heating not exceeding a net heat input of 300 kW, without a fan to assist transportation of combustion air and/or combustion products ICS: 97.100.20	EN621:1998/A1:2001
43	<b>МКС EN 624/A2:2007</b>	Спецификација за наменски апарати на течен нафтен гас (LPG) – Пломбирана опрема на течен нафтен гас (LPG) за загревање на простории, што се користи во возила и бродови (идентичен со EN 624:2000/A2:2007) Specification for dedicated LPG appliances - Room sealed LPG space heating equipment for installation in vehicles and boats ICS: 97.100.20	EN624:2000/A2:2007

44	<b>МКС EN 625:2007</b>	Котли на гас за централно греење – Специфични барања за котли за домаќинство со комбинирана операција, чишто номинален топлински влез е до 70 kW (идентичен со EN 625:1995) Gas-fired central heating boilers - Specific requirements for the domestic hot water operation of combination boilers of nominal heat input not exceeding 70 kW ICS: 91.140.10	EN 625:1995
45	<b>МКС EN 656:2007</b>	Котли на гас за централно греење – Котли од типот В, чишто номинален топлински влез е над 70 kW, но е не повеќе од 300 kW (идентичен со EN 656:1999) Gas-fired central heating boilers - Type B boilers of nominal heat input exceeding 70 kW but not exceeding 300 kW ICS: 91.140.10	EN 656:1999
46	<b>МКС EN 676:2007</b>	Автоматски гасни пламеници за апарати за греење со присилно струење (идентичен со EN 676:2003) Automatic forced draught burners for gaseous fuels ICS: 27.060.20	EN 676:2003
47	<b>МКС EN 677:2007</b>	Котли на гас за централно греење – Специфични барања за кондензирачки котли со номинален топлински влез до 70 kW (идентичен со EN 677:1998) Gas-fired central heating boilers - Specific requirements for condensing boilers with a nominal heat input not exceeding 70 kW ICS: 91.140.10	EN 677:1998
48	<b>МКС EN 732:2007</b>	Спецификација за наменски апарати на течен нафтен гас – Апсорпциски фрижидери (идентичен со EN 732:1998) Specifications for dedicated liquefied petroleum gas appliances - Absorption refrigerators ICS: 97.040.30	EN 732:1998
49	<b>МКС EN 777-1/A1/A2/A3:2007</b>	Повеќенаменски пламеници во воздушни грејни системи со постојани топлински цевки, што не се за домашна употреба – Дел 1: Систем D, безбедност (идентичен со EN 777-1:1999/A1:2001/A2:2001/A3:2002) Multi-burner gas-fired overhead radiant tube heater systems for non-domestic use - Part 1: System D, safety ICS: 97.100.20	EN 777-1:1999/A1:2001/A2:2001/A3:2002
50	<b>МКС EN 777-2/A1/A2/A3:2007</b>	Повеќенаменски пламеници во воздушни грејни системи со постојани топлински цевки, што не се за домашна употреба – Систем Е, безбедност (идентичен со EN 777-2:1999/A1:2001/A2:2001/A3:2002) Multi-burner gas-fired overhead radiant tube heater systems for non-domestic use - Part 2: System E, safety ICS: 97.100.20	EN 777-2:1999/A1:2001/A2:2001/A3:2002
51	<b>МКС EN 777-3/A1/A2/A3:2007</b>	Повеќенаменски пламеници во воздушни грејни системи со постојани топлински цевки, што не се за домашна употреба – Дел 3: Систем F, безбедност (идентичен со EN 777-3:1999/A1:2001/A2:2001/A3:2002) Multi-burner gas-fired overhead radiant tube heater systems for non-domestic use - Part 3: System F, safety ICS: 97.100.20	EN 777-3:1999/A1:2001/A2:2001/A3:2002
52	<b>МКС EN 777-4/A1/A2/A3:2007</b>	Повеќенаменски пламеници во воздушни грејни системи со постојани топлински цевки, што не се за домашна употреба – Дел 4: Систем H, Безбедност (идентичен со EN 777-4:1999/A1:2001/A2:2001/A3:2002) Multi-burner gas-fired overhead radiant tube heater systems for non-domestic use - Part 4: System H, safety ICS: 97.100.20	EN 777-4:1999/A1:2001/A2:2001/A3:2002
53	<b>МКС EN 778/A1:2007</b>	Апарати на гас за загревање воздух со присилно струење за домашна употреба, чишто топлински влез не е поголем од 70 kW, без вентилатор што помага при транспортот на воздух за согорување и/или на согорените продукти (идентичен со EN 778:1998/A1:2001) Domestic gas-fired forced convection air heaters for space heating not exceeding a net heat input of 70 kW, without a fan to assist transportation of combustion air and/or combustion products ICS: 97.100.20	EN778:1998/A1:2001

54	<b>МКС EN 1020/A1:2007</b>	Апарати на гас за загревање воздух со присилно струење што не се за домашна употреба, чишто топлински влез не е поголем од 300 kW, со вентилатор што помага при транспортот на воздух за согорување и/или на согорените продукти (идентичен со EN 1020:1997/A1:2001) Non-domestic gas-fired forced convection air heaters for space heating not exceeding a net heat input of 300 kW, incorporating a fan to assist transportation of combustion air and/or combustion products ICS: 91.140.10	EN1020:1997/A1:2001
55	<b>МКС EN 1106:2007</b>	Рачно ракувани славини за апарати на гас (идентичен со EN 1106:2001) Manually operated taps for gas burning appliances ICS: 23.060.40	EN 1106:2001
56	<b>МКС EN 1196:2007</b>	Апарати за загревање на воздух за домашна и такви што не се за домашна употреба – Дополнителни барања за кондензирачки апарати за загревање воздух (идентичен со EN 1196:1998) Domestic and non-domestic gas-fired air heaters - Supplementary requirements for condensing air heaters ICS: 91.140.10	EN 1196:1998
57	<b>МКС EN 1266/A1:2007</b>	Независни апарати на гас за греење со присилно струење со вентилатор што помага при транспортот на воздух за согорување и/или на согорените продукти (идентичен со EN 1266:2002/A1:2005) Independent gas-fired convection heaters incorporating a fan to assist transportation of combustion air and/or flue gases ICS: 97.100.20	EN1266:2002/A1:2005
58	<b>МКС EN 1319/A1/A2:2007</b>	Апарати на гас за загревање воздух со присилно струење за домашна употреба, со вентилатор за пламениците, чишто топлински влез не е поголем од 70 kW (идентичен со EN 1319:1998/A1:2001/A2:1999) Domestic gas-fired forced convection air heaters for space heating, with fan-assisted burners not exceeding a net heat input of 70 kW ICS: 97.100.20	EN 1319:1998/A1:2001/A2:1999
59	<b>МКС EN 1458-1:2007</b>	Машини на гас за сушење од типовите B22D и B23D за домаќинство, со номинален топлински влез до 6 kW - Дел 1: Безбедност (идентичен со EN 1458-1:1999) Domestic direct gas-fired tumble dryers of types B22D and B23D, of nominal heat input not exceeding 6 kW - Part 1: Safety ICS: 97.060.00	EN 1458-1:1999
60	<b>МКС EN 1458-2:2007</b>	Машини на гас за сушење од типовите B22D и B23D за домаќинство, со номинален топлински влез до 6 kW – Дел 2: Рационално користење на енергија (идентичен со EN 1458-2:1999) Domestic direct gas-fired tumble dryers of types B22D and B23D, of nominal heat input not exceeding 6kW - Part 2: Rational use of energy ICS: 97.060.00	EN 1458-2:1999
61	<b>МКС EN 1596/A1:2007</b>	Спецификација за наменски апарати на течен нафтен гас – Мобилни и преносливи механички апарати за греење на гас со присилно струење, што не се за домашна употреба (идентичен со EN 1596:1998/A1:2004) Specification for dedicated liquefied petroleum gas appliances - Mobile and portable non-domestic forced convection direct fired air heaters ICS: 97.100.20	EN1596:1998/A1:2004
62	<b>МКС EN 1643:2007</b>	Заштитен систем со вентили за автоматско затворање на гасните пламеници и апарати на гас (идентичен со EN 1643:2000) Valve proving systems for automatic shut-off valves for gas burners and gas appliances ICS: 23.060.20	EN 1643:2000

63	<b>МКС EN 1854:2007</b>	Уреди чувствителни на притисок за гасни пламеници и апарати на гас (идентичен со EN 1854:2006) Pressure sensing devices for gas burners and gas burning appliances ICS: 23.060.40 / 27.060.20	EN 1854:2006
64	<b>МКС EN 12067-1/A1:2007</b>	Контрола на односот гас/воздух за гасни пламеници и апарати на гас – Дел 1: Пневматски типови (идентичен со EN 12067-1:1998/A1:2003) Gas/air ratio controls for gas burners and gas burning appliances - Part 1: Pneumatic types ICS: 23.060.40 / 27.060.20	EN 12067-1:1998/A1:2003
65	<b>МКС EN 12067-2:2007</b>	Контрола на односот гас/воздух за гасни пламеници и апарати на гас – Дел 2: Електронски типови (идентичен со EN 12067-2:2004) Gas/air ratio controls for gas burners and gas burning appliances - Part 2: Electronic types ICS: 23.060.40 / 27.060.20	EN 12067-2:2004
66	<b>МКС EN 12078:2007</b>	Нулти-регулатори за гасни пламеници и апарати на гас (идентичен со EN 12078:1998) Zero governors for gas burners and gas burning appliances ICS: 23.060.40	EN 12078:1998
67	<b>МКС EN 12244-1:2007</b>	Машини на гас за перење, со номинален топлински влез до 20 kW – Дел 1: Безбедност (идентичен со EN 12244-1:1998) Direct gas-fired washing machines, of nominal heat input not exceeding 20 kW - Part 1: Safety ICS: 97.060.00	EN 12244-1:1998
68	<b>МКС EN 12244-2:2007</b>	Машини на гас за перење, со номинален топлински влез до 20 kW – Дел 2: Рационално користење на енергија (идентичен со EN 12244-2:1998) Direct gas-fired washing machines of nominal heat input not exceeding 20 kW - Part 2: Rational use of energy ICS: 97.060.00	EN 12244-2:1998
69	<b>МКС EN 12309-1:2007</b>	Гасна апсорпција и адсорпција на клима-уред и / или топлински пумпи со топлински влез до 70 kW – Дел 1: Безбедност (идентичен со EN 12309-1:1999) Gas-fired absorption and adsorption air-conditioning and/or heat pump appliances with a net heat input not exceeding 70 kW - Part 1: Safety ICS: 23.120.00 / 27.080	EN 12309-1:1999
70	<b>МКС EN 12309-2:2007</b>	Гасна апсорпција и адсорпција на клима-уред и / или топлински пумпи со топлински влез до 70 kW – Дел 2: Рационално користење на енергија (идентичен со EN 12309-2:2000) Gas-fired absorption and adsorption air-conditioning and/or heat pump appliances with a net heat input not exceeding 70 kW - Part 2: Rational use of energy ICS: 23.120.00 / 27.080	EN 12309-2:2000
71	<b>МКС EN 12669:2007</b>	Дувалки на топол воздух на гас што се користат во стаклени градини и за дополнително загревање на простори надвор од домашни услови (идентичен со EN 12669:2000) Direct gas-fired hot air blowers for use in greenhouses and supplementary non-domestic space heating ICS: 97.100.20	EN 12669:2000
72	<b>МКС EN 12752-1:2007</b>	Апарати на гас за сушење од типот В со номинален топлински влез до 20 kW – Дел 1: Безбедност (идентичен со EN 12752-1:1999) Gas-fired type B tumble dryers of nominal heat input not exceeding 20 kW - Part 1: Safety ICS: 97.060.00	EN 12752-1:1999

73	<b>МКС EN 12752-2:2007</b>	Апарати на гас за сушење од типот В со номинален топлински влез до 20 kW – Дел 2: Рационално користење на енергија (идентичен со EN 12752-2:1999) Gas-fired type B tumble dryers of nominal heat input not exceeding 20 kW - Part 2: Rational use of energy ICS: 97.060.00	EN 12752-2:1999
74	<b>МКС EN 12864/A1/A2:2007</b>	Регулатори за низок притисок без можност за нагдување, што имаат максимален излезен притисок понизок или еднаков на 200 mbar, со капацитет помал или еднаков на 4 kg/h, и со придружни безбедносни уреди за бутан, пропан или нивни смеси (идентичен со EN 12864:2001/A1:2003/A2:2005) Low-pressure, non adjustable regulators having a maximum outlet pressure of less than or equal to 200 mbar, with a capacity of less than or equal to 4 kg/h, and their associated safety devices for butane, propane or their mixtures ICS: 23.060.40	EN 12864:2001/A1:2003/A2:2005
75	<b>МКС EN 13278:2007</b>	Независни фронтално отворени апарати за гас за загревање простор (идентичен со EN 13278:2003) Open fronted gas-fired independent space heaters ICS: 97.100.20	EN 13278:2003
76	<b>МКС EN 13611/A1:2007</b>	Безбедносни и управувачки уреди за гасните пламеници и апарати на гас – Општи барања (идентичен со EN 13611:2000/A1:2004) Safety and control devices for gas burners and gas-burning appliances - General requirements ICS: 23.060.40	EN 13611:2000/A1:2004
77	<b>МКС EN 13785/Кор:2007</b>	Регулатори со капацитет до 100 kg/h, вклучувајќи и 100 kg/h, што имаат максимален номинален излезен притисок до, вклучувајќи и 4 bar, поинакви од оние што се дадени во EN 12864 и нивни помошни сигурносни уреди за бутан, пропан и нивни смеси (идентичен со EN 13785:2005/AC:2007) Regulators with a capacity of up to and including 100 kg/h, having a maximum nominal outlet pressure of up to and including 4 bar, other than those covered by EN 12864 and their associated safety devices for butane, propane or their mixtures ICS: 23.060.40	EN 13785:2005/AC:2007
78	<b>МКС EN 13786:2007</b>	Автоматски променливи вентили со максимален излезен притисок до 4 bar вклучувајќи и 4 bar, со капацитет до и со 100 kg/h, и придружни безбедносни уреди за бутан, пропан или нивни смеси (идентичен со EN 13786:2004) Automatic change-over valves having a maximum outlet pressure of up to and including 4 bar with a capacity of up to and including 100 kg/h, and their associated safety devices for butane, propane or their mixtures ICS: 23.060.20	EN 13786:2004
79	<b>МКС EN 13836:2007</b>	Котли на гас за централно греење – Котли тип В чиј номинален топлински влез е над 300 kW но не повеќе од 1000 kW (идентичен со EN 13836:2006) Gas fired central heating boilers - Type B boilers of nominal heat input exceeding 300 kW, but not exceeding 1 000 kW ICS: 91.140.65	EN 13836:2006
80	<b>МКС EN 14438:2007</b>	Гасна опрема за затоплување на повеќе од една соба (идентичен со EN 14438:2006) Gas-fired insets for heating more than one room ICS: 91.100.20	EN 14438:2006
81	<b>МКС EN 14543:2007</b>	Спецификација за наменски апарати на течен нафтен гас – Грејачи за дворови – Грејачи за надворешна употреба или за употреба во значително проветрени простори, без одвод на продукти на согорување (идентичен со EN 14543:2005) Specification for dedicated liquefied petroleum gas appliances - Parasol patio heaters - Flueless radiant heaters for outdoor or amply ventilated area use ICS: 97.100.20	EN 14543:2005

82	<b>МКС EN 15033:2007</b>	Собни грејачи за вода за производство на чиста топла вода што користат течен нафтен гас (LPG) за возила и бродови (идентичен со EN 15033:2006) Room sealed storage water heaters for the production of sanitary hot water using LPG for vehicles and boats ICS: 91.100.20	EN 15033:2006
83	<b>МКС EN 377/A1:2007</b>	Масла за подмачкување за примена кај апарати и придружни контролни уреди што користат запаливи гасови, со исклучок на гасови наменети за употреба во индустриски процеси (идентичен со EN 377:1993/A1:1996) Lubricants for applications in appliances and associated controls using combustible gases except those designed for use in industrial processes ICS: 75.100.00	EN377:1993/A1:1996
84	<b>МКС EN 549:2007</b>	Гумени материјали за заптивки и дијафрагми за уреди на гас и опрема на гас (идентичен со EN 549:1994) Rubber materials for seals and diaphragms for gas appliances and gas equipment ICS: 83.140.50	EN 549:1994
85	<b>МКС EN 751-1:2007</b>	Материјали за заптивање на споеви од метални навои во контакт со примарни, секундарни и терцијарни фамилии на гасови и топла вода – Дел 1: Соединенија за анаеробно спојување (идентичен со EN 751-1:1996) Sealing materials for metallic threaded joints in contact with 1st, 2nd and 3rd family gases and hot water - Part 1: Anaerobic jointing compounds ICS: 21.140.00 / 23.040.80	EN 751-1:1996
86	<b>МКС EN 751-2:2007</b>	Материјали за заптивање на споеви од метални навои во контакт со примарни, секундарни и терцијарни фамилии на гасови и топла вода – Дел 2: Соединенија за спојување што не се стврдуваат (идентичен со EN 751-2:1996) Sealing materials for metallic threaded joints in contact with 1st, 2nd and 3rd family gases and hot water - Part 2: Non-hardening jointing compounds ICS: 21.140.00 / 23.040.80	EN 751-2:1996
87	<b>МКС EN 751-3/Кор:2007</b>	Материјали за заптивање на споеви од метални навои во контакт со примарни, секундарни и терцијарни фамилии на гасови и топла вода – Дел 3: Несинтерувани тefлонски ленти (идентичен со EN 751-3:1996/AC:1997) Sealing materials for metallic threaded joints in contact with 1st, 2nd and 3rd family gases and hot water - Part 3: Unsintered PTFE tapes ICS: 21.140.00 / 23.040.80	EN751-3:1996/AC:1997

Оваа листа ќе се објави во “Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 25-1935/5  
март 2008 година  
Скопје

Министер,  
Вера Рафајловска, с.р.

## МИНИСТЕРСТВО ЗА ОБРАЗОВАНИЕ И НАУКА 733.

Врз основа на член 77 од Законот за средното образование („Службен весник на Република Македонија“ бр.44/95, 24/96, 34/96, 35/97, 82/99, 29/02, 40/03, 42/03, 67/04, 55/05, 113/05, 35/06, 30/07 и 49/07), министерот за образование и наука донесе

### П Р А В И Л Н И К ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА НАЧИНОТ НА ВОДЕЊЕТО, ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА ПЕДАГОШКАТА ЕВИДЕНЦИЈА И ДОКУМЕНТАЦИЈА ВО СРЕДНИТЕ УЧИЛИШТА

#### Член 1

Во Правилникот за начинот на водењето, формата и содржината на педагошката евиденција и документација во средните училишта („Службен весник на Република Македонија“ бр.56/02, 36/03 и 41/04), во членот 2 зборовите „записници од одржани испити“, се заменуваат со зборовите „записници од испитите за државна матура, училишна матура и завршен испит.“

#### Член 2

Членот 3 се менува и гласи:  
„Педагошката документација согласно Законот за средното образование опфаќа:

- главна книга на учениците;
- главна книга за државната матура;
- главна книга за училишна матура;
- главна книга за завршен испит;
- главна книга на завршен испит со тригодишно траење;
- главна книга на меѓународна матура;
- главна книга на средно специјалистичко образование;
- дневник на паралелката;
- диплома за положена државна матура;
- диплома за положена училишна матура;
- диплома за положен завршен испит;
- диплома за завршен испит со тригодишно траење;
- диплома за положена меѓународна матура;
- свидетелство;
- уверение за стручно оспособување;

- уверение за работно оспособување;
- ученичка книшка, и
- преведница."

### Член 3

Членот 4 се менува и гласи:

"Главната книга на учениците на првата страна содржи податоци за: името на средното училиште, место, вид на средното образование-струка, образовен профил, година, паралелка, учебна година, главна книга на ученици, движење на учениците во текот на учебната година, општ успех на крајот на учебната година и потпис на директорот. На втората страна се внесуваат се внесуваат податоци за ученикот/ученичката и претходното образование, успехот на наставните предмети според наставниот план и оценките на крајот на наставната година; испитот на годината, поправниот испит на крајот на учебната година, општиот успех и поведението; изостаноците; педагошките мерки и издадено свидетелство за завршена година.

Главната книга на учениците се води по години и видови на образование и содржат листови кои се во корици и се прошиваат со емственик од кои двата краја се потпечатуваат со црвен восок на внатрешната страна од задната корица на книгата.

Вкупниот број на листови во книгата со потпис го заверува директорот на средното училиште.

Главната книга на ученици се води на Образец број 1 со димензии 42 см x 29,7 см."

### Член 4

По членот 4 се додава нов член 4-а кој гласи:

#### "Член 4-а

Главната книга за државната матура на корицата содржи грб и име на Република Македонија, податоци за: името на училиштето за средно образование, место, вид на средното образование, подрачје/ струка-профил/ насока-профил, назив: "ГЛАВНА КНИГА ЗА ДРЖАВНА МАТУРА". Првата страна се води за секој ученик одделно и содржи податоци за ученикот, успехот од последната година во која е изучуван наставниот предмет, покажаниот успех на испитите од државната матура, деловоден број на дипломата и датум на издавањето, потпис на ученикот и на директорот.

Главната книга за училишната матура на корицата содржи грб и име на Република Македонија, податоци за: името на училиштето за средно образование, место, вид на средното образование-струка, подрачје/насока-профил, назив: "ГЛАВНА КНИГА ЗА УЧИЛИШНА МАТУРА". Првата страна се води за секој ученик одделно и содржи податоци за ученикот, успехот од последната година во која е изучуван наставниот предмет, покажаниот успех на испитите од училишната матура, деловоден број на дипломата и датум на издавањето, потпис на ученикот и на директорот.

Главната книга за завршен испит на корица содржи грб и име на Република Македонија, податоци за: името на училиштето за средно образование, место, вид на средното образование-струка, профил и назив: "ГЛАВНА КНИГА ЗА ЗАВРШЕН ИСПИТ". Првата страна се води за секој ученик одделно и содржи податоци за ученикот, успехот од последната година во која е изучуван наставниот предмет, покажаниот успех над испитите од завршниот испит, стекнатите стручни компетенции, деловоден број на дипломата и датум на издавањето, потпис на ученикот и на директорот.

Главната книга за завршен испит со тригодишното траење на корицата содржи грб и име на Република Македонија, податоци за: името на училиштето за средно образование, место, вид на средното образование-струка, образовен профил и назив: "ГЛАВНА КНИГА ЗА ЗАВРШЕН ИСПИТ СО ТРИГОДИШНО ТРАЕЊЕ". Првата страна се води за секој ученик одделно и содржи податоци за ученикот, успехот од последната година во која е изучуван наставниот предмет, покажаниот успех над испитите од завршниот испит, стекнатите стручни квалификации, деловоден број на дипломата и датум на издавањето, потпис на ученикот и на директорот.

Главната книга за државна матура, главната книга за училишна матура, главната година за завршен испит, главната година за завршен испит со тригодишното траење се водат по години и видови на образование и содржат листови кои се во корици и се прошиваат со емственик од кои двата краја се потпечатуваат со црвен восок на внатрешната страна од задната корица на книгата.

Вкупниот број на листови во книгата со потпис го заверува директорот на средното училиште.

Главната книга за државната матура се води на Образец број 2, главната книга за училишната матура на Образец број 2-а, главната книга за завршниот испит на Образец број 2-б, главната книга за завршен испит во тригодишното образование на нов Образец број 2-в со димензии 42 см x 29,7 см.

Обрасците број 2, 2-а, 2-б и 2-в се дадени во прилог и се составен дел на овој Правилник."

### Член 5

Членот 7 се менува и гласи:

"Дипломата за положена државна матура содржи грб и име на Република Македонија, име на училиштето за средно образование, место, број на главната книга и број на ученикот во главна книга, назив: "ДИПЛОМА ЗА ПОЛОЖЕНА ДРЖАВНА МАТУРА", личните податоци за ученикот, вид на образование со кое се стекнал и подрачје/ струка-профил/ насока-профил, успех од завршната година во која се изучувал предметот, успех на испитите од државната матура, деловоден број и датум на издавањето на дипломата, потпис на директорот и место за печат на средното училиште и број и датум на решението со кое е верифицирано средното образование во училиштето.

Дипломата за положена училишна матура содржи грб и име на Република Македонија, име на училиштето за средно образование, место, број на главната книга и број на ученикот во главна книга, назив: "ДИПЛОМА ЗА ПОЛОЖЕНА УЧИЛИШНА МАТУРА", личните податоци за ученикот, вид на образование со кое се стекнал и подрачје/насока-профил, успех од завршната година во која се изучувал предметот, успех на испитите од училишната матура, деловоден број и датум на издавањето на дипломата, потпис на директорот и место за печат на средното училиште и број и датум на решението со кое е верифицирано средното образование во училиштето.

Дипломата за положен завршен испит содржи грб и име на Република Македонија, име на училиштето за средно образование, место, број на главната книга и број на ученикот во главна книга, назив: "ДИПЛОМА ЗА ПОЛОЖЕН ЗАВРШЕН ИСПИТ", личните податоци за ученикот, вид на образование со кое се стекнал и струка/профил, успех на испитите од завршниот испит, стекнати стручни компетенции, деловоден број и датум на издавањето на дипломата, потпис на директорот и место за печат на средното училиште и број и датум на решението со кое е верифицирано средното образование во училиштето.

Дипломата за положен завршен испит со тригодишно траење содржи грб и име на Република Македонија, име на училиштето за средно образование, место, број на главната книга и број на ученикот во главна книга, назив: "ДИПЛОМА ЗА ПОЛОЖЕН ЗАВРШЕН ИСПИТ СО ТРИГОДИШНО ТРАЕЊЕ", личните податоци за ученикот, вид на образование со кое се стекнал и профил, успех на испитите од завршниот испит, стекнати стручни квалификации, деловоден број и датум на издавањето на дипломата, потпис на директорот и место за печат на средното училиште и број и датум на решението со кое е верифицирано средното образование во училиштето.

Дипломата за положена државна матура се издава на Образец број 7 на светло зелена основа, дипломата за положена училишна матура се издава на Образец број 7-а на светло жолта основа, дипломата за положен завршен испит на Образец број 7-б на светло розева основа, дипломата за положен завршен испит со тригодишно траење на Образец број 7-г на светло сина основа и дипломата за меѓународна матура на Образец број 7-в, со димензии 29,7 см x 21 см на кои е претставен грбот на Република Македонија.

Обрасците број 7, 7-а, 7-б и 7-г се дадени во прилог и се составен дел на овој Правилник."

### Член 6

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 11-2455/2  
28 март 2008 година  
Скопје

Министер,  
Сулејман Рушити, с.р.



Образец број 2



**РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА**

\_\_\_\_\_

(Име на училиштето за средно образование)

\_\_\_\_\_

(Вид на средното образование)

\_\_\_\_\_

(Место)

\_\_\_\_\_

(Подрачје/ струка-профил/ насока-профил)

## **ГЛАВНА КНИГА ЗА ДРЖАВНАТА МАТУРА**

Корича

## ПОДАТОЦИ ЗА УЧЕНИКОТ/УЧЕНИЧКАТА

Реден број	Име и презиме на ученикот/ученичката	Датум на раѓање	Место на раѓање	Општина	Држава	Државјанин
Запишан/а во учебната 20 _____ година		Име и презиме на родител/старател				

Успех од последната година во која е изучуван наставниот предмет		На државната матура ученикот/ученичката го покажа следниот успех:			
Наставен предмет	Успех	Екстерен дел			
		Дата на полагање	Деловоден број на записник	Оценка	Перцентилен ранг
		Македонски јазик и литература			
		(Изборен предмет)			
		<b>Интерен дел</b>			
Наставен предмет		Дата на полагање	Деловоден број на записник	Оценка	
1					Оценка
2					
3					
4					
		<b>Проектна задача</b>			
Тема		Дата на полагање	Деловоден број на записник	Оценка	
		<b>Според покажаниот успех ученикот/ученичката положи државна матура</b>			
Издадена диплома дел. бр.		од	20	година	
<b>Примил диплома</b>		<b>Директор</b>			
(Полне на ученикот/ученичката)		М. П.			

Образец број 2-а



РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

\_\_\_\_\_

(Име на училиштето за средно образование)

\_\_\_\_\_

(Место)

\_\_\_\_\_

(Вид на средното образование)

\_\_\_\_\_

(Подрачје/насока-профил)

## ГЛАВНА КНИГА ЗА УЧИЛИШНА МАТУРА

Корича

## ПОДАТОЦИ ЗА УЧЕНИКОТ/УЧЕНИЧКАТА

Реден број	Име и презиме на ученикот/ученичката	Датум на раѓање	Место на раѓање	Општина	Држава	Државјанин
Зачишан/а во учебната 20 _____ година		Име и презиме на родител/старател				

Успех од последната година во која е изучуван наставниот предмет		На училишната матура ученикот/ученичката го покажа следниот успех:			
Наставен предмет	Успех	Задолжителен дел		Оценка	
		Дата на полагање	Деловоден број на записник		
		Македонски јазик и литературе			
<b>Изборен дел</b>					
		Наставен предмет	Дата на полагање	Деловоден број на записник	Оценка
<b>Проектна задача</b>					
		Тема	Дата на полагање	Деловоден број на записник	Оценка
<b>Според покажаниот успех ученикот/ученичката положи училишна матура</b>					
Издадена диплома дел. бр.			од	20	година
<b>Примил диплома</b>		<b>Директор</b>			
(Потпис на ученикот/ученичката)		М П			

Образец број 2-б



РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

\_\_\_\_\_

(Име на училиштето за средно образование)

\_\_\_\_\_

(Место)

\_\_\_\_\_

(Вид на средното образование)

\_\_\_\_\_

(Струка/профил)

## ГЛАВНА КНИГА ЗА ЗАВРШЕН ИСПИТ

Корница

## ПОДАТОЦИ ЗА УЧЕНИКОТ/УЧЕНИЧКАТА

Роден број	Име и презиме на ученикот/ученичката	Датум на раѓање	Место на раѓање	Општина	Држава	Државјанин
Запишан/а во учебната 20____ година						
Име и презиме на родител/старател						

Успех од последната година во која е изучуван наставниот предмет		На завршниот испит ученикот/ученичката го покажа следниот успех:				
Наставен предмет	Успех	Задолжителен дел				
		Македонски јазик и литература	Дата на полагање	Деловоден број на записник	Оценка	
		<b>Изборен дел</b>				
		Наставен предмет	Дата на полагање	Деловоден број на записник	Оценка	
		<b>Проектна задача</b>				
		Тема	Дата на полагање	Деловоден број на записник	Оценка	
		<b>Ученикот се стекна со стручни компетенции:</b>				
		<b>Според покажаниот успех ученикот/ученичката положи завршен испит</b>				
		Издадена диплома дел. бр.	од	20	година	
		<b>Примил диплома</b>				
		(Полпис на ученикот/ученичката)			М.П.	Директор

Образец број 2-в



РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

\_\_\_\_\_

(Име на училиштето за средно образование)

\_\_\_\_\_

(Место)

\_\_\_\_\_

(Вид на средното образование - струка)

\_\_\_\_\_

(Образовен профил)

## ГЛАВНА КНИГА ЗА ЗАВРШЕН ИСПИТ СО ТРИГОДИШНОТО ТРАЕЊЕ

Корница

**ПОДАТОЦИ ЗА УЧЕНИКОТ/УЧЕНИЧКАТА**

Реден број	Име и презиме на ученикот/ученичката	Датум на раѓање	Место на раѓање	Општина	Држава	Државјанин
Запишан/а во учебната 20_____ година Име и презиме на родител/старател						

Успех од последната година во која е изучуван наставниот предмет		На завршниот испит ученикот/ученичката го покажа следниот успех:	
Наставен предмет	Успех	Писмен испит	
		Дата на полагање	Деловоден број на записник
			Оценка
<b>Македонски јазик и литература</b>			
<b>Стручно теоретски дел</b>			
Испитен предмет или испитна програма за образовниот профил		Дата на полагање	Деловоден број на записник
			Оценка
<b>Практична работа</b>			
		Дата на полагање	Деловоден број на записник
			Оценка
<b>Ученикот се стекна со стручни квалификации:</b>			
		ОД	20
		година	
<b>Примил диплома</b>		М.П.	<b>Директор</b>
(Потпис на ученикот/ученичката)			



Образец број 7

**РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА**

\_\_\_\_\_ (име на училиштето за средно образование)  
во \_\_\_\_\_ Главна книга бр. \_\_\_\_\_ 20\_\_ година  
(Општина, Град Скопје)  
Број на ученикот во Главна книга \_\_\_\_\_

**ДИПЛОМА****ЗА ПОЛОЖЕНА ДРЖАВНА МАТУРА**

\_\_\_\_\_ (Име и презиме на ученикот/ученицката)  
роден-а на \_\_\_\_\_ 19\_\_ година, во \_\_\_\_\_  
општина \_\_\_\_\_ држава \_\_\_\_\_  
полагаше државна матура и се здоби со \_\_\_\_\_  
(Гимназиско/стручно/уметничко)  
образование од \_\_\_\_\_  
(Подрачје/ струка-профил/ насока-профил)



На државната матура ученикот/ученичката го покажа следниот успех:

### Екстерен дел

1	Македонски јазик и литература	_____	_____ (Перцентилен ранг)
2	_____ (Изборен предмет)	_____ (Оценка)	_____ (Перцентилен ранг)

### Интерен дел

1	_____	_____ (Оценка)
2	_____	_____
3	_____	_____
4	_____ (Наставен предмет)	_____

### Проектна задача

_____ (Тема)	_____ (Оценка)
--------------	----------------

**Според покажаниот успех ученикот/ученичката положи државна матура**

Дел. бр. \_\_\_\_\_

Во \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_ 20\_\_\_\_ година

М.П.

Директор

Училиштето е верифицирано со акт број \_\_\_\_\_

од \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Издавач: Биро за развој на образованието

Печати:

стр. 4

Образец број 7-а

**РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА**

(име на училиштето за средно образование)

во \_\_\_\_\_  
(Општина, Град Скопје)

Главна книга бр. \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_ година

Број на ученикот во Главна книга \_\_\_\_\_

**ДИПЛОМА****ЗА ПОЛОЖЕНА УЧИЛИШНА МАТУРА**

(Име и презиме на ученикот/ученичката)

роден-а на \_\_\_\_\_ 19 \_\_\_\_ година, во \_\_\_\_\_

општина \_\_\_\_\_ држава \_\_\_\_\_

полагаше училишна матура и се здоби со \_\_\_\_\_  
(гимназиско/уметничко образование)образование од \_\_\_\_\_  
(Подрачје/ насока- профил)



На училишната матура ученикот/ученичката го покажа следниот успех:

### Задолжителен дел

Македонски јазик и литература

(Оценка)

### Изборен дел

(Наставен предмет)

(Оценка)

### Проектна задача

(Тема)

(Оценка)

**Според покажаниот успех ученикот/ученичката положи училишна матура**

Дел. бр. \_\_\_\_\_

Во \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_ 20\_\_\_\_ година

М.П.

Директор

Училиштето е верифицирано со акт број \_\_\_\_\_

од \_\_\_\_\_

Издавач: Биро за развој на образованието

Печати:

стр. 4

Образец број 7-б

**РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА**

\_\_\_\_\_ (име на училиштето за средно образование)  
ВО \_\_\_\_\_ Главна книга бр. \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_ година  
(Општина, Град Скопје)  
Број на ученикот во Главна книга \_\_\_\_\_

**ДИПЛОМА**  
**ЗА ПОЛОЖЕН ЗАВРШЕН ИСПИТ**

\_\_\_\_\_ (Име и презиме на ученикот/ученичката)  
роден-а на \_\_\_\_\_ 19 \_\_\_\_ година, во \_\_\_\_\_  
општина \_\_\_\_\_ држава \_\_\_\_\_  
полагаше завршен испит и се здоби со \_\_\_\_\_  
(Вид на образование)  
ВО \_\_\_\_\_  
(Струкал/профил)





На завршниот испит ученикот/ученичката го покажа следниот успех:

**Задолжителен дел**

Македински јазик и литература

(Оценка)

**Изборен дел**

(Наставен предмет)

(Оценка)

**Проектна задача**

(Тема)

(Оценка)

**Ученикот се стекна со стручни компетенции:**

<hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/>
---

**Според покажаниот успех ученикот/ученичката положи завршен испит**

Дел. бр. \_\_\_\_\_

Во \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_ 20\_\_\_\_ година

М.П.

Директор

Училиштето е верифицирано со акт број \_\_\_\_\_

од \_\_\_\_\_

Издавач: Биро за развој на образованието

Печати:

стр. 4

Образец број 7-г

**РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА**

\_\_\_\_\_ (име на училиштето за средно образование)  
ВО \_\_\_\_\_ Главна книга бр. \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_ година  
(Општина, Град Скопје)  
Број на ученикот во Главна книга \_\_\_\_\_

**ДИПЛОМА****ЗА ПОЛОЖЕН ЗАВРШЕН ИСПИТ СО ТРИГОДИШНО ТРАЕЊЕ**

\_\_\_\_\_ (Име и презиме на ученикот/ученичката)  
роден-а на \_\_\_\_\_ 19 \_\_\_\_ година, во \_\_\_\_\_  
општина \_\_\_\_\_ држава \_\_\_\_\_  
полагаше завршен испит и се здоби со \_\_\_\_\_  
(Стручно образование)  
во образовниот профил \_\_\_\_\_  
(Вид на профил)



На завршниот испит ученикот/ученичката го покажа следниот успех:

**Писмен испит**

\_\_\_\_\_ (Македонски јазик и литература - тема)

\_\_\_\_\_ (Оценка)

**Стручно - теоретски дел**

\_\_\_\_\_ (Наставен предмет)

\_\_\_\_\_ (Оценка)

**Испитен предем или испитна програма за образовниот профил**

\_\_\_\_\_ (Практична работа)

\_\_\_\_\_ (Оценка)

**Ученикот се стекна со стручни квалификации:**


**Според покажаниот успех ученикот/ученичката положи завршен испит**

Дел. бр. \_\_\_\_\_

Во \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_ 20\_\_ година

М.П.

Директор  
\_\_\_\_\_

Училиштето е верифицирано со акт број \_\_\_\_\_

од \_\_\_\_\_

Издавач: Биро за развој на образованието

Печати:

стр. 4

734.

Врз основа на член 38 став 3 од Законот за средното образование („Службен весник на Република Македонија“ бр.44/94, 24/96, 34/96, 35/97, 82/99, 29/02, 40/03, 42/03, 67/04, 55/05, 113/05, 35/06, 30/07 и 49/07) и член 20 став 3 од Законот за стручно образование и обука („Службен весник на Република Македонија“ бр.71/06), министерот за образование и наука донесе

**П Р А В И Л Н И К**  
**ЗА НАЧИНОТ НА ПОЛАГАЊЕТО И ОЦЕНУВАЊЕТО**  
**НА РЕЗУЛТАТИТЕ НА УЧЕНИЦИТЕ НА ИСПИТИТЕ**  
**ОД ЗАВРШНИОТ ИСПИТ ВО СРЕДНОТО СТРУЧНО**  
**ОБРАЗОВАНИЕ СО ЧЕТИРИГОДИШНО ТРАЕЊЕ**

I. ОПШТИ ОДРЕДБИ

Член 1

Со овој Правилник се уредува начинот и постапки-те на полагањето и оценувањето на резултатите на учениците на испитите од завршниот испит во средно-то стручно образование со четиригодишно траење.

Член 2

Завршниот испит во средното стручно образование со четиригодишно траење (во натамошниот текст: стручно образование) е испит со кој ученикот (во натамошниот текст: кандидатот) го завршува стручното образование.

Завршен испит може да полага редовен или вонреден кандидат кој ја завршил последната година на стручното образование.

Завршен испит може да полага и кандидат кој завршил четиригодишно средно образование во странство и се здобил со нострифицирана диплома.

Член 3

Кандидатите со посебни образовни потреби кои следат настава во стручното образование полагаат прилагоден завршен испит согласно овој Правилник што им овозможува полесно да ги искажат своите знаења и способности.

Член 4

Завршниот испит се полага согласно утврдената структура и начин во Концепцијата за матура и за завршен испит во средното образование со четиригодишно траење во Република Македонија (во натамошниот текст: Концепција).

Член 5

Завршниот испит во стручното образование се состои од:

Задолжителен дел – еден наставен предмет: македонски јазик и литература (за учениците од албанската заедница албански јазик и литература, за учениците од турската заедница турски јазик и литература);

Изборен дел – еден стручен наставен предмет;

Проектна задача се изработува од областа на струката, односно подрачјето на трудот.

Член 6

Проверувањето и оценувањето на знаењата и способностите на кандидатите од задолжителниот и изборниот дел од завршниот испит се врши интерно од страна на соодветни училишни предметни комисии.

Проверувањето и оценувањето на проектната задача се врши интерно пред соодветна училишна комисија за проектна задача.

Член 7

Во спроведувањето на завршниот испит учествуваат и тестатори согласно одредбите од овој Правилник.

II. ПРИЈАВУВАЊЕ НА ЗАВРШНИОТ ИСПИТ

Член 8

За полагање на завршен испит кандидатот се пријавува со поднесување на пријава во училиштето каде што е запишан, најдоцна до 60 дена пред почетокот на јунскиот испитен рок и најдоцна до 30 дена пред почетокот на августовскиот испитен рок.

Член 9

Вонредниот кандидат се пријавува во она училиште кое изведува наставна програма по која претходно се образовал.

Вонредните кандидати се пријавуваат согласно роковите за пријавување од член 8 на овој Правилник.

Член 10

Кандидатот кон пријавата приложува свидетелства за завршена прва, втора, трета и четврта година на образованието како доказ за исполнување на условите за полагање на завршен испит, најдоцна три дена пред започнувањето на испитниот рок.

Кандидатите кои полагаат прилагоден завршен испит со пријавата приложуваат и наод и мислење од соодветна установа заради полагање на завршен испит прилагоден на нивните потреби.

Ако кандидатот во рокот од став 1 на овој член не приложи докази за исполнување на условите за полагање на завршен испит, или од доказите произлезе дека не ги исполнува пропишаните услови не може да го полага завршниот испит.

Член 11

Ако кандидатот од оправдани причини согласно овој Правилник не го пријавил навреме испитот, Училишната матурска комисија врз основа на писмени докази за оправданоста на причините од член 12 на овој Правилник може да му овозможи истиот да го пријави испитот најдоцна три дена пред почетокот на испитниот рок.

Член 12

Оправдани причини за ненавремено пријавување за полагање завршен испит може да бидат:

- кандидатот во тековната година се школувал во странство (доказ - нострифицирано свидетелство за завршена четврта година);

- во времето на пријавување кандидатот бил болен (доказ - потврда од соодветна установа);

- пријавата била испратена по пошта и задоцnila или е изгубена (доказ - потврда за испратена препорачана пратка);

- заради дисциплинска мерка кандидатот е отстранет од училиште каде навреме се пријавил (доказ - пријава доставена од училиштето од каде е отстранет или потврда дека се пријавил);

- други причини со соодветни докази за кои комисијата ќе утврди дека се оправдани.

III. КОМИСИИ ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ  
НА ЗАВРШНИОТ ИСПИТ

Државни матурски предметни комисии

Член 13

Државните матурски предметни комисии формирани од страна на директорот на Бирото за развој на образованието (во натамошниот текст: Бирото) се составени од претседател и најмалку два члена. Претседателот, по правило, е од редот на наставно-научниот кадар од универзитетите во Република Македонија, еден од членовите е советник во Бирото, а другите членови се од редот на стручни лица од соодветниот наставен предмет.

Државна матурска предметна комисија се формира за секој од испитите во задолжителниот дел и изборниот дел од завршниот испит.

За проектната задача се формира државна матурска комисија за проектна задача составена од претседател и најмалку два члена од редот на соодветни стручни лица.

#### Член 14

Државната матурска предметна комисија:

- изготвува испитна програма за соодветниот предмет;
- предлага измени и дополнување на испитната програма;
- учествува во усовршувањето на наставниот кадар и другите стручни работници во функција на завршниот испит и
- врши други работи по барање на Државниот матурски одбор и Бирото.

### Училишни комисии

#### Член 15

Училишната матурска комисија е составена од: претседател, заменик на претседателот, секретар и двајца членови. Претседател на Училишната матурска комисија, по правило, е директорот на училиштето.

Заменикот на претседателот, секретарот и членовите на Училишната матурска комисија, се именуваат од директорот по предлог на наставничкиот совет на училиштето, на почетокот на учебната година за периодот од 1 октомври во тековната до 30 септември наредната учебна година. Составот на Училишната матурска комисија се објавува на огласна табла во училиштето најдоцна до крајот на септември во тековната учебна година.

Административно – организациските работи на Училишната матурска комисија ги извршува секретарот.

Во училиштата каде постојат паралелки од гимназиско образование и стручно образование, како и во училиштата лоцирани во различни објекти на различни локации, бројот на членови на Училишната матурска комисија по потреба може да се зголеми за уште два члена.

#### Член 16

Училишната матурска комисија ги врши следните работи:

- соработува со Бирото во врска со подготовка, организирање и спроведување на завршниот испит;
- го подготвува полагањето на завршниот испит во училиштето, согласно овој Правилник;
- го умножува испитниот материјал и се грижи за тајноста на испитните материјали;
- предлага училишни предметни комисии и комисии за проектни задачи за испитите од завршниот испит;
- определува тестатори за писмените испити и распоред на тестаторите по простории;
- ги потврдува проектните задачи на кандидатите и ги назначува наставниците-ментори;
- го организира полагањето на завршниот испит и ги обезбедува условите во училиштето за спроведување на завршниот испит;
- ги прифаќа пријавите на кандидатите за полагање завршен испит;
- ги евидентира пријавите на кандидатите кои полагаат прилагоден завршен испит;
- за кандидатите кои полагаат прилагоден завршен испит се грижи да обезбеди посебни услови за полагање на испитите, соодветно на потребите на секој кандидат;

- прави распоред (список) на кандидатите по простории;
- ги определува термините за полагање на испитите од завршниот испит согласно Календарот за организација на учебната година;
- го објавува распоредот за сите испити;
- одлучува за приговорите на кандидатите;
- одлучува за кандидатите кои го нарушиле испитниот ред;
- подготвува извештаи за резултатите од испитите;
- одлучува за оправданоста на задоцнетите пријави за испитот;
- извршува други задачи доделени од Државниот матурски одбор или од Бирото.

#### Член 17

Училишната предметна комисија, по правило, е составена од претседател и двајца членови.

Претседателот и членовите на Училишната предметна комисија се именуваат од страна на директорот по предлог на Училишната матурска комисија, за периодот од 1 октомври до 30 септември наредната учебна година.

Во Училишната предметна комисија најмалку еден член е наставник по соодветниот предмет, а доколку тоа не е можно да се обезбеди, член на комисијата може да биде и наставник од друго училиште кој ги исполнува условите за наставник по тој предмет.

#### Член 18

Училишната предметна комисија ги врши следниве работи:

- подготвува испитен материјал по соодветниот испит (тест, упатство за оценување и критериуми за претворање на бодовите во оценки);
- го спроведува испитот;
- ги прегледува и оценува одговорите на кандидатите од испитот;
- изготвува список со резултатите на кандидатите и го доставува до претседателот на Училишната матурска комисија;
- извршува други задачи во врска со испитот по соодветниот предмет.

По потреба за еден предмет во училиштето може да се формираат повеќе училишни предметни комисии.

#### Член 19

Училишната комисија за проектната задача ја сочинуваат наставникот - ментор и двајца наставници по соодветниот или сроден наставен предмет односно област, кои на предлог на Училишната предметна комисија ги именува директорот.

Претседател на комисијата за проектна задача не може да биде наставникот-ментор. Претседателот на комисијата се грижи за правилно изведување на испитот и води записник.

#### Член 20

Писмениот испит го спроведува тестатор согласно со одредбите на овој Правилник. Тестаторите се определуваат од страна на претседателот на Училишната матурска комисија, од редот на наставниците во училиштето.

Тестаторот не може да биде наставник по предметот по кој се спроведува испитот.

### IV. ТЕРМИНИ ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА ЗАВРШНИОТ ИСПИТ

#### Член 21

Завршниот испит се изведува во два испитни рока: јунски и августовски испитен рок.

Кандидатот кој за прв пат полага завршен испит го полага во целина во истиот испитен рок. Испитите од завршниот испит кои кандидатот не ги положил ги полага во наредниот испитен рок.

Кандидатот со посебни образовни потреби може да полага дел од испитите во јуни, а другиот дел во август.

#### Член 22

Задолжителниот дел од завршниот испит се спроведува во термини утврдени согласно Календарот за организација на учебната година во јавните средни училишта.

Испитите од изборниот дел се спроведуваат во термини утврдени од Училишната матурска комисија на предлог на соодветните училишни предметни комисии согласно Календарот за организација на учебната година во јавните средни училишта.

Термините за презентација и одбрана на проектните задачи ги утврдува Училишната матурска комисија на предлог на соодветните училишни комисии за проектни задачи согласно Календарот за организација на учебната година во јавните средни училишта.

#### Член 23

Термините за полагање на испитите од завршниот испит се објавуваат на училишната огласна табла најдоцна две седмици пред почетокот на полагањето на завршниот испит.

#### Член 24

Кандидатот во еден ден може да полага најмногу еден испит.

Испитите може да се изведуваат и во сабота.

### V. ПОЛАГАЊЕ НА ЗАВРШНИОТ ИСПИТ

#### Член 25

Училишната предметна комисија подготвува по два испитни комплекти за испитите од задолжителниот и од изборниот дел на завршниот испит врз основа на испитните програми по соодветните предмети.

Претседателот на Училишната предметна комисија испитните комплекти ги доставува до претседателот на Училишната матурска комисија три дена пред започнувањето на испитот. Еден испитен комплет за интерниот испит се состои од тест, упатство за оценување и критериуми за претворање на бодовите во оценки.

Претседателот на Училишната матурска комисија се грижи за заштита на тајноста на испитниот материјал и за нивно множење во потребениот број на примероци.

Испитниот материјал треба да биде спакуван за секој тестатор во соодветно запечатен плик.

Еден час пред почетокот на испитот претседателот на Училишната матурска комисија го предава испитниот материјал на претседателот на соодветната Училишна предметна комисија, а тој на тестаторите.

#### Член 26

Завршниот испит кандидатот го полага во училиштето во кое ја завршил последната година на образованието.

#### Член 27

Кандидатот најдоцна еден месец пред почнувањето на јунскиот испитен рок се запознава со постапките за спроведување на испитите.

Претседателот на Училишната матурска комисија се грижи за правилно и навремено информирање на кандидатите.

#### Член 28

Времетраењето на секој испит е утврдено со испитната програма.

За текот на испитите се води записник.

#### Член 29

Училишната матурска комисија, за задолжителниот и за изборниот дел од испитот, најдоцна една седмица пред испитот прави распоред на кандидатите по простории. Распоредувањето на кандидатите по простории се прави по азбучен ред од сите кандидати коишто полагаат завршен испит.

Списоците за распоредот на кандидатите по простории се објавуваат од Училишната матурска комисија на училишната огласна табла или на друго видливо место достапно за кандидатите, еден ден пред испитот.

Податоците за распоредот на кандидатите по простории до нивното објавување на огласна табла се чуваат во тајност.

Кандидатите треба да бидат пред просторијата во која се полага испитот најмалку дваесет минути пред започнувањето на испитот.

Кандидатот кој задоцнил на испит повеќе од петнаесет минути од почнувањето на испитот, не може да го полага испитот во тој испитен рок.

Просториите во кои се полага испитот треба да бидат подготвени за полагање најмалку дванаесет часа пред започнувањето на испитот. Од просториите треба да бидат отстранети сите наставни средства и учебни помагала.

За секој кандидат се обезбедува клупа и стол. Растојанието меѓу двајца кандидати не треба да биде помало од 1,5 метри. Сите клупи треба да бидат завртени во иста насока.

Училишната матурска комисија, најдоцна една седмица пред испитот прави распоред на тестаторите по простории и за секоја просторија во која има петнаесет кандидати одредува по еден тестатор. Доколку просториите се поголеми се определува по еден тестатор за секои петнаесет кандидати.

Просториите во кои се полага испитот треба да бидат доволно пространи, светли и прегледни. Училиштето треба да обезбеди дежурни лица за ходниците и сите други простории во училиштето.

Кандидатот со себе треба да има документ за идентификација со фотографија.

Кандидатите со себе треба да носат прибор за пишување (пенкало кое пишува сино) и други средства кои се предвидени со испитната програма за соодветниот предмет.

Доколку кандидатот внесе во испитната просторија лични предмети, треба да ги остави на однапред определено место во просторијата.

#### Член 30

Тестаторот го отвора запечатениот испитен материјал пред кандидатите.

За време на испитот кандидатите треба да ги слушаат насоките на тестаторот, да работат самостојно и да не комуницираат меѓусебно. Секое отстапување од наведеното значи нарушување на испитниот ред.

Освен кандидатите и тестаторите, на испитот може да присуствуваат и други лица кои имаат писмена дозвола од Бирото, од Државниот матурски одбор или од Државниот просветен инспекторат.

Лицата од став 3 на овој член може да го следат целиот тек на испитот или дел од испитот.

За време на испитот кандидатот може да ја напушти просторијата но не повеќе од пет минути, заедно со еден од тестаторите дежурни во ходник. Просторијата не може да ја напушти повеќе од еден кандидат во исто време.

Првите триесет минути од почетокот на испитот и последните петнаесет минути при крајот на испитот кандидатот не може да ја напушти просторијата.

Кандидатот по завршување на испитот го предава испитниот материјал на тестаторот и ја напушта просторијата.

Испитот завршува точно во предвиденото време, согласно времетраењето на испитот. По завршувањето на испитот, тестаторот ги проверува, пакува и предава испитните материјали на претседателот на Училишната матурска комисија, согласно добиените насоки.

Тестаторот подготвува извештај за целиот тек на испитот и пополнува соодветни формулари.

**Член 31**

Кандидатот кој ги нарушува правилата за полагање на испитот, може да биде опоменат или отстранет од испит.

Опомена изрекува тестаторот или претседателот на Училишната предметна комисија, така што го опоменува кандидатот и го запишува во записникот за полагање завршен испит.

Ако кандидатот по двапати изречена опомена продолжува со нарушување на правилата за полагање на испитот, тестаторот или претседателот на Училишната предметна комисија преку дежурниот тестатор во ходник го информира претседателот на Училишната матурска комисија кој го отстранува од испитот.

Кандидатот кој согласно став 3 на овој член ќе биде отстранет од испит, по тој дел од завршниот испит не се оценува.

Кандидатот кој смета дека неоправдано е отстранет од испитот може да поднесе приговор до Училишната матурска комисија.

**Член 32**

Темата за проектната задача ја предлага кандидатот самостојно или во консултација со соодветниот наставник, односно наставници по соодветниот предмет или област.

Проектната задача кандидатот ја подготвува самостојно воден од наставник - ментор.

**Член 33**

Роковите за проектна задача се:

- на крајот на месец септември кандидатот определува наставен предмет или област по кои ќе изготвува проектна задача;

- најдоцна до крајот на октомври во учебната година во која полага завршен испит кандидатот избира тема за проектна задача, со право да избере тема до крајот на ноември доколку предметот го изучува во четвртата година;

- најдоцна до крајот на март во учебната година во која се полага завршниот испит, кандидатот предава три примероци од пишаниот дел и еден примерок од изработениот продукт/творба од подготвената проектна задача до Училишната матурска комисија.

**Член 34**

Презентацијата и одбраната на проектната задача, се врши пред соодветната училишна комисија за проектна задача. За еден кандидат времетраењето на презентацијата и одбраната на проектната задача е максимум дваесет минути.

**VI. ОЦЕНУВАЊЕ****Член 35**

Оценувањето на знаењата и способностите на кандидатите се врши со бодови кои потоа се претвораат во оценки од еден (1) до пет (5).

Сите оценки се преодни, освен оценката еден (1).

**Член 36**

Критериумите за претворање на бодовите во оценки за задолжителниот и изборниот дел од завршниот испит се подготвуваат од соодветните училишни предметни комисији пред спроведувањето на испитот.

Со критериумите се определува минималниот број бодови за преодна оценка и распонот на бодови за секоја од преодните оценки од два (2) до пет (5).

Минимумот за преодна оценка ги опфаќа најнеопходните знаења и способности кои што кандидатот треба да ги покаже на испитот (во натамошниот текст: праг на положеност).

Критериумите за претворање на бодовите во оценки за проектните задачи се подготвуваат од државната матурска комисија за проектна задача. Проектната задача се оценува од соодветната училишна комисија така што подготвителната фаза и фазата на изработка се оценува од наставникот-ментор, а фазата на презентација и одбрана од другите два члена на комисијата. Во оценката за проектната задача наставникот-ментор учествува со 50%, останатите двајца членови со по 25 %.

**Член 37**

Кандидатот го положил завршниот испит ако по сите испити постигне резултат над прагот на положеност.

**Член 38**

Резултатите од завршниот испит до нивното објавување се чуваат во тајност.

Резултатите се објавуваат од Училишната матурска комисија најдоцна три дена по завршување на испитот по соодветниот предмет или по одбраната на проектната задача.

Од Училишната матурска комисија се објавуваат резултатите од сите испити на завршниот испит.

**Член 39**

Кандидатот кој не го положил завршниот испит се известува за постигнатиот успех по одделните делови.

Испитите на кои кандидатот не добил преодна оценка ги полага во наредниот испитен рок, при што кон пријавата за полагање кандидатот доставува потврда за положените испити од претходниот испитен рок.

Кандидатите кои на презентацијата и одбраната на проектната задача не добиле преодна оценка може да полагаат повторно во истиот испитен рок.

**Член 40**

Кандидатот, доколку смета дека е направена грешка во оценувањето на испитните задачи, во пресметувањето на бројот на бодовите или во изведувањето на оценката, може да достави приговор на оценката од испитот до Училишната матурска комисија.

Рокот за доставување приговор е најдоцна два дена по објавувањето на резултатите од испитот.

Приговорот се разгледува од страна на Училишната предметна комисија во присуство на еден член од Училишната матурска комисија, во рок од три дена.

Ако комисијата од став 3 на овој член констатира дека е направена грешка, во тој случај утврдува нова оценка за што го информира кандидатот.

**Член 41**

Кандидатот кој успешно го положил завршниот испит и сака да го подобри успехот од еден или повеќе предмети, може во наредниот испитен рок повторно да полага и на истиот му се утврдува оценка што ја постигнал на повторното полагање.

**VII. ПРИЛАГОДУВАЊЕ НА ЗАВРШНИОТ ИСПИТ ЗА КАНДИДАТИТЕ СО ПОСЕБНИ ОБРАЗОВНИ ПОТРЕБИ ВО СТРУЧНОТО ОБРАЗОВАНИЕ****Член 42**

Училишната предметна комисија, во консултација со Бирото го подготвува и осмислува начинот на прилагодување на деловите од завршниот испит за кандидатите со посебни образовни потреби.

Прилагодувањето на завршниот испит за кандидатите со посебни образовни потреби мора да биде соодветно на нивното искуство стекнато во наставниот процес.

**Член 43**

Испитот за кандидатите со посебни потреби може да трае најмногу за 50% подолго од времето предвидено за испитот по соодветниот предмет.



Училишната матурска комисија може да предвиди и време за одмор на кандидатот (пауза).

За кандидатите од став 1 и од став 2 на овој член се обезбедува посебна просторија. Ако испрашувачот е надворешен член се обезбедува внатрешен член на комисија и тастатор на испитот. Тастаторот на испитот обезбедува да не се нарушува испитниот ред.

#### Член 44

За кандидатите со посебни образовни потреби може да се извршат следните прилагодувања:

- ослободување за полагање од дел од испитниот материјал;
- техничко прилагодување на испитниот материјал;
- полагање со помошник;
- употреба на посебни помагала;
- наместо писмен, спроведување устен испит и обратно;
- прилагоден испит со употреба на Брајово писмо и/или знаковен јазик;
- прилагодена подготовка на изготвување на проектната задача и нејзино оценување.

#### Член 45

Кандидатот со посебни образовни потреби може да се ослободи од полагање дел од испитниот материјал кој не е можно да се прилагоди.

#### Член 46

За кандидатот со телесен инвалидитет или мултихендикеп, доколку е потребно, се обезбедува читач и запишувач на одговорите (помошник).

Помошник не може да биде негов наставник или негов роднина.

Помошник може да биде еден од членовите на испитната комисија.

#### Член 47

Кандидатот со посебни образовни потреби може да користи компјутер.

Кандидатот не може да има пристап до било какви програми кои би му овозможиле полесно да го положи испитот. Една копија од одговорите на кандидатот се чува на дискета, а една копија се печати, а потоа претседателот на испитната комисија одговорите на кандидатот ги брише од компјутерот.

#### Член 48

Кандидатот со тешки пречки во говорот, може да се ослободи од усниот дел од испитот, или истиот да го полага со асистирање на интерпретатор.

#### Член 49

Кандидатот со оштетен слух може да се ослободи од усниот дел од испитот, или истиот да се спроведе со помош на интерпретатор на знаковен јазик.

На кандидатот со оштетен вид треба да му се обезбеди во текот на испитот да користи видно писмо (слабовиди ученици) и Брајово писмо (слепи ученици).

#### Член 50

Презентацијата и одбраната на проектната задача треба да се прилагодат така да кандидатот може да ги покаже своите знаења и способности.

#### Член 51

На кандидатот со посебни образовни потреби може да се прилагодува оценувањето соодветно на прилагодувањето на испитниот материјал.

Заради поголема објективност текот на испитот може соодветно да се евидентира и со дополнителен записник.

## VIII. ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ

### Член 52

Со денот на влегувањето во сила на овој Правилник престанува да важи Правилникот за начинот на полагањето и оценувањето на резултатите на учениците на испитите во завршниот испит во четиригодишното средно стручно образование („Службен весник на Република Македонија“ бр.73/06).

### Член 53

Овој Правилник влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 11-2256/3  
28 март 2008 година  
Скопје

Министер,  
Сулејман Рушити, с.р.

## 735.

Врз основа на член 38 став 3 од Законот за средното образование („Службен весник на Република Македонија“ бр.44/95, 24/96, 34/96, 35/97, 82/99, 29/02, 40/2003, 42/03, 67/04, 55/05, 113/05, 35/06, 30/07 и 49/07), министерот за образование и наука донесе

### П Р А В И Л Н И К ЗА НАЧИНОТ НА ПОЛАГАЊЕТО И ОЦЕНУВАЊЕТО НА РЕЗУЛТАТИТЕ НА УЧЕНИЦИТЕ НА ИСПИТИТЕ ОД УЧИЛИШНА МАТУРА ВО ГИМНАЗИСКОТО ОБРАЗОВАНИЕ

#### I. ОПШТИ ОДРЕДБИ

##### Член 1

Со овој Правилник се уредува начинот и постапките на полагањето и оценувањето на резултатите на учениците на испитите од училишната матура во гимназиското образование.

##### Член 2

Училишната матура во гимназиското образование (во натамошниот текст: училишна матура) е испит со кој ученикот (во натамошниот текст: кандидатот) го завршува гимназиското образование.

Училишна матура може да полага редовен или вонреден кандидат кој ја завршил последната година на гимназиското образование.

Училишна матура може да полага и кандидат кој завршил четиригодишно средно образование во странство и се здобил со нострифицирана диплома.

##### Член 3

Кандидатите со посебни образовни потреби кои следат настава во гимназиско образование полагаат прилагодена училишна матура согласно овој Правилник што им овозможува полесно да ги искажат своите знаења и способности.

##### Член 4

Училишната матура се полага согласно утврдената структура и начин во Концепцијата за матура и за завршен испит во средното образование со четиригодишно траење во Република Македонија (во натамошниот текст: Концепција).

##### Член 5

Училишната матура во гимназиското образование се состои од:

Задолжителен дел – еден наставен предмет: македонски јазик и литература (за учениците од албанската заедница албански јазик и литература, за учениците од турската заедница турски јазик и литература);

Изборен дел – еден општообразовен наставен предмет;  
Проектна задача од еден или повеќе наставни предмети или од една образовна област.

#### Член 6

Проверувањето и оценувањето на знаењата и способностите на кандидатите од задолжителниот и изборниот дел од училишната матура се врши интерно од страна на соодветни училишни предметни комисии.

Презентацијата и одбраната на проектната задача се врши интерно пред соодветна училишна комисија за проектна задача.

#### Член 7

Во спроведувањето на училишната матура учествуваат и тестатори согласно одредбите од овој Правилник.

### II. ПРИЈАВУВАЊЕ НА УЧИЛИШНАТА МАТУРА

#### Член 8

За полагање на училишна матура кандидатот се пријавува со поднесување на пријава во училиштето каде што е запишан, најдоцна до 60 дена пред почетокот на јунскиот испитен рок и најдоцна до 30 дена пред почетокот на августовскиот испитен рок.

#### Член 9

Вонредниот кандидат се пријавува во она училиште кое изведува наставна програма по која претходно се образувал.

Вонредните кандидати се пријавуваат согласно роковите за пријавување од член 8 на овој Правилник.

#### Член 10

Кандидатот кон пријавата приложува и свидетелства за завршена прва, втора, трета и четврта година на образованието како доказ за исполнување на условите за полагање на училишна матура, најдоцна три дена пред започнувањето на испитниот рок.

Кандидатите кои полагаат прилагодена училишна матура со пријавата приложуваат и наод и мислење од соодветна установа заради полагање на училишна матура прилагодена на нивните потреби.

Ако кандидатот во рокот од став 1 на овој член не приложи докази за исполнување на условите за полагање на училишна матура, или од доказите произлезе дека не ги исполнува пропишаните услови не може да ја полага училишната матура.

#### Член 11

Ако кандидатот од оправдани причини, согласно овој Правилник не го пријавил навреме испитот, Училишната матурска комисија врз основа на писмени докази за оправданоста на причините од член 12 на овој Правилник може да му овозможи истиот да го пријави најдоцна три дена пред почетокот на испитниот рок.

#### Член 12

Оправдани причини за ненавремено пријавување за полагање училишна матура може да бидат:

- кандидатот во тековната година се школувал во странство (доказ - нострифицирано свидетелство за завршена четврта година);
- во времето на пријавување кандидатот бил болен (доказ - потврда од соодветна установа);
- пријавата била испратена по пошта и задоцnila или е изгубена (доказ - потврда за испратена препорачана пратка);
- заради дисциплинска мерка кандидатот е отстранет од училиште каде навреме се пријавил (доказ - пријава доставена од училиштето од каде е отстранет или потврда дека се пријавил);
- други причини со соодветни докази за кои комисијата ќе утврди дека се оправдани.

### III. КОМИСИИ ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА УЧИЛИШНАТА МАТУРА

#### Државни матурски предметни комисии

##### Член 13

Државните матурски предметни комисии формира ни од директорот на Бирото за развој на образованието (во натамошниот текст: Бирото) се составени од претседател и најмалку два члена. Претседателот, по правило, е од редот на наставно-научниот кадар од универзитетите во Република Македонија, еден од членовите е советник во Бирото, а другите членови се од редот на стручни лица од соодветниот наставен предмет.

Државна матурска предметна комисија се формира за секој од испитите во задолжителниот дел и изборниот дел од училишната матура.

За проектната задача се формира државна матурска комисија за проектна задача составена од претседател и најмалку два члена од редот на соодветни стручни лица.

##### Член 14

Државната матурска предметна комисија:

- изготвува испитна програма за соодветниот предмет;
- предлага измени и дополнување на испитната програма;
- учествува во обучувањето и усовршувањето на наставниот кадар и другите стручни работници во функција на училишната матура и
- врши други работи по барање на Државниот матурски одбор и Бирото.

#### Училишни комисии

##### Член 15

Училишната матурска комисија е составена од претседател, заменик на претседателот, секретар и двајца членови. Претседател на Училишната матурска комисија, по правило, е директорот на училиштето.

Заменикот на претседателот, секретарот и членовите на Училишната матурска комисија, се именуваат од директорот по предлог на наставничкиот совет на училиштето, на почетокот на учебната година за периодот од 1 октомври до 30 септември наредната учебна година. Составот на Училишната матурска комисија се објавува најдоцна до крајот на септември во тековната учебна година.

Административно – организациските работи на Училишната матурска комисија ги извршува секретарот.

Во училиштата каде постојат паралелки од гимназиско образование и средно стручно образование, како и во училиштата лоцирани во различни објекти на различни локации, бројот на членови на Училишната матурска комисија по потреба може да се зголеми за уште два члена.

##### Член 16

Училишната матурска комисија ги врши следните работи:

- соработува со Бирото во врска со подготовка, организирање и спроведување на училишната матура;
- го подготвува полагањето на училишната матура во училиштето, согласно овој Правилник;
- го умножува испитниот материјал и се грижи за тајноста на испитните материјали;
- предлага училишни предметни комисии и училишни комисии за проектна задача за испитите од училишна матура;
- определува тестатори за писмените испити и распоред на тестаторите по простории;

- ги потврдува проектните задачи на кандидатите и ги назначува наставниците-ментори;
- го организира полагањето на училишната матура во училиштето и ги обезбедува условите за спроведување на училишната матура;
- ги прифаќа пријавите на учениците за полагање училишна матура;
- ги евидентира пријавите на кандидатите кои полагаат прилагодена училишна матура;
- за кандидатите кои полагаат прилагодена училишна матура се грижи да обезбеди посебни услови за полагање на испитите, соодветно на потребите на секој кандидат;
- прави распоред (список) на кандидатите по простории;
- ги определува термините за полагање на испитите согласно Календарот за организација на учебната година во јавните средни училишта;
- го објавува распоредот за сите испити;
- одлучува за приговорите на кандидатите;
- одлучува за кандидатите кои го нарушиле испитниот ред;
- подготвува извештаи за резултатите од испитите;
- одлучува за оправданоста за неневремените пријави за испитот;
- извршува други задачи доделени од Државниот матурски одбор или од Бирото.

#### Член 17

Училишна предметна комисија, по правило, е составена од претседател и двајца членови.

Претседателот и членовите на Училишна предметна комисија се именувани од директорот по предлог на Училишната матурска комисија, за периодот од 1 октомври до 30 септември наредната учебна година.

Во Училишна предметна комисија, најмалку еден член е наставник по соодветниот предмет, а доколку тоа не е можно да се обезбеди, член на комисијата може да биде и наставник од друго училиште кој ги исполнува условите за наставник по тој предмет.

#### Член 18

Училишната предметна комисија ги врши следниве работи:

- подготвува испитен материјал по соодветниот испит (тест, упатство за оценување и критериуми за претворање на бодовите во оценки);
- го спроведува испитот;
- ги прегледува и оценува одговорите на кандидатите од испитот;
- изготвува список со резултатите на кандидатите и го доставува до претседателот на Училишната матурска комисија;
- извршува други задачи во врска со испитот по соодветниот предмет.

По потреба за еден предмет во училиштето може да се формираат повеќе Училишна предметна комисија.

#### Член 19

Училишната комисија за проектна задача ја сочинуваат: наставникот - ментор и двајца наставници по соодветниот или сроден наставен предмет односно област, кои на предлог на Училишна предметна комисија ги именува директорот.

Претседател на училишната комисија за проектна задача не може да биде наставникот-ментор. Претседателот на училишната комисија за проектна задача се грижи за правилно изведување на испитот и води записник.

#### Член 20

Писмениот испит го спроведува тестатор согласно со одредбите на овој Правилник. Тестаторите се определуваат од страна на претседателот на Училишната матурска комисија, од редот на наставниците во училиштето.

Тестаторот не може да биде наставник по предметот по кој се спроведува испитот.

## IV. ТЕРМИНИ ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА УЧИЛИШНАТА МАТУРА

#### Член 21

Училишната матура се полага во два испитни рока: јунски и августовски испитен рок.

Кандидатот кој за прв пат полага училишна матура ја полага во целина во истиот испитен рок. Испитите од училишната матура кои кандидатот не ги положил ги полага во наредниот испитен рок.

Кандидатот со посебни образовни потреби може да полага дел од испитите во јуни, а другиот дел во август.

#### Член 22

Задолжителниот дел од училишната матура се спроведува во термини утврдени согласно Календарот за организација на учебната година во јавните средни училишта.

Испитите од изборниот дел се спроведуваат во термини утврдени од Училишната матурска комисија на предлог на соодветните Училишна предметна комисија и согласно Календарот за организација на учебната година во јавните средни училишта.

Термините за презентација и одбрана на проектните задачи ги утврдува Училишната матурска комисија на предлог на соодветните училишни комисији за проектни задачи согласно Календарот за организација на учебната година во јавните средни училишта.

#### Член 23

Термините за полагање на училишната матура се објавуваат на училишната огласна табла најдоцна две седмици пред почетокот на полагањето на училишната матура.

#### Член 24

Кандидатот во еден ден може да полага најмногу еден испит.

Испитите од училишната матура може да се изведуваат и во сабота.

## V. ПОЛАГАЊЕ НА УЧИЛИШНАТА МАТУРА

#### Член 25

Училишна предметна комисија подготвува по два испитни комплекти за испитите од задолжителниот и од изборниот дел на училишната матура врз основа на испитните програми по соодветните предмети.

Претседателот на Училишна предметна комисија испитните комплекти ги доставува до претседателот на Училишната матурска комисија три дена пред започнувањето на испитот. Еден испитен комплект за интерниот испит се состои од тест, упатство за оценување и критериуми за претворање на бодовите во оценки.

Претседателот на Училишната матурска комисија се грижи за заштита на тајноста на испитниот материјал и за нивно множење во потребениот број на примероци.

Испитниот материјал треба да биде спакуван за секој тестатор во соодветно запечатен плик.

Еден час пред почетокот на испитот претседателот на Училишната матурска комисија го предава испитниот материјал на претседателот на соодветната Училишна предметна комисија, а тој на тестаторите.

#### Член 26

Училишната матура кандидатот ја полага во училиштето во кое ја завршил последната година на образованието.

#### Член 27

Кандидатот најдоцна еден месец пред почнувањето на јунскиот испитен рок се запознава со постапките за спроведување на испитите.

Претседателот на Училишната матурска комисија се грижи за правилно и навремено информирање на кандидатите.

**Член 28**

Времетраењето на секој испит е утврдено со испитната програма.

За текот на испитите се води записник.

**Член 29**

Училишната матурска комисија, за задолжителниот и изборниот дел од испитот, најдоцна една седмица пред испитот прави распоред на кандидатите по простории. Распоредувањето на кандидатите по простории се прави по азбучен ред од сите кандидати коишто полагаат училишна матура.

Списоците за распоредот на кандидатите по простории се објавуваат од Училишната матурска комисија на училишната огласна табла или на друго видливо место достапно за кандидатите, еден ден пред испитот.

Податоците за распоредот на кандидатите по простории до нивното објавување на огласна табла се чуваат во тајност.

Кандидатите треба да бидат пред просторијата во која се полага испитот најмалку дваесет минути пред започнувањето на испитот.

Кандидатот кој задоцнил на испит повеќе од петнаесет минути од почнувањето на испитот, не може да го полага испитот во тој испитен рок.

Просториите во кои се полага испитот треба да бидат подготвени за полагање најмалку дванаесет часа пред започнувањето на испитот. Од просториите треба да бидат отстранети сите наставни средства и учебни помагала.

За секој кандидат се обезбедува клупа и стол. Растојанието меѓу двајца кандидати не треба да биде помало од 1,5 метри. Сите клупи треба да бидат завртени во иста насока.

Училишната матурска комисија, најдоцна една седмица пред испитот прави распоред на тестаторите по простории и за секоја просторија во која има петнаесет кандидати одредува по еден тестатор. Доколку просториите се поголеми се определува по еден тестатор за секои петнаесет кандидати.

Просториите во кои се полага испитот треба да бидат доволно пространи, светли и прегледни. Училиштето треба да обезбеди дежурни лица за ходниците и сите други простории во училиштето.

Кандидатот со себе треба да има документ за идентификација со фотографија.

Кандидатите со себе треба да носат прибор за пишување (пенкало кое пишува сино) и други средства кои се предвидени со испитната програма за соодветниот предмет.

Доколку кандидатите внесат во испитната просторија лични предмети, треба да ги остават на однапред определено место во просторијата.

**Член 30**

Тестаторот го отвора запечатениот испитен материјал пред кандидатите.

За време на испитот кандидатите треба да ги слушаат насоките на тестаторот, да работат самостојно, и да не комуницираат меѓусебно. Секое отстапување од наведеното значи нарушување на испитниот ред.

Освен кандидатите и тестаторите, на испитот може да присуствуваат и други лица кои имаат писмена дозвола од Бирото, од Државниот матурски одбор или од Државниот просветен инспекторат.

Лицата од став 3 на овој член може да го следат целиот тек на испитот или дел од испитот.

За време на испитот кандидатот може да ја напушти просторијата но не повеќе од пет минути, заедно со еден од тестаторите дежурни во ходник. Просторијата не може да ја напушти повеќе од еден кандидат во исто време.

Првите триесет минути од почетокот на испитот и последните петнаесет минути при крајот на испитот кандидатот не може да ја напушти просторијата.

Кандидатот по завршувањето на испитот го предава испитниот материјал на тестаторот и ја напушта просторијата.

Испитот завршува точно во предвиденото време, согласно времетраењето на испитот. По завршувањето на испитот, тестаторот ги проверува, пакува и предава испитните материјали на претседателот на Училишната матурска комисија, согласно добиените насоки.

Тестаторот подготвува извештај за целиот тек на испитот и пополнува соодветни формулари.

**Член 31**

Кандидатот кој ги нарушува правилата за полагање на испитот, може да биде опоменат или отстранет од испит.

Опомена изрекува тестаторот или претседателот на Училишна предметна комисија, така што го опоменува кандидатот и го запишува во записникот за полагање матурски испит.

Ако кандидатот по двапати изречената опомена продолжува со нарушување на правилата за полагање на испити, тестаторот или претседателот на Училишна предметна комисија, преку дежурниот тестатор во ходник го информира претседателот на Училишната матурска комисија кој го отстранува од испитот.

Кандидатот кој согласно став 3 на овој член ќе биде отстранет од испит, по тој дел од училишната матура не се оценува.

Кандидатот кој смета дека неоправдано е отстранет од испитот може да поднесе приговор до Училишната матурска комисија.

**Член 32**

Темата за проектната задача може да ја предложи кандидатот: самостојно или во консултација со соодветниот наставник, односно наставници по соодветниот предмет или област.

Проектната задача кандидатот ја подготвува самостојно воден од наставник - ментор.

**Член 33**

Роковите за проектна задача се:

- на крајот на месец септември кандидатот определува наставен предмет или област по кој ќе изготвува проектна задача;

- најдоцна до крајот на октомври во учебната година во која полага училишна матура кандидатот избира тема за проектна задача, со можност да избере тема до крајот на ноември доколку предметот го изучува во четврта година;

- најдоцна до крајот на март во учебната година во која се полага училишна матура, кандидатот предава три примероци од пишаниот дел и еден примерок од изработениот продукт/творба од подготвената проектна задача до Училишната матурска комисија.

**Член 34**

Презентацијата и одбраната на проектната задача, се врши пред соодветна комисија. За еден кандидат времетраењето на презентацијата и одбраната на проектната задача е максимум дваесет минути.

**VI. ОЦЕНУВАЊЕ****Член 35**

Оценувањето на знаењата и способностите на кандидатите се врши со бодови кои потоа се претвораат во оценки од еден (1) до пет (5).

Сите оценки се преодни, освен оценката еден (1).

**Член 36**

Критериумите за претворање на бодовите во оценки за задолжителниот и изборниот дел од училишната матура се подготвуваат од соодветните Училишна предметна комисија пред спроведувањето на испитот.

Со критериумите се определува минималниот број бодови за преодна оценка и распонот на бодови за секоја од преодните оценки од два (2) до пет (5).

Минимумот за преодна оценка ги опфаќа најнеопходните знаења и способности кои што кандидатот треба да ги покаже на испитот (во натамошниот текст: праг на положеност).

Критериумите за претворање на бодовите во оценки за проектните задачи се подготвуваат од државната матурска комисија за проектна задача. Проектната задача се оценува од соодветната училишна комисија така што подготвителната фаза и фазата на изработка се оценува од наставникот-ментор, а фазата на презентација и одбрана од другите два члена на комисијата. Во оценката за проектната задача наставникот-ментор учествува со 50%, а останатите двајца членови со по 25%.

#### Член 37

Кандидатот ја положил училишната матура ако по сите испити постигне резултат над прагот на положеност.

#### Член 38

Резултатите од испитите на училишната матура до нивното објавување се чуваат во тајност.

Резултатите се објавуваат од Училишната матурска комисија најдоцна три дена по завршување на испитот по соодветниот предмет или по одбраната на проектната задача.

Од Училишната матурска комисија се објавуваат резултатите од сите испити на училишната матура.

#### Член 39

Кандидатот кој не ја положил училишната матура се известува за постигнатиот успех по одделните делови од матурата.

Испитите на кои кандидатот не добил преодна оценка ги полага во наредниот испитен рок, при што кон пријавата за полагање кандидатот доставува потврда за положените испити од претходниот испитен рок.

Кандидатите кои на презентацијата и одбраната на проектната задача не добиле преодна оценка може да полагаат повторно во истиот испитен рок.

#### Член 40

Кандидатот, доколку смета дека е направена грешка во оценувањето на испитните задачи, во пресметувањето на бројот на бодовите или во изведувањето на оценката, може да поднесе приговор на оценката од испитот до Училишната матурска комисија.

Рокот за доставување приговор е најдоцна два дена по објавувањето за резултатот од испитот.

Приговорот се разгледува од страна на училишната предметна комисија во присуство на еден член од Училишната матурска комисија во рок од три дена.

Ако комисијата од став 3 на овој член констатира дека е направена грешка, во тој случај утврдува нова оценка за што го информира кандидатот.

#### Член 41

Кандидатот кој успешно ја положил училишната матура и сака да го подобри успехот од еден или повеќе предмети, може во наредниот испитен рок повторно да полага и на истиот му се утврдува оценката што ја постигнал на повторното полагање.

### VII. ПРИЛАГОДУВАЊЕ НА УЧИЛИШНА МАТУРА ЗА КАНДИДАТИТЕ СО ПОСЕБНИ ОБРАЗОВНИ ПОТРЕБИ ВО ГИМНАЗИСКОТО ОБРАЗОВАНИЕ

#### Член 42

Училишна предметна комисија во консултација со Бирото, го подготвува и осмислува начинот на прилагодување на деловите од училишната матура за кандидатите со посебни образовни потреби.

Прилагодувањето на училишната матура за кандидатите со посебни образовни потреби мора да биде соодветно на нивното искуство стекнато во наставниот процес.

#### Член 43

Испитот за кандидатите со посебни потреби може да трае најмногу за 50% подолго од времето предвидено за испитот по соодветниот предмет.

Училишната матурска комисија може да предвиди и време за одмор на кандидатот (пауза).

За кандидатите од став 1 и од став 2 на овој член се обезбедува посебна просторија. Ако испрашувачот е надворешен член се обезбедува внатрешен член на комисија и тестатор на испитот. Тестаторот на испитот обезбедува да не се нарушува испитниот ред.

#### Член 44

За кандидатите со посебни образовни потреби може да се извршат следните прилагодувања:

- ослободување за полагање од дел од испитниот материјал;
- техничко прилагодување на испитниот материјал;
- полагање со помошник;
- употреба на посебни помагала;
- наместо писмен, спроведување устен испит и обратно;
- прилагоден испит со употреба на Брајово писмо /или знаковен јазик;
- прилагодена подготовка на изготвување на проектната задача и нејзино оценување.

#### Член 45

Кандидатот со посебни образовни потреби може да се ослободи од полагање дел од испитниот материјал за кој не е можно да се прилагоди.

#### Член 46

За кандидатот со телесен инвалидитет или мултихендикеп, доколку е потребно, се обезбедува читач и запишувач на одговорите (помошник).

Помошник не може да биде негов наставник или негов роднина.

Помошник може да биде еден од членовите на испитната комисија.

#### Член 47

Кандидатот со посебни образовни потреби може да користи компјутер.

Кандидатот не може да има пристап до било какви програми кои би му овозможиле полесно да го положи испитот. Една копија од одговорите на кандидатот се чува на дискета, а една копија се печати, а потоа претседателот на испитната комисија одговорите на кандидатот ги брише од компјутерот.

#### Член 48

Кандидатот со тешки пречки во говорот, може да се ослободи од усниот дел од испитот, или истиот да го полага со асистирање на интерпретатор.

#### Член 49

Кандидатот со оштетен слух може да се ослободи од усниот дел од испитот, или истиот да се спроведе со помош на интерпретатор на знаковен јазик.

На кандидатот со оштетен вид треба да му се обезбеди во текот на испитот да користи видно писмо (слабовиди ученици) и Брајово писмо (слепи ученици).

#### Член 50

Презентацијата и одбраната на проектната задача треба да се прилагодат така да кандидатот може да ги покаже своите знаења и способности.

## Член 51

На кандидатот со посебни образовни потреби може да се прилагодува оценувањето соодветно на прилагодувањето на испитниот материјал.

Заради поголема објективност текот на испитот може соодветно да се евидентира и со дополнителен записник.

## VIII. ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ

## Член 52

Со денот на влегувањето во сила на овој правилник престанува да важи Правилникот за начинот на полагањето и оценувањето на резултатите на учениците на испитите во училишната матура во гимназиското образование („Службен весник на Република Македонија“ бр 73/06).

## Член 53

Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 11-2256/3  
28 март 2008 година  
Скопје

Министер,  
Сулејман Рушити, с.р.

## 736.

Врз основа на член 38 став 3 од Законот за средното образование („Службен весник на Република Македонија“ бр. 44/94, 24/96, 34/96, 35/97, 82/99, 29/02, 40/03, 42/03, 67/04, 55/05, 113/05, 35/06, 30/97 и 49/07), министерот за образование и наука донесе

**П Р А В И Л Н И К  
ЗА НАЧИНОТ НА ПОЛАГАЊЕТО И ОЦЕНУВАЊЕТО  
НА РЕЗУЛТАТИТЕ НА УЧЕНИЦИТЕ НА УЧИЛИШНА  
МАТУРА ВО СРЕДНОТО УМЕТНИЧКО  
ОБРАЗОВАНИЕ**

## I. ОПШТИ ОДРЕДБИ

## Член 1

Со овој Правилник се уредува начинот и постапките на полагањето и оценувањето на резултатите на учениците на испитите во училишната матура во средното уметничко образование.

## Член 2

Училишната матура во средното уметничко образование (во натамошниот текст: училишна матура) е испит со кој ученикот (во натамошниот текст: кандидатот) го завршува уметничкото образование.

Училишна матура може да полага редовен или вонреден кандидат кој ја завршил последната година на уметничкото образование.

Училишна матура може да полага и кандидат кој завршил четиригодишно средно образование во странство и се здобил со нострифицирана диплома.

## Член 3

Кандидатите со посебни образовни потреби кои следат настава во уметничко образование полагаат прилагодена училишна матура согласно овој Правилник што им овозможува полесно да ги искажат своите знаења и способности.

## Член 4

Училишната матура се полага согласно утврдената структура и начин во Концепцијата за матура и за завршен испит во средното образование со четиригодишно траење во Република Македонија (во натамошниот текст: Концепција).

## Член 5

Училишната матура во уметничкото образование се состои од:

Задолжителен дел – еден наставен предмет: македонски јазик и литература (за учениците од албанската заедница албански јазик и литература, за учениците од турската заедница турски јазик и литература);

Изборен дел – еден стручен наставен предмет;  
Проектна задача - од еден или повеќе наставните предмети карактеристични за образовниот профил.

## Член 6

Проверувањето и оценувањето на знаењата и способностите на кандидатите од задолжителниот и изборниот дел од училишната матура се врши интерно од страна на соодветни училишни предметни комисији.

Презентација и одбраната на проектната задача се врши интерно пред соодветна училишна комисија за проектна задача.

## Член 7

Во спроведувањето на училишната матура учествуваат и тестатори согласно одредбите од овој Правилник.

## II. ПРИЈАВУВАЊЕ НА УЧИЛИШНАТА МАТУРА

## Член 8

За полагање на училишна матура кандидатот се пријавува со поднесување на пријава во училиштето каде што е запишан, најдоцна до 60 дена пред почетокот на јунскиот испитен рок и најдоцна до 30 дена пред почетокот на августовскиот испитен рок.

## Член 9

Вонредниот кандидат се пријавува во она училиште кое изведува наставна програма по која претходно се образовувал.

Вонредните кандидати се пријавуваат согласно роковите за пријавување од член 8 на овој Правилник.

## Член 10

Кандидатот кон пријавата приложува и свидетелства за завршена прва, втора, трета и четврта година на образованието како доказ за исполнување на условите за полагање на училишна матура, најдоцна три дена пред започнувањето на испитниот рок.

Кандидатите кои полагаат прилагодена училишна матура со пријавата приложуваат и наод и мислење од соодветна установа заради полагање на училишна матура прилагодена на нивните потреби.

Ако кандидатот во рокот од став 1 на овој член не приложи докази за исполнување на условите за полагање на училишна матура, или од доказите произлезе дека не ги исполнува пропишаните услови не може да ја полага училишната матура.

## Член 11

Ако кандидатот од оправдани причини, согласно овој Правилник не го пријавил навреме испитот, Училишната матурска комисија врз основа на писмени докази од член 12 на овој Правилник може да му овозможи истиот да го пријави најдоцна три дена пред почетокот на испитниот рок.

## Член 12

Оправдани причини за ненавремено пријавување за полагање училишна матура може да бидат:

- кандидатот во тековната година се школувал во странство (доказ - нострифицирано свидетелство за завршена четврта година);

- во времето на пријавување кандидатот бил болен (доказ - потврда од соодветна установа);

- пријавата била испратена по пошта и задоцнила или е изгубена (доказ - потврда за испратена препорачана пратка);
- заради дисциплинска мерка кандидатот е отстранет од училиште каде навреме се пријавил (доказ - пријава доставена од училиштето од каде е отстранет или потврда дека се пријавил);
- други причини со соодветни докази за кои комисијата ќе утврди дека се оправдани.

### III. КОМИСИИ ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА УЧИЛИШНАТА МАТУРА

#### Државни матурски предметни комисии

##### Член 13

Државните матурски предметни комисии формираани од страна на директорот на Бирото за развој на образованието (во понатамошниот текст: Бирото) се составени од претседател и најмалку два члена. Претседателот, по правило, е од редот на наставно-научниот кадар од универзитетите во Република Македонија, едниот од членовите е советник во Бирото, а другите членови се од редот на стручни лица од соодветниот наставен предмет.

Државна матурска предметна комисија се формира за секој од испитите во задолжителниот дел и изборниот дел од училишната матура.

За проектната задача се формира државна матурска комисија за проектна задача составена од претседател и најмалку два члена од редот на соодветни стручни лица.

##### Член 14

Државната матурска предметна комисија:

- изготвува испитна програма за соодветниот предмет;
- предлага измени и дополнување на испитната програма;
- учествува во обучувањето на наставниот кадар и другите стручни работници во функција на училишната матура и
- врши други работи по барање на Државниот матурски одбор и Бирото.

#### Училишни комисии

##### Член 15

Училишната матурска комисија е составена од: претседател, заменик на претседателот, секретар и двајца членови. Претседател на Училишната матурска комисија, по правило, е директорот на училиштето.

Заменикот на претседателот, секретарот и членовите на Училишната матурска комисија, се именуваат од директорот по предлог на наставничкиот совет на училиштето, на почетокот на учебната година за периодот од 1 октомври во тековната до 30 септември наредната учебна година. Составот на Училишната матурска комисија се објавува на огласна табла во училиштето најдоцна до крајот на септември во тековната учебна година.

Административно – организационските работи на Училишната матурска комисија ги извршува секретарот.

Во училиштата каде постојат паралелки лоцирани во различни објекти на различни локации, бројот на членови на Училишната матурска комисија по потреба може да се зголеми за уште два члена.

##### Член 16

Училишната матурска комисија ги врши следните работи:

- соработува со Бирото во врска со подготовка, организирање и спроведување на училишната матура;
- го подготвува полагањето на училишната матура во училиштето, согласно овој Правилник;
- го умножува испитниот материјал и се грижи за тајноста на испитните материјали;

- предлага училишни предметни комисии и комисии за проектни задачи за испитите од училишна матура;
- определува тестатори за писмените испити и според на тестаторите по простории;
- ги потврдува проектните задачи на кандидатите и ги назначува наставниците-ментори;
- го организира полагањето на училишната матура во училиштето и ги обезбедува условите за спроведување на училишната матура;
- ги прифаќа пријавите на учениците за полагање училишна матура;
- ги евидентира пријавите на кандидатите кои полагаат прилагодена училишна матура;
- за кандидатите кои полагаат прилагодена училишна матура се грижи да обезбеди посебни услови за полагање на испитите, соодветно на потребите на секој кандидат;
- прави распоред (список) на кандидатите по простории;
- ги определува термините за полагање на испитите од училишната матура согласно Календарот за организација на учебната година во јавните средни училишта;
- го објавува распоредот за сите испити;
- одлучува за приговорите на кандидатите;
- одлучува за кандидатите кои го нарушиле испитниот ред;
- подготвува извештаи за резултатите од испитите;
- одлучува за оправданоста на задоцнетите пријави за испитот;
- извршува други задачи доделени од Државниот матурски одбор или од Бирото.

##### Член 17

Училишната предметна комисија, по правило, е составена од претседател и двајца членови.

Претседателот и членовите на Училишната предметна комисија се именуваат од страна на директорот по предлог на Училишната матурска комисија, за периодот од 1 октомври до 30 септември наредната учебна година.

Во Училишната предметна комисија најмалку еден член е наставник по соодветниот предмет, а доколку тоа не е можно да се обезбеди, член на комисијата може да биде и наставник од друго училиште кој ги исполнува условите за наставник по тој предмет.

##### Член 18

Училишната предметна комисија ги врши следните работи:

- подготвува испитен материјал по соодветниот испит (тест, упатство за оценување и критериуми за претворање на бодовите во оценки);
- ги спроведува испитите;
- ги прегледува и оценува одговорите на кандидати-те од испитот;
- изготвува список со резултати на кандидатите и го доставува до претседателот на Училишната матурска комисија;
- извршува и други задачи во врска со испитот по соодветниот предмет.

По потреба за еден предмет во училиштето може да се формираат повеќе училишни предметни комисии.

##### Член 19

Училишната комисија за проектната задача ја сочинуваат: наставникот - ментор и двајца наставници по соодветниот или сроден наставен предмет односно област, кои на предлог на Училишната предметна комисија ги именува директорот.

Претседател на комисијата за проектна задача не може да биде наставникот-ментор. Претседателот на комисијата се грижи за правилно изведување на испитот и води записник.

**Член 20**

Писмениот испит го спроведува тестатор согласно со одредбите на овој Правилник. Тестаторите се определуваат од страна на претседателот на Училишната матурска комисија, од редот на наставниците во училиштето.

Тестаторот не може да биде наставник по предметот по кој се спроведува испитот.

**IV. ТЕРМИНИ ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА УЧИЛИШНАТА МАТУРА****Член 21**

Училишната матура се полага во два испитни рока: јунски и августовски испитен рок.

Кандидатот кој за прв пат полага училишна матура ја полага во целина во истиот испитен рок. Испитите од училишната матура кои кандидатот не ги положил ги полага во наредниот испитен рок.

Кандидатот со посебни образовни потреби може да полага дел од испитите во јуни, а другиот дел во август.

**Член 22**

Задолжителниот дел од училишната матура се спроведува во термини утврдени согласно Календарот за организација на учебната година во јавните средни училишта.

Испитите од изборниот дел се спроведуваат во термини утврдени од Училишната матурска комисија на предлог на соодветните училишни предметни комисии согласно Календарот за организација на учебната година во јавните средни училишта.

Термините за презентација и одбрана на проектните задачи ги утврдува Училишната матурска комисија на предлог на соодветните училишни комисии за проектни задачи согласно Календарот за организација на учебната година во јавните средни училишта.

**Член 23**

Термините за полагање на испитите од училишната матура се објавуваат на училишната огласна табла најдоцна две седмици пред почетокот на полагањето на училишната матура.

**Член 24**

Кандидатот во еден ден може да полага најмногу еден испит.

Испитите може да се изведуваат и во сабота.

**V. ПОЛАГАЊЕ НА УЧИЛИШНАТА МАТУРА****Член 25**

Училишната предметна комисија подготвува по два испитни комплекти за испитите од задолжителниот и од изборниот дел на училишната матура врз основа на испитните програми по соодветните предмети.

Претседателот на Училишната предметна комисија испитните комплекти ги доставува до претседателот на Училишната матурска комисија три дена пред започнувањето на испитот.

Еден испитен комплект за интерниот испит се состои од тест или испитни ливчиња со испитни прашања (согласно испитната програма по соодветниот предмет), упатство за оценување и критериуми за претворање на бодовите во оценки.

Претседателот на Училишната матурска комисија се грижи за заштита на тајноста на испитниот материјал и за нивно множење во потребениот број на примероци.

Испитниот материјал треба да биде спакуван за секој тестатор во соодветно запечатен плик.

Еден час пред почетокот на испитот претседателот на Училишната матурска комисија го предава испитниот материјал на претседателот на соодветната училишна предметна комисија, а тој на тестаторите.

**Член 26**

Училишната матура кандидатот ја полага во училиштето во кое ја завршил последната година на образованието.

**Член 27**

Кандидатот најдоцна еден месец пред почнувањето на јунскиот испитен рок се запознава со постапките за спроведување на испитите.

Претседателот на Училишната матурска комисија се грижи за правилно и навремено информирање на кандидатите.

**Член 28**

Времетраењето на секој испит е утврдено со испитната програма.

За текот на испитите се води записник.

**Член 29**

Училишната матурска комисија, за задолжителниот и изборниот дел од испитот, најдоцна една седмица пред испитот прави распоред на кандидатите по простории. Распоредувањето на кандидатите по простории се прави по азбучен ред од сите кандидати кои што полагаат училишна матура.

Списоците за распоредот на кандидатите по простории се објавуваат од Училишната матурска комисија на училишната огласна табла или на друго видливо место достапно за кандидатите, еден ден пред испитот.

Податоците за распоредот на кандидатите по простории до нивното објавување на огласна табла се чуваат во тајност.

Кандидатите треба да бидат пред просторијата во која се полага испитот најмалку дваесет минути пред започнувањето на испитот.

Кандидатот кој задоцнил на испит повеќе од петнаесет минути од почнувањето на испитот, не може да го полага испитот во тој испитен рок.

Просториите во кои се полага испитот треба да бидат подготвени за полагање најмалку дванаесет часа пред започнувањето на испитот. Од просториите треба да бидат отстранети сите наставни средства и учебни помагала.

За секој кандидат се обезбедува клупа и стол. Растојанието меѓу двајца кандидати не треба да биде помало од 1,5 метри. Сите клупи треба да бидат завртени во иста насока.

Училишната матурска комисија, најдоцна една седмица пред испитот прави распоред на тестаторите по простории и за секоја просторија во која има петнаесет кандидати одредува по еден тестатор. Доколку просториите се поголеми се определува по еден тестатор за секој петнаесет кандидати.

Просториите во кои се полага испитот треба да бидат доволно пространи, светли и прегледни. Училиштето треба да обезбеди дежурни лица за ходниците и сите други простории во училиштето.

Кандидатот со себе треба да има документ за идентификација со фотографија.

Кандидатите со себе треба да носат прибор за пишување (пенкало кое пишува сино) и други средства кои се предвидени со испитната програма за соодветниот предмет.

Доколку кандидатот внесе во испитната просторија лични предмети, треба да ги остави на однапред определено место во просторијата.

**Член 30**

Тестаторот го отвора запечатениот испитен материјал пред кандидатите.

За време на испитот кандидатите треба да ги слушаат насоките на тестаторот, да работат самостојно и да не комуницираат меѓусебно. Секое отстапување од наведеното значи нарушување на испитниот ред.



Освен кандидатите и тестаторите, на испитот може да присуствуваат и други лица кои имаат писмена дозвола од Бирото, од Државниот матурски одбор или од Државниот просветен инспекторат.

Лицата од став 3 на овој член може да го следат целиот тек на испитот или дел од испитот.

За време на испитот кандидатот може да ја напушти просторијата, но не повеќе од пет минути, заедно со еден од тестаторите дежурни во ходник. Просторијата не може да ја напушти повеќе од еден кандидат во исто време.

Првите триесет минути од почетокот на испитот и последните петнаесет минути при крајот на испитот кандидатот не може да ја напушти просторијата.

Кандидатот по завршувањето на испитот го предава испитниот материјал на тестаторот и ја напушта просторијата.

Испитот завршува точно во предвиденото време, согласно времетраењето на испитот.

По завршувањето на испитот, тестаторот ги проверува, пакува и предава испитните материјали на претседателот на Училишната матурска комисија, согласно добиените насоки.

Тестаторот подготвува извештај за целиот тек на испитот и пополнува соодветни формулари.

#### Член 31

Кандидатот кој ги нарушува правилата за полагање на испитот, може да биде опоменат или отстранет од испит.

Опомена изрекува тестаторот или претседателот на Училишната предметна комисија, така што го опоменува кандидатот и го запишува во записникот за полагање матурски испит.

Ако кандидатот по двапати изречената опомена продолжува со нарушување на правилата за полагање на испитот, тестаторот или претседателот на Училишната предметна комисија преку дежурниот тестатор во ходник го информира претседателот на Училишната матурска комисија, кој го отстранува од испитот.

Кандидатот кој согласно став 3 на овој член ќе биде отстранет од испит, по тој дел од училишната матура не се оценува.

Ученикот кој смета дека неоправдано е отстранет од испитот може да поднесе приговор до Училишната матурска комисија.

#### Член 32

Темата за проектната задача ја предлага кандидатот самостојно или во консултација со соодветниот наставник, односно наставници по соодветниот предмет или област.

Проектната задача кандидатот ја подготвува самостојно воден од наставник - ментор.

#### Член 33

Роковите за проектна задача се:

- на крајот на месец септември кандидатот определува наставен предмет или област по кој ќе изготвува проектна задача;

- најдоцна до крајот на октомври во учебната година во која полага училишна матура кандидатот избира тема за проектна задача, со право да избере тема до крајот на ноември доколку предметот го изучува во четврта година;

- најдоцна до крајот на март во учебната година во која се полага училишна матура, кандидатот предава три примероци од пишаниот дел и еден примерок од изработениот продукт/творба од подготвената проектна задача до Училишната матурска комисија.

#### Член 34

Презентацијата и одбраната на проектната задача, се врши пред соодветна училишна комисија за проектна задача. За еден кандидат времетраењето на презентацијата и одбраната на проектната задача е максимум дваесет минути.

## VI. ОЦЕНУВАЊЕ

#### Член 35

Оценувањето на знаењата и способностите на кандидатите се врши со бодови кои потоа се претвораат во оценки од еден (1) до пет (5).

Сите оценки се преодни, освен оценката еден (1).

#### Член 36

Критериумите за претворање на бодовите во оценки за задолжителниот и изборниот дел од училишната матура се подготвуваат од соодветните училишни предметни комисии пред спроведувањето на испитот.

Со критериумите се определува минималниот број бодови за преодна оценка и распонот на бодови за секоја од преодните оценки од два (2) до пет (5).

Минимумот за преодна оценка ги опфаќа најнеопходните знаења и способности коишто кандидатот треба да ги покаже на испитот (во натамошниот текст: праг на положеност).

Критериумите за претворање на бодовите во оценки за проектните задачи се подготвуваат од државната матурска комисија за проектна задача.

Проектната задача се оценува од соодветната училишна комисија така што подготвителната фаза и фазата на изработка се оценува од наставникот-ментор, а фазата на презентација и одбрана од другите два члена на комисијата. Во оценката за проектната задача наставникот-ментор учествува со 50%, а останатите двајца членови со по 25%.

#### Член 37

Кандидатот ја положил училишната матура ако по сите испити постигне резултат над прагот на положеност.

#### Член 38

Резултатите од училишната матура до нивното објавување се чуваат во тајност.

Резултатите се објавуваат од Училишната матурска комисија најдоцна три дена по завршување на испитот по соодветниот предмет или по одбраната на проектната задача.

Од Училишната матурска комисија се објавуваат резултатите од сите испити на училишната матура.

#### Член 39

Кандидатот кој не ја положил училишната матура се известува за постигнатиот успех по одделните делови.

Писмените испити на кои кандидатот не добил преодна оценка ги полага во наредниот испитен рок, при што кон пријавата за полагање кандидатот доставува потврда за положените испити од претходниот испитен рок.

Кандидатите кои на презентацијата и одбраната на проектната задача не добиле преодна оценка може да полагаат повторно во истиот испитен рок.

#### Член 40

Кандидатот, доколку смета дека е направена грешка во оценувањето на испитните задачи, во пресметувањето на бројот на бодовите или во изведувањето на оценката, може да поднесе приговор на оценката од испитот до Училишната матурска комисија.

Рокот за доставување приговор е најдоцна два дена по објавувањето за резултатот од испитот.

Приговорот се разгледува од страна на Училишната предметна комисија во присуство на еден член од Училишната матурска комисија, во рок од три дена.

Ако од комисијата од став 3 на овој член се констатира дека е направена грешка, во тој случај утврдува нова оценка за што го информира кандидатот.

**Член 41**

Кандидатот кој успешно ја положил училишната матура и сака да го подобри успехот од еден или повеќе предмети, може во наредниот испитен рок повторно да полага и на истиот му се утврдува оценката што ја постигнал на повторното полагање.

## VII. ПРИЛАГОДУВАЊЕ НА УЧИЛИШНА МАТУРА ЗА КАНДИДАТИТЕ СО ПОСЕБНИ ОБРАЗОВНИ ПОТРЕБИ ВО СРЕДНОТО УМЕТНИЧКО ОБРАЗОВАНИЕ

**Член 42**

Училишната предметна комисија во консултација со Бирото го подготвува и осмислува начинот на прилагодување на испитите од училишната матура за кандидатите со посебни образовни потреби.

Прилагодувањето на училишната матура за кандидатите со посебни образовни потреби мора да биде соодветно на нивното искуство стекнато во наставниот процес.

**Член 43**

Испитот за кандидатите со посебни потреби може да трае најмногу за 50% подолго од времето предвидено за испитот по соодветниот предмет.

Училишната матурска комисија може да предвиди и време за одмор на кандидатот (пауза).

За кандидати од став 1 и од став 2 на овој член се обезбедува посебна просторија. Ако испрашувачот е надворешен член се обезбедува внатрешен член на комисија и тестватор на испитот. Тестваторот на испитот обезбедува да не се нарушува испитниот ред.

**Член 44**

За кандидатите со посебни образовни потреби може да се извршат следните прилагодувања:

- ослободување за полагање од дел од испитниот материјал;
- техничко прилагодување на испитниот материјал;
- полагање со помошник;
- употреба на посебни помагала;
- наместо писмен, спроведување устен испит и обротно;
- прилагоден испит со употреба на Брајово писмо и/или знаковен јазик;
- прилагодена подготовка на изготвување на проектната задача и нејзино оценување.

**Член 45**

Кандидатот со посебни образовни потреби може да се ослободи од полагање дел од испитниот материјал за кој не е можно да се прилагоди.

**Член 46**

За кандидатот со телесен инвалидитет или мултихендикеп, доколку е потребно, се обезбедува читач и запишувач на одговорите (помошник).

Помошник не може да биде негов наставник или негов роднина.

Помошник може да биде еден од членовите на испитната комисија.

**Член 47**

Кандидатот со посебни образовни потреби може да користи компјутер.

Кандидатот не може да има пристап до било какви програми кои би му овозможиле полесно да го положи испитот. Една копија од одговорите на кандидатот се чува на дискета, а една копија се печати, а потоа претседателот на испитната комисија одговорите на кандидатот ги брише од компјутерот.

**Член 48**

Кандидатот со тешки пречки во говорот, може да се ослободи од усниот дел од испитот, или истиот да го полага со асистирање на интерпретатор.

**Член 49**

Кандидатот со оштетен слух може да се ослободи од усниот дел од испитот, или истиот да се спроведе со помош на интерпретатор на знаковен јазик.

На кандидатот со оштетен вид треба да му се обезбеди во текот на испитот да користи видно писмо (слабовиди ученици) и Брајово писмо (слепи ученици).

**Член 50**

Презентацијата и одбраната на проектната задача треба да се прилагодат така да кандидатот може да ги покаже своите знаења и способности.

**Член 51**

На кандидатот со посебни образовни потреби може да се прилагодува оценувањето соодветно на прилагодувањето на испитниот материјал.

Заради поголема објективност текот на испитот може соодветно да се евидентира и со дополнителен записник.

## VIII. ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ

**Член 52**

Со денот на влегувањето во сила на овој Правилник престанува да важи Правилникот за начинот на полагањето и оценувањето на резултатите на учениците на испитите во училишната матура во уметничкото образование („Службен весник на Република Македонија, бр.73/06).

**Член 53**

Овој Правилник влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 11-2256/3  
28 март 2008 година  
Скопје

Министер,  
Сулејман Рушити, с.р.

**737.**

Врз основа на член 23 став 3 од Законот за средно образование („Службен весник на Република Македонија“ бр. 44/95, 24/96, 34/96, 35/97, 82/99, 29/02, 40/03, 42/03, 67/04, 55/05, 81/05, 113/05, 35/2006, 30/07 и 49/07), министерот за образование и наука донесе

### КАЛЕНДАР ЗА ОРГАНИЗАЦИЈА НА УЧЕБНАТА 2007/2008 ГОДИНА ВО ЈАВНИТЕ СРЕДНИ УЧИЛИШТА

**Член 1**

Со овој календар се утврдува организирањето на учебната година во јавните средни училишта согласно програмските целини во наставната година, полугодие, други форми на воспитно образовна дејност и ученички одмор за учебната 2007/2008 година.

**Член 2**

Учебната година во јавните средни училишта почнува на 3 септември 2007 година, а завршува на 31 август 2008 година.

Наставната година започнува на 3 септември 2007 година и завршува на 10 јуни 2008 година, освен во последната година од гимназиското образование, стручно образование со четиригодишно и тригодишно траење на образование каде редовната настава завршува на 20 мај 2008 година.

**Член 3**

Наставната година ја сочинуваат две полугодја - I и II полугодие. Првото полугодие започнува на 3 септември 2007 година и завршува на 28 декември 2007 година.

Второто полугодие започнува на 21 јануари 2008 година и завршува на 10 јуни 2008 година.

**Член 4**

Во текот на учебната година учениците користат зимски и леген одмор.

Зимскиот одмор започнува на 31 декември 2007 година и завршува на 18 јануари 2008 година.

Летниот одмор започнува на 11 јуни 2008 година и завршува на 31 август 2008 година.

**Член 5**

Јавните средни училишта во времето од 11 јуни до 20 јуни и од 11 август до 23 август 2008 година организираат подготвителна настава, консултации и други форми на помош за учениците кои треба да полагаат поправни испити, испит на годината, дополнителни испити и испити за побрзо напредување.

Јавните средни училишта, за учениците од завршните години на средното образование, во времето од 21 мај до 06 јуни и од 11 август до 22 август 2008 година организираат подготвителна настава, консултации и други форми на помош за учениците кои треба да полагаат поправни испити, испит на годината, дополнителни испити, испити за побрзо напредување, матурски и завршни испити.

**Член 6**

Екстерните испити од државната матура во гимназиското и во четиригодишното стручно образование се спроведуваат во следниве термини:

- македонски јазик и литература, албански јазик и литература, односно турски јазик и литература на 12 јуни 2008 година со почеток во 9 часот;

- математика, англиски јазик, француски јазик, германски јазик, односно руски јазик на 14 јуни 2008 година со почеток во 9 часот.

За учениците кои во јунскиот испитен рок не положиле дел или сите испити од државната матура или од оправдани причини не полагале државна матура или дел од државната матура во јунскиот испитен рок, се организира втор испитен рок во август во следните термини:

- македонски јазик и литература, албански јазик и литература, односно турски јазик и литература на 14 август 2008 година со почеток во 9 часот;

- математика, англиски јазик, француски јазик, германски јазик, односно руски јазик на 16 август 2008 година со почеток во 9 часот.

Интерните испити од изборниот дел на државната матура се спроведуваат во термини утврдени од училишната матурска комисија на предлог на соодветните училишни предметни комисии и тоа:

- во јунскиот испитен рок во времето од 16 до 28 јуни 2008 година, и

- во августовскиот испитен рок во времето од 18 до 30 август 2008 година.

Презентацијата и одбраната на проектната задача се реализира во периодот од:

- 01 април до 10 мај 2008 година, и
- 18 август до 30 август 2008 година.

**Член 7**

Училишната матура во гимназиското образование, училишната матура во уметничкото образование и завршниот испит во четиригодишното стручно образование се спроведуваат во два испитни рока и тоа: јуни и август.

Во јунскиот рок:

- задолжителен дел (македонски јазик и литература, албански јазик и литература, односно турски јазик и литература) на 16 јуни 2008 година со почеток во 9 часот.

Во августовскиот рок:

- задолжителен дел (македонски јазик и литература, албански јазик и литература, односно турски јазик и литература) на 18 август 2008 година со почеток во 9 часот.

Испитот од изборниот дел на училишната матура во гимназиското и во уметничкото образование, испитот од изборниот дел на завршниот испит во четиригодишното стручно образование и проектната задача се спроведуваат во термини утврдени од училишната матурска комисија на предлог на соодветните училишни предметни комисии и тоа:

- во јунскиот испитен рок во времето од 18 до 28 јуни 2008 година, и

- во августовскиот испитен рок во времето од 20 до 30 август 2008 година.

**Член 8**

Завршниот испит во тригодишното стручно образование се спроведува во три испитни рока и тоа: јуни, август и јануари.

Во јунскиот рок:

- македонски јазик и литература, односно албански јазик и литература на 16 јуни 2008 година со почеток во 9 часот.

Во августовскиот рок:

- македонски јазик и литература, односно албански јазик и литература на 18 август 2008 година со почеток во 9 часот.

Индивидуалната практична работа во стручно образование со тригодишно траење се спроведува во термини утврдени од училишната матурска комисија на предлог на соодветните училишни предметни комисии.

**Член 9**

Воспитно-образовната работа за учениците се организира во текот на целата работна недела.

**Член 10**

Во текот на наставната година во јавните средни училишта во завршната година на образованието се остваруваат најмалку 166 наставни денови, а за сите останати се остваруваат најмалку 180 наставни денови.

**Член 11**

На денот на училиштето се организираат културни, спортски и други манифестации.

Традиционалниот ден на просветата за припадниците на заедниците кои следат настава на јазик различен од македонскиот јазик се одбележува со организирање на културни и други манифестации.

**Член 12**

Работните деновите кога се изведуваат ученичките екскурзии, 21 март - Денот на еколошката акција на младите во Република Македонија и денот на полнолетството, се наставни денови кога се изведуваат посебни програми.

**Член 13**

Феријалната практика се остварува во зависност од специфичноста на образовниот профил и се изведува за време на летниот одмор на учениците.

**Член 14**

Со денот на влегувањето во сила на овој календар престанува да важи Календарот за организација на учебната 2007/2008 година во јавните средни училишта („Службен весник на Република Македонија“, бр. 94/07).

**Член 15**

Овој календар влегува во сила наредниот ден од денот објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 11- 2456/2  
28 март 2008 година  
Скопје

Министер,  
Сулејман Рушити, с.р.

### СУДСКИ СОВЕТ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

738.

Врз основа на Амандман XXIX на Уставот на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 107/2005), член 41 од Законот за судовите („Службен весник на Република Македонија“ бр. 58/2006) и член 42 од Законот за Судски совет на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 60/2006), Судскиот совет на Република Македонија, на седницата одржана на 31.03.2008 година, донесе

#### О Д Л У К А

#### ЗА ИЗБОР НА СУДИЈА НА АПЕЛАЦИОНИОТ СУД СКОПЈЕ

1. За судии на Апелациониот суд во Скопје се избрани:
  1. Љиљана Ивановска Шопова, судија во Основен суд Скопје I Скопје и
  2. Владо Џилвициев, судија во Основен суд Скопје I Скопје.
2. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 07-713/1  
31 март 2008 година  
Скопје

Судски совет  
на Република Македонија  
Претседател,  
**Беќир Исени, с.р.**

739.

Врз основа на Амандман XXIX на Уставот на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 107/2005), член 41 од Законот за судовите („Службен весник на Република Македонија“ бр. 58/2006) и член 42 од Законот за Судски совет на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 60/2006), Судскиот совет на Република Македонија, на седницата одржана на 31.03.2008 година, донесе

#### О Д Л У К А

#### ЗА ИЗБОР НА СУДИЈА НА ОСНОВНИОТ СУД ГОСТИВАР

1. За судии на Основниот суд во Гостивар се избрани:
  1. Кирко Михајлоски, адвокат од Гостивар и
  2. Весна Попоска, адвокат од Гостивар.
2. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 07-714/1  
31 март 2008 година  
Скопје

Судски совет  
на Република Македонија  
Претседател,  
**Беќир Исени, с.р.**

740.

Врз основа на Амандман XXIX на Уставот на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 107/2005), член 41 од Законот за судовите („Службен весник на Република Македонија“ бр. 58/2006) и член 42 од Законот за Судски совет на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 60/2006), Судскиот совет на Република Македонија, на седницата одржана на 31.03.2008 година, донесе

#### О Д Л У К А

#### ЗА ИЗБОР НА СУДИЈА НА ОСНОВЕН СУД КРАТОВО

1. За судија на Основниот суд Кратово е избран:
  1. Руџица Здравковска, стручен соработник во Основен суд Кратово.
  2. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 07-715/1  
31 март 2008 година  
Скопје

Судски совет  
на Република Македонија  
Претседател,  
**Беќир Исени, с.р.**

741.

Врз основа на Амандман XXIX на Уставот на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 107/2005), член 41 од Законот за судовите („Службен весник на Република Македонија“ бр. 58/2006) и член 42 од Законот за Судски совет на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 60/2006), Судскиот совет на Република Македонија, на седницата одржана на 31.03.2008 година, донесе

#### О Д Л У К А

#### ЗА ИЗБОР НА СУДИЈА НА ОСНОВЕН СУД КИЧЕВО

1. За судија на Основниот суд Кичево е избран:
  1. Бакија Алили, адвокат од Кичево.
  2. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 07-716/1  
31 март 2008 година  
Скопје

Судски совет  
на Република Македонија  
Претседател,  
**Беќир Исени, с.р.**

742.

Судскиот совет на Република Македонија, постапувајќи согласно член 32, член 47 став 1 алинеја 3 и член 50 од Законот за Судски совет на Република Македонија („Службен весник на РМ“ бр. 60/2006), на седницата одржана на 31.03.2008 година, донесе

#### Р Е Ш Е Н И Е

Се утврдува престанок на судиската функција на Пецо Поповски, судија во Апелациониот суд Битола, поради исполнување на условите за старосна пензија.

Решението се објавува во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 07-729/1  
1 април 2008 година  
Скопје

Судски совет  
на Република Македонија  
Претседател,  
**Беќир Исени, с.р.**

743.

Судскиот совет на Република Македонија, постапувајќи согласно член 32, член 47 став 1 алинеја 3 и член 50 од Законот за Судски совет на Република Македонија („Службен весник на РМ“ бр. 60/2006), на седницата одржана на 31.03.2008 година, донесе

#### Р Е Ш Е Н И Е

Се утврдува престанок на судиската функција на Милица Симоновска, судија во Основен суд Скопје I-Скопје, поради исполнување на условите за старосна пензија.

Решението се објавува во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 07-730/1  
1 април 2008 година  
Скопје

Судски совет  
на Република Македонија  
Претседател,  
**Беќир Исени, с.р.**

744.

Врз основа на член 39 и член 45 од Законот за Судски совет на Република Македонија („Службен весник на РМ“ бр. 60/2006), а во врска со Одлуката за утврдување на бројот на судиите во судовите на Република Македонија („Службен весник на РМ“ бр. 65/2007), Судскиот совет на Република Македонија, објавува

#### О Г Л А С

За избор на 2 (двајца) судии на Врховен суд на РМ.  
За избор на 1 (еден) судија на Апелациониот суд Скопје.

За избор на 1 (еден) судија на Основен суд Гостивар.

За избор на 2 (двајца) судии на Основен суд Куманово.

Заинтересираните кандидати кои ги исполнуваат условите предвидени во член 43, ст.1 од Законот за судовите („Службен весник на Република Македонија“ број 36/95, 45/95 и 64/2003), а на кој упатува член 126 и 127 од преодните и завршните одредби на Законот за судовите („Службен весник на РМ“ бр. 58/2006), како и условите предвидени во член 45 од Законот за судовите и член 6 и 7 од Законот за изменување и дополнување на Законот за судовите („Службен весник на РМ“ бр. 35 од 14.03.2008 година).

Пријавите со потребните документи во оригинал или во заверена копија, се поднесуваат до Судскиот совет на Република Македонија во рок од 15 дена од денот на објавувањето на Одлуката во „Службен весник на Република Македонија“.

Некомплетните документи нема да се разгледуваат.

Бр. 07-375/1  
2 април 2008 година  
Скопје

Судски совет  
на Република Македонија  
Претседател,  
**Беќир Исени, с.р.**

#### **ДРЖАВЕН ЗАВОД ЗА ГЕОДЕТСКИ РАБОТИ 745.**

Врз основа на член 80 став 1 од Законот за премер, катастар и запишување на правата на недвижностите („Службен весник на СРМ“ бр. 27/86, 17/91, 84/05 и 109/05), Државниот завод за геодетски работи, донесува

#### **РЕШЕНИЕ ЗА СТАВАЊЕ ВО ПРИМЕНА НА УСТАНОВЕН КАТАСТАР НА НЕДВИЖНОСТИ**

Се става во примена установениот катастар на недвижностите за катастарската Општина Езеро Шпиље.

Катастарот на недвижностите се применува од денот на објавувањето на ова решение во „Службен весник на Република Македонија“.

Со денот на примената на катастарот на недвижностите од став 1 од ова решение, престанува да се применува катастарот на земјиштето за КО Езеро Шпиље, установен според Законот за премер и катастар на земјиштето („Службен весник на СРМ“ бр. 34/72 и 13/78).

Бр. 09-4860/1  
2 април 2008 година  
Скопје

Директор,  
**Љупчо Георгиевски, с.р.**

**746.**

Врз основа на член 80 став 1 од Законот за премер, катастар и запишување на правата на недвижностите („Службен весник на СРМ“ бр. 27/86, 17/91, 84/05 и 109/05), Државниот завод за геодетски работи донесува

#### **РЕШЕНИЕ ЗА СТАВАЊЕ ВО ПРИМЕНА НА УСТАНОВЕН КАТАСТАР НА НЕДВИЖНОСТИ**

Се става во примена установениот катастар на недвижностите за катастарската општина Езеро Глобочица.

Катастарот на недвижностите се применува од денот на објавувањето на ова решение во „Службен весник на Република Македонија“.

Со денот на примената на катастарот на недвижностите од став 1 од ова решение, престанува да се применува катастарот на земјиштето за КО Езеро Глобочица, установен според Законот за премер и катастар на земјиштето („Службен весник на СРМ“ бр. 34/72 и 13/78).

Бр. 09-4861/1  
2 април 2008 година  
Скопје

Директор,  
**Љупчо Георгиевски, с.р.**

**747.**

Врз основа на член 80 став 1 од Законот за премер, катастар и запишување на правата на недвижностите („Службен весник на СРМ“ бр. 27/86, 17/91, 84/05 и 109/05), Државниот завод за геодетски работи, донесува

#### **РЕШЕНИЕ ЗА СТАВАЊЕ ВО ПРИМЕНА НА УСТАНОВЕН КАТАСТАР НА НЕДВИЖНОСТИ**

Се става во примена установениот катастар на недвижностите за катастарската Општина Тиквешко Езеро.

Катастарот на недвижностите се применува од денот на објавувањето на ова решение во „Службен весник на Република Македонија“.

Со денот на примената на катастарот на недвижностите од став 1 од ова решение, престанува да се применува катастарот на земјиштето за КО Тиквешко Езеро, установен според Законот за премер и катастар на земјиштето („Службен весник на СРМ“ бр. 34/72 и 13/78).

Бр. 09-4862/1  
2 април 2008 година  
Скопје

Директор,  
**Љупчо Георгиевски, с.р.**

**748.**

Врз основа на член 80 став 1 од Законот за премер, катастар и запишување на правата на недвижностите („Службен весник на СРМ“ бр. 27/86, 17/91, 84/05 и 109/05), Државниот завод за геодетски работи, донесува

#### **РЕШЕНИЕ ЗА СТАВАЊЕ ВО ПРИМЕНА НА УСТАНОВЕН КАТАСТАР НА НЕДВИЖНОСТИ**

Се става во примена установениот катастар на недвижностите за катастарската општина Мавровско Езеро.

Катастарот на недвижностите се применува од денот на објавувањето на ова решение во „Службен весник на Република Македонија“.

Со денот на примената на катастарот на недвижностите од став 1 од ова решение, престанува да се применува катастарот на земјиштето за КО Мавровско Езеро, установен според Законот за премер и катастар на земјиштето („Службен весник на СРМ“ бр. 34/72 и 13/78).

Бр. 09-4863/1  
2 април 2008 година  
Скопје

Директор,  
**Љупчо Георгиевски, с.р.**

**749.**

Врз основа на член 80 став 1 од Законот за премер, катастар и запишување на правата на недвижностите („Службен весник на СРМ“ бр. 27/86, 17/91, 84/05 и 109/05), Државниот завод за геодетски работи, донесува

#### **РЕШЕНИЕ ЗА СТАВАЊЕ ВО ПРИМЕНА НА УСТАНОВЕН КАТАСТАР НА НЕДВИЖНОСТИ**

Се става во примена установениот катастар на недвижностите за катастарската Општина Дојранско Езеро.

Катастарот на недвижностите се применува од денот на објавувањето на ова решение во „Службен весник на Република Македонија“.

Со денот на примената на катастарот на недвижностите од став 1 од ова решение, престанува да се применува катастарот на земјиштето за КО Дојранско Езеро, установен според Законот за премер и катастар на земјиштето („Службен весник на СРМ“ бр. 34/72 и 13/78).

Бр. 09-4864/1  
2 април 2008 година  
Скопје

Директор,  
**Љупчо Георгиевски, с.р.**

750.

Врз основа на член 80 став 1 од Законот за премер, катастар и запишување на правата на недвижностите („Службен весник на СРМ“ бр. 27/86, 17/91, 84/05, 109/05 и 70/06), Државниот завод за геодетски работи донесува

**РЕШЕНИЕ  
ЗА СТАВАЊЕ ВО ПРИМЕНА НА УСТАНОВЕН  
КАТАСТАР НА НЕДВИЖНОСТИ**

Се става во примена установениот катастар на недвижностите за катастарската општина Преспанско Езеро.

Катастарот на недвижностите се применува од денот на објавувањето на ова решение во „Службен весник на Република Македонија“.

Со денот на примената на катастарот на недвижностите од став 1 од ова решение, престанува да се применува катастарот на земјиштето за КО Преспанско Езеро, установен според Законот за премер и катастар на земјиштето („Службен весник на СРМ“ бр. 34/72 и 13/78).

Бр. 09-4865/1  
2 април 2008 година  
Скопје

Директор,  
**Љупчо Георгиевски, с.р.**

751.

Врз основа на член 80 став 1 од Законот за премер, катастар и запишување на правата на недвижностите („Службен весник на СРМ“ бр. 27/86, 17/91, 84/05 и 109/05), Државниот завод за геодетски работи, донесува

**РЕШЕНИЕ  
ЗА СТАВАЊЕ ВО ПРИМЕНА НА УСТАНОВЕН  
КАТАСТАР НА НЕДВИЖНОСТИ**

Се става во примена установениот катастар на недвижностите за катастарската општина Охридско Езеро.

Катастарот на недвижностите се применува од денот на објавувањето на ова решение во „Службен весник на Република Македонија“.

Со денот на примената на катастарот на недвижностите од став 1 од ова решение, престанува да се применува катастарот на земјиштето за КО Охридско Езеро, установен според Законот за премер и катастар на земјиштето („Службен весник на СРМ“ бр. 34/72 и 13/78).

Бр. 09-4866/1  
2 април 2008 година  
Скопје

Директор,  
**Љупчо Георгиевски, с.р.**

752.

Врз основа на член 80 став 1 од Законот за премер, катастар и запишување на правата на недвижностите („Службен весник на СРМ“ бр. 27/86, 17/91, 84/05, 109/05 и 70/06), Државниот завод за геодетски работи, донесува

**РЕШЕНИЕ  
ЗА КОНВЕРЗИЈА НА ПОДАТОЦИТЕ ОД КАТАСТАР  
НА ЗЕМЈИШТЕ ВО КАТАСТАР НА НЕДВИЖНОСТИ**

Се врши конверзија на податоците од катастар на земјиште во катастар на недвижности за катастарската Општина Никуштак, вонградежен реон-Општина Липково.

Катастарот на недвижностите се применува од денот на објавувањето на ова решение во „Службен весник на Република Македонија“.

Со денот на примената на катастарот на недвижностите од став 1 од ова решение, престанува да се применува катастарот на земјиштето за КО Никуштак, вонградежен реон, установен според Законот за премер и катастар на земјиштето („Службен весник на СРМ“ бр. 34/72 и 13/78).

Бр. 09-4868/1  
2 април 2008 година  
Скопје

Директор,  
**Љупчо Георгиевски, с.р.**

753.

Врз основа на член 80 став 1 од Законот за премер, катастар и запишување на правата на недвижностите („Службен весник на СРМ“ бр. 27/86, 17/91, 84/05, 109/05 и 70/06), Државниот завод за геодетски работи, донесува

**РЕШЕНИЕ  
ЗА КОНВЕРЗИЈА НА ПОДАТОЦИТЕ ОД КАТАСТАР  
НА ЗЕМЈИШТЕТО ВО КАТАСТАР НА НЕДВИЖНОСТИ**

Се врши конверзија на податоците од катастар на земјиште во катастар на недвижности за катастарската Општина Шипковица, вонградежен реон – Општина Тетово.

Катастарот на недвижностите се применува од денот на објавувањето на ова решение во „Службен весник на Република Македонија“.

Со денот на примената на катастарот на недвижностите од став 1 од ова решение, престанува да се применува катастарот на земјиштето за КО Шипковица, вонградежен реон, установен според Законот за премер и катастар на земјиштето („Службен весник на СРМ“ бр. 34/72 и 13/78).

Бр. 09-4869/1  
2 април 2008 година  
Скопје

Директор,  
**Љупчо Георгиевски, с.р.**

754.

Врз основа на член 80 став 1 од Законот за премер, катастар и запишување на правата на недвижностите („Службен весник на СРМ“ бр. 27/86, 17/91, 84/05, 109/05 и 70/06), Државниот завод за геодетски работи, донесува

**РЕШЕНИЕ  
ЗА КОНВЕРЗИЈА НА ПОДАТОЦИТЕ ОД КАТАСТАР  
НА ЗЕМЈИШТЕ ВО КАТАСТАР НА НЕДВИЖНОСТИ**

Се врши конверзија на податоците од катастар на земјиште во катастар на недвижности за катастарската Општина Ново Коњарево, вонградежен реон – Општина Ново Село.

Катастарот на недвижностите се применува од денот на објавувањето на ова решение во „Службен весник на Република Македонија“.

Со денот на примената на катастарот на недвижностите од став 1 од ова решение, престанува да се применува катастарот на земјиштето за КО Ново Коњарево, вонградежен реон, установен според Законот за премер и катастар на земјиштето („Службен весник на СРМ“ бр. 34/72 и 13/78).

Бр. 09-4870/1  
2 април 2008 година  
Скопје

Директор,  
**Љупчо Георгиевски, с.р.**

755.

Врз основа на член 80 став 1 од Законот за премер, катастар и запишување на правата на недвижностите („Службен весник на СРМ“ бр. 27/86, 17/91, 84/05, 109/05 и 70/06), Државниот завод за геодетски работи донесува

**РЕШЕНИЕ  
ЗА КОНВЕРЗИЈА НА ПОДАТОЦИТЕ ОД КАТАСТАР  
НА ЗЕМЈИШТЕ ВО КАТАСТАР НА НЕДВИЖНОСТИ**

Се врши конверзија на податоците од катастар на земјиште во катастар на недвижности за катастарската општина Смолари, вонградежен реон – Општина Ново Село.

Катастарот на недвижностите се применува од денот на објавувањето на ова решение во „Службен весник на Република Македонија“.

Со денот на примената на катастарот на недвижностите од став 1 од ова решение, престанува да се применува катастарот на земјиштето за КО Смолари, вонградежен реон, установен според Законот за премер и катастар на земјиштето („Службен весник на СРМ“ бр. 34/72 и 13/78).

Бр. 09-4871/1  
2 април 2008 година  
Скопје

Директор,  
**Љупчо Георгиевски, с.р.**

756.

Врз основа на член 80 став 1 од Законот за премер, катастар и запишување на правата на недвижностите („Службен весник на СРМ“ бр. 27/86, 17/91, 84/05, 109/05 и 70/06), Државниот завод за геодетски работи, донесува

**РЕШЕНИЕ  
ЗА КОНВЕРЗИЈА НА ПОДАТОЦИТЕ ОД КАТАСТАР  
НА ЗЕМЈИШТЕ ВО КАТАСТАР НА НЕДВИЖНОСТИ**

Се врши конверзија на податоците од катастар на земјиште во катастар на недвижности за катастарска Општина Муртино, вонградежен реон-Општина Струмица.

Катастарот на недвижностите се применува од денот на објавувањето на ова решение во „Службен весник на Република Македонија“.

Со денот на примената на катастарот на недвижностите од став 1 од ова решение, престанува да се применува катастарот на земјиштето за КО Муртино, вонградежен реон, установен според Законот за премер и катастар на земјиштето („Службен весник на СРМ“ бр. 34/72 и 13/78).

Бр. 09-4872/1  
2 април 2008 година  
Скопје

Директор,  
**Љупчо Георгиевски, с.р.**

757.

Врз основа на член 80, став 1 од Законот за премер, катастар и запишување на правата на недвижностите („Службен весник на СРМ“ бр. 27/86, 17/91, 84/05, 109/05 и 70/06), Државниот завод за геодетски работи, донесува

**РЕШЕНИЕ  
ЗА КОНВЕРЗИЈА НА ПОДАТОЦИТЕ ОД КАТАСТАР  
НА ЗЕМЈИШТЕ ВО КАТАСТАР НА НЕДВИЖНОСТИ**

Се врши конверзија на податоците од катастар на земјиште во катастар на недвижности за катастарската општина Пиперово, вонградежен реон – Општина Василево.

Катастарот на недвижностите се применува од денот на објавувањето на ова решение во „Службен весник на Република Македонија“.

Со денот на примената на катастарот на недвижностите од став 1 од ова решение, престанува да се применува катастарот на земјиштето за КО Пиперово, вонградежен реон, установен според Законот за премер и катастар на земјиштето („Службен весник на СРМ“ бр. 34/72 и 13/78).

Бр. 09-4873/1  
2 април 2008 година  
Скопје

Директор,  
**Љупчо Георгиевски, с.р.**

758.

Врз основа на член 80, став 1 од Законот за премер, катастар и запишување на правата на недвижностите („Службен весник на СРМ“ бр. 27/86, 17/91, 84/05, 109/05 и 70/06), Државниот завод за геодетски работи, донесува

**РЕШЕНИЕ  
ЗА КОНВЕРЗИЈА НА ПОДАТОЦИТЕ ОД КАТАСТАР  
НА ЗЕМЈИШТЕ ВО КАТАСТАР НА НЕДВИЖНОСТИ**

Се врши конверзија на податоците од катастар на земјиште во катастар на недвижности за катастарската општина Иловица, вонградежен реон – Општина Босилово.

Катастарот на недвижностите се применува од денот на објавувањето на ова решение во „Службен весник на Република Македонија“.

Со денот на примената на катастарот на недвижностите од став 1 од ова решение, престанува да се применува катастарот на земјиштето за КО Иловица, вонградежен реон, установен според Законот за премер и катастар на земјиштето („Службен весник на СРМ“ бр. 34/72 и 13/78).

Бр. 09-4874/1  
2 април 2008 година  
Скопје

Директор,  
**Љупчо Георгиевски, с.р.**

759.

Врз основа на член 80 став 1 од Законот за премер, катастар и запишување на правата на недвижностите („Службен весник на СРМ“ бр. 27/86, 17/91, 84/05, 109/05 и 70/06), Државниот завод за геодетски работи, донесува

**РЕШЕНИЕ  
ЗА КОНВЕРЗИЈА НА ПОДАТОЦИТЕ ОД КАТАСТАР  
НА ЗЕМЈИШТЕ ВО КАТАСТАР НА НЕДВИЖНОСТИ**

Се врши конверзија на податоците од катастар на земјиште во катастар на недвижности за катастарската Општина Банско, вонградежен реон – Општина Струмица.

Катастарот на недвижностите се применува од денот на објавувањето на ова решение во „Службен весник на Република Македонија“.

Со денот на примената на катастарот на недвижностите од став 1 од ова решение, престанува да се применува катастарот на земјиштето за КО Банско, вонградежен реон, установен според Законот за премер и катастар на земјиштето („Службен весник на СРМ“ бр. 34/72 и 13/78).

Бр. 09-4875/1  
2 април 2008 година  
Скопје

Директор,  
**Љупчо Георгиевски, с.р.**

760.

Врз основа на член 80 став 1 од Законот за премер, катастар и запишување на правата на недвижностите („Службен весник на СРМ“ бр. 27/86, 17/91, 84/05, 109/05 и 70/06), Државниот завод за геодетски работи донесува

**РЕШЕНИЕ  
ЗА КОНВЕРЗИЈА НА ПОДАТОЦИТЕ ОД КАТАСТАР  
НА ЗЕМЈИШТЕ ВО КАТАСТАР НА НЕДВИЖНОСТИ**

Се врши конверзија на податоците од катастар на земјиште во катастар на недвижности за катастарската општина Ново Село, вонградежен реон – Општина Ново Село.

Катастарот на недвижностите се применува од денот на објавувањето на ова решение во „Службен весник на Република Македонија“.

Со денот на примената на катастарот на недвижностите од став 1 од ова решение, престанува да се применува катастарот на земјиштето за КО Ново Село, вонградежен реон, установен според Законот за премер и катастар на земјиштето („Службен весник на СРМ“ бр. 34/72 и 13/78).

Бр. 09-4876/2  
2 април 2008 година  
Скопје

Директор,  
**Љупчо Георгиевски, с.р.**

761.

Врз основа на член 80 став 1 од Законот за премер, катастар и запишување на правата на недвижностите („Службен весник на СРМ“ бр. 27/86, 17/91, 84/05, 109/05 и 70/06), Државниот завод за геодетски работи, донесува

**РЕШЕНИЕ****ЗА КОНВЕРЗИЈА НА ПОДАТОЦИТЕ ОД КАТАСТАР НА ЗЕМЈИШТЕТО ВО КАТАСТАР НА НЕДВИЖНОСТИ**

Се врши конверзија на податоците од катастар на земјиште во катастар на недвижности за катастарска Општина Булачани, вонградежен реон-Општина Гази Баба.

Катастарот на недвижностите се применува од денот на објавувањето на ова решение во „Службен весник на Република Македонија“.

Со денот на примената на катастарот на недвижностите од став 1 од ова решение, престанува да се применува катастарот на земјиштето за КО Булачани, вонградежен реон, установен според Законот за премер и катастар на земјиштето („Службен весник на СРМ“ бр. 34/72 и 13/78).

Бр. 09-4877/2  
2 април 2008 година  
Скопје

Директор,  
**Љупчо Георгиевски, с.р.**

762.

Врз основа на член 80, став 1 од Законот за премер, катастар и запишување на правата на недвижностите („Службен весник на СРМ“ бр. 27/86, 17/91, 84/05, 109/05 и 70/06), Државниот завод за геодетски работи, донесува

**РЕШЕНИЕ****ЗА КОНВЕРЗИЈА НА ПОДАТОЦИТЕ ОД КАТАСТАР НА ЗЕМЈИШТЕТО ВО КАТАСТАР НА НЕДВИЖНОСТИ**

Се врши конверзија на податоците од катастар на земјиште во катастар на недвижности за катастарската општина Радуша, вонградежен реон – Општина Сарај.

Катастарот на недвижностите се применува од денот на објавувањето на ова решение во „Службен весник на Република Македонија“.

Со денот на примената на катастарот на недвижностите од став 1 од ова решение, престанува да се применува катастарот на земјиштето за КО Радуша, вонградежен реон, установен според Законот за премер и катастар на земјиштето („Службен весник на СРМ“ бр. 34/72 и 13/78).

Бр. 09-4878/1  
2 април 2008 година  
Скопје

Директор,  
**Љупчо Георгиевски, с.р.**

763.

Врз основа на член 80, став 1 од Законот за премер, катастар и запишување на правата на недвижностите („Службен весник на СРМ“ бр. 27/86, 17/91, 84/05, 109/05 и 70/06), Државниот завод за геодетски работи, донесува

**РЕШЕНИЕ****ЗА КОНВЕРЗИЈА НА ПОДАТОЦИТЕ ОД КАТАСТАР НА ЗЕМЈИШТЕТО ВО КАТАСТАР НА НЕДВИЖНОСТИ**

Се врши конверзија на податоците од катастар на земјиште во катастар на недвижности за катастарската општина Матка, вонградежен реон – Општина Сарај.

Катастарот на недвижностите се применува од денот на објавувањето на ова решение во „Службен весник на Република Македонија“.

Со денот на примената на катастарот на недвижностите од став 1 од ова решение, престанува да се применува ката-

старот на земјиштето за КО Матка, вонградежен реон, установен според Законот за премер и катастар на земјиштето („Службен весник на СРМ“ бр. 34/72 и 13/78).

Бр. 09-4879/1  
2 април 2008 година  
Скопје

Директор,  
**Љупчо Георгиевски, с.р.**

764.

Врз основа на член 80, став 1 од Законот за премер, катастар и запишување на правата на недвижностите („Службен весник на СРМ“ бр. 27/86, 17/91, 84/05, 109/05 и 70/06), Државниот завод за геодетски работи, донесува

**РЕШЕНИЕ****ЗА КОНВЕРЗИЈА НА ПОДАТОЦИТЕ ОД КАТАСТАР НА ЗЕМЈИШТЕТО ВО КАТАСТАР НА НЕДВИЖНОСТИ**

Се врши конверзија на податоците од катастар на земјиште во катастар на недвижности за катастарската општина Кучевиште, вонградежен реон – Општина Чучер Сандево.

Катастарот на недвижностите се применува од денот на објавувањето на ова решение во „Службен весник на Република Македонија“.

Со денот на примената на катастарот на недвижностите од став 1 од ова решение, престанува да се применува катастарот на земјиштето за КО Кучевиште, вонградежен реон, установен според Законот за премер и катастар на земјиштето („Службен весник на СРМ“ бр. 34/72 и 13/78).

Бр. 09-4880/1  
2 април 2008 година  
Скопје

Директор,  
**Љупчо Георгиевски, с.р.**

765.

Врз основа на член 80, став 1 од Законот за премер, катастар и запишување на правата на недвижностите („Службен весник на СРМ“ бр. 27/86, 17/91, 84/05, 109/05 и 70/06), Државниот завод за геодетски работи, донесува

**РЕШЕНИЕ****ЗА КОНВЕРЗИЈА НА ПОДАТОЦИТЕ ОД КАТАСТАР НА ЗЕМЈИШТЕТО ВО КАТАСТАР НА НЕДВИЖНОСТИ**

Се врши конверзија на податоците од катастар на земјиште во катастар на недвижности за катастарската општина Љубанци, вонградежен реон – Општина Бутел.

Катастарот на недвижностите се применува од денот на објавувањето на ова решение во „Службен весник на Република Македонија“.

Со денот на примената на катастарот на недвижностите од став 1 од ова решение, престанува да се применува катастарот на земјиштето за КО Љубанци, вонградежен реон, установен според Законот за премер и катастар на земјиштето („Службен весник на СРМ“ бр. 34/72 и 13/78).

Бр. 09-4881/1  
2 април 2008 година  
Скопје

Директор,  
**Љупчо Георгиевски, с.р.**

766.

Врз основа на член 80, став 1 од Законот за премер, катастар и запишување на правата на недвижностите („Службен весник на СРМ“ бр. 27/86, 17/91, 84/05, 109/05 и 70/06), Државниот завод за геодетски работи, донесува

**РЕШЕНИЕ****ЗА КОНВЕРЗИЈА НА ПОДАТОЦИТЕ ОД КАТАСТАР НА ЗЕМЈИШТЕТО ВО КАТАСТАР НА НЕДВИЖНОСТИ**

Се врши конверзија на податоците од катастар на земјиште во катастар на недвижности за катастарската општина Миладиновци, вонградежен реон – Општина Илинден.



Катастарот на недвижностите се применува од денот на објавувањето на ова решение во „Службен весник на Република Македонија“.

Со денот на примената на катастарот на недвижностите од став 1 од ова решение, престанува да се применува катастарот на земјиштето за КО Миладиновци, вонградежен реон, установен според Законот за премер и катастар на земјиштето („Службен весник на СРМ“ бр. 34/72 и 13/78).

Бр. 09-4882/1  
2 април 2008 година  
Скопје

Директор,  
**Љупчо Георгиевски, с.р.**

767.

Врз основа на член 80 став 1 од Законот за премер, катастар и запишување на правата на недвижностите („Службен весник на СРМ“ бр. 27/86, 17/91, 84/05, 109/05 и 70/06), Државниот завод за геодетски работи, донесува

**РЕШЕНИЕ**  
**ЗА КОНВЕРЗИЈА НА ПОДАТОЦИТЕ ОД КАТАСТАР**  
**НА ЗЕМЈИШТЕ ВО КАТАСТАР НА НЕДВИЖНОСТИ**

Се врши конверзија на податоците од катастар на земјиште во катастар на недвижности за катастарската Општина Туин, вонградежен реон – Општина Осломеј.

Катастарот на недвижностите се применува од денот на објавувањето на ова решение во „Службен весник на Република Македонија“.

Со денот на примената на катастарот на недвижностите од став 1 од ова решение, престанува да се применува катастарот на земјиштето за КО Туин, вонградежен реон, установен според Законот за премер и катастар на земјиштето („Службен весник на СРМ“ бр. 34/72 и 13/78).

Бр. 09-4883/1  
2 април 2008 година  
Скопје

Директор,  
**Љупчо Георгиевски, с.р.**

768.

Врз основа на член 80 став 1 од Законот за премер, катастар и запишување на правата на недвижностите („Службен весник на СРМ“ бр. 27/86, 17/91, 84/05, 109/05 и 70/06), Државниот завод за геодетски работи, донесува

**РЕШЕНИЕ**  
**ЗА КОНВЕРЗИЈА НА ПОДАТОЦИТЕ ОД КАТАСТАР**  
**НА ЗЕМЈИШТЕ ВО КАТАСТАР НА НЕДВИЖНОСТИ**

Се врши конверзија на податоците од катастар на земјиште во катастар на недвижности за катастарска Општина Радолишта, вонградежен реон – Општина Струга.

Катастарот на недвижностите се применува од денот на објавувањето на ова решение во „Службен весник на Република Македонија“.

Со денот на примената на катастарот на недвижностите од став 1 од ова решение, престанува да се применува катастарот на земјиштето за КО Радолишта, вонградежен реон, установен според Законот за премер и катастар на земјиштето („Службен весник на СРМ“ бр. 34/72 и 13/78).

Бр. 09-4884/1  
2 април 2008 година  
Скопје

Директор,  
**Љупчо Георгиевски, с.р.**

769.

Врз основа на член 80 став 1 од Законот за премер, катастар и запишување на правата на недвижностите („Службен весник на СРМ“ бр. 27/86, 17/91, 84/05, 109/05 и 70/06), Државниот завод за геодетски работи, донесува

**РЕШЕНИЕ**  
**ЗА КОНВЕРЗИЈА НА ПОДАТОЦИТЕ ОД КАТАСТАР**  
**НА ЗЕМЈИШТЕ ВО КАТАСТАР НА НЕДВИЖНОСТИ**

Се врши конверзија на податоците од катастар на земјиште во катастар на недвижности за катастарската Општина Ињево, вонградежен реон-Општина Радовиш.

Катастарот на недвижностите се применува од денот на објавувањето на ова решение во „Службен весник на Република Македонија“.

Со денот на примената на катастарот на недвижностите од став 1 од ова решение, престанува да се применува катастарот на земјиштето за КО Ињево, вонградежен реон, установен според Законот за премер и катастар на земјиштето („Службен весник на СРМ“ бр. 34/72 и 13/78).

Бр. 09-4885/1  
2 април 2008 година  
Скопје

Директор,  
**Љупчо Георгиевски, с.р.**

770.

Врз основа на член 80 став 1 од Законот за премер, катастар и запишување на правата на недвижностите („Службен весник на СРМ“ бр. 27/86, 17/91, 84/05 и 109/05), Државниот завод за геодетски работи донесува

**РЕШЕНИЕ**  
**ЗА СТАВАЊЕ ВО ПРИМЕНА НА УСТАНОВЕН**  
**КАТАСТАР НА НЕДВИЖНОСТИ**

Се става во примена установениот катастар на недвижностите за катастарската Општина Тимјаник – Општина Неготино.

Катастарот на недвижностите се применува од денот на објавувањето на ова решение во „Службен весник на Република Македонија“.

Со денот на примената на катастарот на недвижностите од став 1 од ова решение, престанува да се применува катастарот на земјиштето за КО Тимјаник, установен според Законот за премер и катастар на земјиштето („Службен весник на СРМ“ бр. 34/72 и 13/78).

Бр. 09-4886/1  
2 април 2008 година  
Скопје

Директор,  
**Љупчо Георгиевски, с.р.**

771.

Врз основа на член 80 став 1 од Законот за премер, катастар и запишување на правата на недвижностите („Службен весник на СРМ“ бр. 27/86, 17/91, 84/05, 109/05 и 70/06), Државниот завод за геодетски работи, донесува

**РЕШЕНИЕ**  
**ЗА КОНВЕРЗИЈА НА ПОДАТОЦИТЕ ОД КАТАСТАР**  
**НА ЗЕМЈИШТЕ ВО КАТАСТАР НА НЕДВИЖНОСТИ**

Се врши конверзија на податоците од катастар на земјиште во катастар на недвижности за катастарската Општина Пчиња, вонградежен реон – Општина Куманово.

Катастарот на недвижностите се применува од денот на објавувањето на ова решение во „Службен весник на Република Македонија“.

Со денот на примената на катастарот на недвижностите од став 1 од ова решение, престанува да се применува катастарот на земјиштето за КО Пчиња, вонградежен реон, установен според Законот за премер и катастар на земјиштето („Службен весник на СРМ“ бр. 34/72 и 13/78).

Бр. 09-4887/1  
2 април 2008 година  
Скопје

Директор,  
**Љупчо Георгиевски, с.р.**

772.

Врз основа на член 80 став 1 од Законот за премер, катастар и запишување на правата на недвижностите ("Службен весник на СРМ" бр. 27/86, 17/91, 84/05, 109/05 и 70/06), Државниот завод за геодетски работи, донесува

**РЕШЕНИЕ  
ЗА СТАВАЊЕ ВО ПРИМЕНА НА УСТАНОВЕН  
КАТАСТАР НА НЕДВИЖНОСТИ**

Се става во примена установениот катастар на недвижностите за катастарската Општина Валандово, градежен реон – Општина Валандово.

Катастарот на недвижностите се применува од денот на објавувањето на ова решение во "Службен весник на Република Македонија".

Со денот на примената на катастарот на недвижностите од став 1 од ова решение, престанува да се применува катастарот на земјиштето за КО Валандово, градежен реон, установен според Законот за премер и катастар на земјиштето ("Службен весник на СРМ" бр. 34/72 и 13/78).

Бр. 09-4888/1  
2 април 2008 година  
Скопје

Директор,  
**Љупчо Георгиевски, с.р.**

773.

Врз основа на член 80 став 1 од Законот за премер, катастар и запишување на правата на недвижностите ("Службен весник на СРМ" бр. 27/86, 17/91, 84/05, 109/05 и 70/06), Државниот завод за геодетски работи, донесува

**РЕШЕНИЕ  
ЗА КОНВЕРЗИЈА НА ПОДАТОЦИТЕ ОД КАТАСТАР  
НА ЗЕМЈИШТЕ ВО КАТАСТАР НА НЕДВИЖНОСТИ**

Се врши конверзија на податоците од катастар на земјиште во катастар на недвижности за катастарска Општина Валандово, вонградежен реон – Општина Валандово.

Катастарот на недвижностите се применува од денот на објавувањето на ова решение во "Службен весник на Република Македонија".

Со денот на примената на катастарот на недвижностите од став 1 од ова решение, престанува да се применува катастарот на земјиштето за КО Валандово, вонградежен реон, установен според Законот за премер и катастар на земјиштето ("Службен весник на СРМ" бр. 34/72 и 13/78).

Бр. 09-4889/1  
2 април 2008 година  
Скопје

Директор,  
**Љупчо Георгиевски, с.р.**

774.

Врз основа на член 80 став 1 од Законот за премер, катастар и запишување на правата на недвижностите ("Службен весник на СРМ" бр. 27/86, 17/91, 84/05 и 109/05), Државниот завод за геодетски работи донесува

**РЕШЕНИЕ  
ЗА СТАВАЊЕ ВО ПРИМЕНА НА УСТАНОВЕН  
КАТАСТАР НА НЕДВИЖНОСТИ**

Се става во примена установениот катастар на недвижностите за катастарската Општина Крајници – Општина Чашка.

Катастарот на недвижностите се применува од денот на објавувањето на ова решение во "Службен весник на Република Македонија".

Со денот на примената на катастарот на недвижностите од став 1 од ова решение, престанува да се применува катастарот на земјиштето за КО Крајници, установен според Законот за премер и катастар на земјиштето ("Службен весник на СРМ" бр. 34/72 и 13/78).

Бр. 09-4890/1  
2 април 2008 година  
Скопје

Директор,  
**Љупчо Георгиевски, с.р.**

775.

Врз основа на член 80 став 1 од Законот за премер, катастар и запишување на правата на недвижностите ("Службен весник на СРМ" бр. 27/86, 17/91, 84/05, 109/05 и 70/06), Државниот завод за геодетски работи, донесува

**РЕШЕНИЕ  
ЗА СТАВАЊЕ ВО ПРИМЕНА НА УСТАНОВЕН  
КАТАСТАР НА НЕДВИЖНОСТИ**

Се става во примена установениот катастар на недвижности за катастарската Општина Стамер, градежен реон – Општина Делчево.

Катастарот на недвижностите се применува од денот на објавувањето на ова решение во "Службен весник на Република Македонија".

Со денот на примената на катастарот на недвижностите од став 1 од ова решение, престанува да се применува катастарот на земјиштето за КО Стамер, градежен реон, установен според Законот за премер и катастар на земјиштето ("Службен весник на СРМ" бр. 34/72 и 13/78).

Бр. 09-4891/1  
2 април 2008 година  
Скопје

Директор,  
**Љупчо Георгиевски, с.р.**

776.

Врз основа на член 80 став 1 од Законот за премер, катастар и запишување на правата на недвижностите ("Службен весник на СРМ" бр. 27/86, 17/91, 84/05, 109/05 и 70/06), Државниот завод за геодетски работи, донесува

**РЕШЕНИЕ  
ЗА КОНВЕРЗИЈА НА ПОДАТОЦИТЕ ОД КАТАСТАР  
НА ЗЕМЈИШТЕ ВО КАТАСТАР НА НЕДВИЖНОСТИ**

Се врши конверзија на податоците од катастар на земјиште во катастар на недвижности за катастарската Општина Стамер, вонградежен реон – Општина Делчево.

Катастарот на недвижностите се применува од денот на објавувањето на ова решение во "Службен весник на Република Македонија".

Со денот на примената на катастарот на недвижностите од став 1 од ова решение, престанува да се применува катастарот на земјиштето за КО Стамер, вонградежен реон, установен според Законот за премер и катастар на земјиштето ("Службен весник на СРМ" бр. 34/72 и 13/78).

Бр. 09-4892/1  
2 април 2008 година  
Скопје

Директор,  
**Љупчо Георгиевски, с.р.**

777.

Врз основа на член 80 став 1 од Законот за премер, катастар и запишување на правата на недвижностите ("Службен весник на СРМ" бр. 27/86, 17/91, 84/05 и 109/05), Државниот завод за геодетски работи, донесува

**РЕШЕНИЕ  
ЗА СТАВАЊЕ ВО ПРИМЕНА НА УСТАНОВЕН  
КАТАСТАР НА НЕДВИЖНОСТИ**

Се става во примена установениот катастар на недвижности за катастарската Општина Инче – Општина Македонски Брод.

Катастарот на недвижностите се применува од денот на објавувањето на ова решение во "Службен весник на Република Македонија".

Со денот на примената на катастарот на недвижностите од став 1 од ова решение, престанува да се применува катастарот на земјиштето за КО Инче, установен според Законот за премер и катастар на земјиштето ("Службен весник на СРМ" бр. 34/72 и 13/78).

Бр. 09-4893/2  
2 април 2008 година  
Скопје

Директор,  
**Љупчо Георгиевски, с.р.**

**РЕКТОРСКА УПРАВА НА УНИВЕРЗИТЕТОТ  
„СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЈ“ - СКОПЈЕ**

778.

Врз основа на чл. 107 од Статутот на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје (Универзитетски гласник бр. 1/2001, 41/2004, 45/2004, 52/2004, 60/2005 и 94/2007), Ректорската управа на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје, на 119-тата седница одржана на 25 март 2008 година, ја донесе следнава

**О Д Л У К А**

**ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ПРАВИЛНИКОТ  
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ  
ЗА ОРГАНИЗАЦИЈА И УПРАВУВАЊЕТО СО ВРВНИОТ  
МАКЕДОНСКИ ДОМЕН МК ВО ОБЛАСТА НА ИНТЕРНЕТ  
И ЗА КОРИСТЕЊЕ НА ПОДДОМЕНИТЕ ВО НЕГО**

**Член 1**

Се дава согласност на Правилникот за изменување и дополнување на Правилникот за организација и управувањето со врвниот македонски домен МК, во областа на интернет и за користење на поддомените во него, што го донесе Управниот одбор на Македонската академска истражувачка мрежа МАРНет-организациона единица во состав на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје.

**Член 2**

Одлуката влегува во сила веднаш, а ќе се објави во “Службен весник на РМ”.

Бр.02-189 Ректор,  
2 април 2008 година проф. д-р **Ѓорѓи Мартиновски**, с.р.  
Скопје

779.

Врз основа на член 13 од Правилникот за организација и работа на Македонската академска истражувачка мрежа МАРНет, како организациона единица во состав на Универзитетот “Св. Кирил и Методиј“ во Скопје, Управниот одбор на МАРНет, го донесе следниов

**П РА В И Л Н И К  
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ  
ЗА ОРГАНИЗАЦИЈАТА И УПРАВУВАЊЕТО СО ВРВНИОТ  
МАКЕДОНСКИ ДОМЕН МК ВО ОБЛАСТА НА ИНТЕРНЕТ  
И ЗА КОРИСТЕЊЕ НА ПОДДОМЕНИТЕ ВО НЕГО**

**Член 1**

Во Правилникот за организацијата и управувањето со врвниот македонски домен МК во областа на интернет и за користење на поддомените во него (“Сл. весник на РМ“ бр. 35/2004), по членот 65 се додаваат нови членови 65-а, 65-б и 65-в, кои гласат:

**“Член 65-а**

Корисниците на домени регистрирани според одредбите од Правилникот од член 1 од овој Правилник, можат да поднесат барање за нивна пререгистрација директно под врвниот македонски домен МК (во натамошниот текст: МК).

Пререгистрацијата се врши така што посебниот дел на називот на доменот останува непроменет, а фиксниот дел на називот се заменува со МК (пр. “mnp” е посебен дел на називот, а “gov.mk” е фиксен дел на називот).

**Член 65-б**

Корисниците на домени кои што регистрирале домени со ист посебен дел на називот, а со различен фиксен дел на називот, пререгистрацијата директно под МК можат да ја извршат со меѓусебна спогодба помеѓу

сите постојни корисници на посебниот дел на називот, со која се регулира кој корисник продолжува да го користи посебниот дел на називот на доменот директно под МК. Другите корисници можат да продолжат да ги користат веќе регистрираните домени или да побараат нивно поништување и деактивирање.

Ако не се постигне спогодба, корисниците продолжуваат да ги користат домените со називите како што биле регистрирани според одредбите од Правилникот од член 1 од овој Правилник (со посебен и со фиксен дел на називот, пр. mnp.gov.mk).

**Член 65-в**

По влегувањето во сила на овој правилник, по барање на иден корисник, регистрација на домен може да се врши и директно под врвниот македонски домен МК.

Не може да се поднесе барање за регистрација на домен со ист назив со називот на домен што е веќе регистриран или за кој е во тек постапка за регистрација. За ист назив на домен се смета доменот што содржи ист посебен дел на називот, без оглед на фиксниот дел на називот или е регистриран директно под МК.

По исклучок, доколку постои спогодба помеѓу корисникот на домен кој што содржи посебен и фиксен дел на називот (терцијален домен) и барателот за регистрација на домен, може бараниот назив на доменот да се регистрира.

**Член 2**

Согласност на овој правилник дава Ректорската управа на Универзитетот “Св. Кирил и Методиј“ во Скопје.

**Член 3**

Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во “Службен весник на Република Македонија”.

Бр. 20-55 Управен одбор на МАРНет  
25 март 2008 година Претседател,  
Скопје проф. д-р **Маргита Кон Поповска**, с.р.

**МИНИСТЕРСТВО ЗА ТРУД И СОЦИЈАЛНА  
ПОЛИТИКА**

780.

Врз основа на член 5 од Законот за исплата на платите во Република Македонија (“Службен весник на РМ“ бр. 70/94, 62/95, 33/97, 50/01, 26/02, 46/02, 37/05 и 121/07), Министерството за труд и социјална политика

**О Б Ј А В У В А**

Просечната месечна нето плата по работник за месец март 2008 година неможе да изнесува помалку од утврдената на ниво на оддел и тоа:

Оддел	Назив на одделот	Износ
01	Земјоделство, лов и соодветни услужни активности	6.687
02	Шумарство, искористување на шуми и соодветни услужни активности	9.255
05	Улов на риба, одгледување на риби и услужни активности во рибарството	6.328
10	Вадење на камен, јаглен и лигнит, вадење на тресет	8.571
11	Вадење на сурова нафта и природен гас и услужни активности во производството на нафта и гас, освен истражувања	0
12	Вадење на руда на уран и ториум	0
13	Вадење на руди на метал	14.558
14	Вадење на други руди и камен	10.693
15	Производство на прехранбени производи и пијалаци	9.952

16	Производство на тутунски производи и ферментација на тутун	8.722
17	Производство на текстилни ткаенини	5.216
18	Производство на облека; доработка и боене на крзно	4.526
19	Штавење и доработка на кожа, производство на куфери, рачни торби, седла, сарачки производи и обувки	4.059
20	Преработка на дрво, производи од дрво и плута, освен мебел, производство на предмети од слама и плетарски материјал	5.540
21	Производство на целулоза, хартија и производи од хартија	9.318
22	Издавачка дејност, печатење и репродукција на снимени медиуми	9.404
23	Производство на кокс, деривати и нафта и нуклеарно гориво	16.405
24	Производство на хемикалии и хемиски производи	18.195
25	Производство на производи од гума и производи од пластични маси	5.229
26	Производство на производи од други неметални минерали	14.422
27	Производство на основни метали	12.906
28	Производство на метални производи во металопереработувачката фаза, освен машини и уреди	5.925
29	Производство на машини и уреди, неспомнати на друго место	8.380
30	Производство на канцелариски машини и компјутери	14.158
31	Производство на електрични машини и апарати, неспомнати на друго место	7.954
32	Производство на радио, телевизиска и комуникациона опрема и апарати	8.252
33	Производство на прецизни медицински и оптички инструменти и часовници	12.960
34	Производство на моторни возила, приколки и полуприколки	6.896
35	Производство на други сообраќајни средства	9.411
36	Производство на мебел и други разновидни производи, неспомнати на друго место	5.154
37	Рециклажа	5.606
40	Снабдување со електрична енергија, гас, пара и топла вода	15.895
41	Собирање, пречистување и дистрибуција на вода	9.063
45	Градежништво	7.332
50	Продажба, одржување и поправка на моторни возила и мотоцикли, продажба на мало на моторни горива	12.644
51	Трговија на големо и посредничка трговија, освен трговија со моторни возила и мотоцикли	12.402
52	Трговија на мало, освен трговија со моторни возила и мотоцикли; поправка на предмети за лична употреба и за домаќинствата	6.550
55	Хотели и ресторани	7.871

60	Копнен сообраќај, цевоводен транспорт	8.648
61	Воден сообраќај	0
62	Воздушен сообраќај	19.907
63	Придружни и помошни активности во сообраќајот; активности на патничките агенции	14.542
64	Поштенски активности и телекомуникации	15.211
65	Финансиско посредување, освен осигурување и пензиски фондови	18.618
66	Осигурување и реосигурување, пензиски фондови, освен задолжителна социјална заштита	24.341
67	Помошни активности во финансиското посредување	28.566
70	Активности во врска со недвижен имот	11.695
71	Изнајмување на машини и опрема без ракувач и изнајмување на предмети за лична употреба и за домаќинствата	6.936
72	Компјутерски и сродни активности	13.674
73	Истражување и развој	9.988
74	Други деловни активности	9.372
75	Јавна управа и одбрана; задолжителна социјална заштита	11.916
80	Образование	9.654
85	Здравство и социјална работа	9.667
90	Отстранување на отпадни води и гребре, санитарни и слични активности	7.968
91	Дејност на организации врз база на зачленување	12.878
92	Рекреативни, спортски, културни и забавни активности	8.897
93	Други услужни дејности	7.697
95	Дејност на домаќинствата како работодавачи на домашен персонал	0
96	Неиздиференцирани дејности на приватните домаќинства за производство на стоки за сопствени потреби	0
97	Неиздиференцирани дејности на приватните домаќинства за извршување услуги за сопствени потреби	0
99	Екстериторијални организации и тела	0

Месечно даночно ослободување 3.294.

Министер,  
Љупчо Мешков, с.р.

#### ДРЖАВЕН ЗАВОД ЗА СТАТИСТИКА

781.

Врз основа на член 63 од Законот за данокот на добивка – пречистен текст („Службен весник на Република Македонија“ бр. 27/06), Државниот завод за статистика го утврдува и објавува

#### ДВИЖЕЊЕТО НА ЦЕНИТЕ НА МАЛО ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА МЕСЕЦ МАРТ 2008 ГОДИНА

Движењето на цените на мало во Република Македонија во периодот јануари-март 2008 година, во однос на просечните цени на мало во 2007 година изнесува 5,4%.

Директор,  
м-р **Благица Новковска**, с.р.



www.sivesnik.com.mk  
contact@slvesnik.com.mk

Издавач: ЈП СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА, ц.о.-Скопје  
бул. "Партизански одреди" бр. 29. Поштенски факс 51.  
Директор и одговорен уредник - Тони Трајанов.  
Телефони: +389-2-3298-860, 3290-471, 3290-449.  
Телефакс: +389-2-3112-267.

Претплатата за 2008 година изнесува 9.200,00 денари.  
„Службен весник на Република Македонија“ излегува по потреба.  
Рок за рекламации 15 дена.  
Жиро-сметка: 300000000188798.  
Депонент на Комерцијална банка, АД - Скопје.  
Печат: ГРАФИЧКИ ЦЕНТАР ДООЕЛ, Скопје.

ISSN 0354-1622



2008045